



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 29 април 1974
Скопје
Број 20 Год. XXX

Претплата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 9 дин. Жиро сметка 40100-601-128

138.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ

Се прогласува Законот за испитување на потеклото на имотот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1081
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот и постапката за пријавување и испитување потеклото на имотот на граѓаните и условите за преминување во општествена сопственост на имотот за кој ќе се утврди дека не е стекнат со личен труд согласно со начелото за распределба според резултатите од трудот, со наследство, подарок или на друг законит начин (имот стекнат на незаконит начин).

Член 2

Како имот, во смисла на овој закон, се сметаат недвижниот имот и имотните права, како и движниот имот од поголема вредност.

Вредноста на имотот чие потекло се испитува се утврдува според вредноста во времето на неговото стекнување.

Член 3

Во смисла на овој закон, сите граѓани се должни на надлежниот орган на општината, според местото на живеалиштето на граѓанинот, да го пријават целокупниот недвижен имот што на денот на влегувањето во сила на овој закон го поседуваат на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и промените што ќе настанат со прибавувањето на недвижниот имот.

На обврската за пријавување во смисла на овој закон не подлежи земјиштето на земјоделските производители, зградите и економските објекти на домаќинствата на земјоделските производители.

Пријавата од став 1 на овој член граѓанинот е должен да ја поднесе во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на сопственост на недвижниот имот.

Граѓанинот кој поседува недвижен имот на денот на влегувањето во сила на овој закон должен е да поднесе пријава во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

На испитување потеклото подлежи имотот што граѓанинот го стекнал, подарил, отуѓил или на друг начин го пренел на член од своето семејство или на други лица или го употребил на друг начин од 1 јануари 1949 година, како и по влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Имотот за кој ќе се утврди дека граѓанинот го стекнал на незаконит начин се одзема во полза на општината на чие подрачје граѓанинот има живеалиште.

Член 6

Доколку граѓанинот го отуѓил со надоместок или без надоместок имотот, за кој во постапката за испитување на потеклото, се утврди дека е стекнат на незаконит начин, правните работи со кои е отуѓен имотот можат да се побиваат ако граѓанинот што го стекнал имотот знаел за незаконитоста на неговото стекнување.

Член 7

Органите за испитување потеклото на имотот се општинските комисии за испитување потеклото на имотот (општинска комисија) и републичката комисија за испитување потеклото на имотот (Републичка комисија).

Член 8

Составот и бројот на членовите на општинската комисија го определува собранието на општината.

Претседателот и членовите на комисијата имаат заменици.

За претседател и заменик на комисијата се именуваат дипломирани правници.

Член 9

Општинската комисија, според местото на живеалиштето на граѓанинот, ја поведува и води постапката за испитување потеклото на имотот.

Општинската комисија ги врши следните работи:

- прима пријави и собира податоци за имотот на граѓаните,
- оценува врз основа на прибраните податоци, дали има основ за поведување на постапка за испитување потеклото на имотот,
- донесува решение за одземање на имотот стекнат на незаконит начин, и
- врши и други работи утврдени со закон и други прописи.

Член 10

Стручните и административните работи на општинската комисија ги врши органот што ќе го определи собранието на општината.

Член 11

Републичката комисија се состои од претседател и четири члена што ги именува Извршниот совет.

Претседателот и членовите на Комисијата имаат заменици.

Член 12

Републичката комисија решава во втор степен по жалбите изјавени против решенијата на општинските комисији и, по потреба, им дава упатства и објаснувања за нивната работа.

Член 13

Стручните и административните работи на Републичката комисија ги врши Републичкиот секретаријат за финансии.

Средствата за работа на Републичката комисија се обезбедуваат во претсметката на Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 14

Предлог за поведување на постапка за испитување потеклото на имотот можат да поднесат јавниот обвинител, јавниот правобранител, органите на управата и инспекциските органи, органите на работничката контрола во организациите на здружениот труд и советот на месната заедница.

Кон предлогот се прилагаат податоци и известувања со кои се потврдуваат наводите од предлогот.

Постапка за испитување потеклото на имотот може да поведе и комисијата по своја иницијатива.

Иницијатива за поведување на постапка до комисијата можат да дадат граѓаните и нивните здруженија. Кон поднесокот со кој се покренува иницијатива се прилагаат податоци.

Член 15

Органите, организациите и граѓаните се должни, по барање од надлежната комисија, да даваат потребни податоци во врска со имотот на граѓанинот чие потекло е предмет на испитување.

Податоците од претходниот став претставуваат службена тајна.

Член 16

Ако врз основа на прибраните податоци постои основано сомневање дека имотот е стекнат на незаконит начин, општинската комисија со решение ќе поведе постапка за испитување потеклото на имотот и ќе го повика граѓанинот да поднесе пријава за потеклото на имотот.

Кон пријавата граѓанинот е должен да приложи или предложи докази за потеклото на имотот.

Со поведувањето на постапката комисијата донесува решение за забрана на отуѓување и оптоварување на имотот на граѓанинот до окончување на постапката.

Против решението од став 1 на овој член не е допуштена жалба.

Постапката е јавна.

Член 17

Ако комисијата се посомнева во точноста на податоците наведени во пријавата односно изнесени на сослушувањето на граѓанинот, ќе прибави податоци и од други органи и организации.

Член 18

Ако граѓанинот не поднесе пријава или во определен рок не ги отстрани недостатоците во поднесената пријава, а податоците со кои располага комисијата укажуваат дека имотот е стекнат на незаконит начин, комисијата ќе продолжи со постапката за испитување потеклото на имотот врз основа на расположливите податоци.

Член 19

Ако во пријавата, како основ за потеклото на имотот се наведува добиен заем или подарок од друго лице, надлежниот орган може да го испитува потеклото на имотот и на лицето што го дало заемот односно подарокот.

Член 20

Кога општинската комисија во текот на постапката утврди дека постои основано сомневање дека имотот е стекнат со кривично дело, ќе ја прекине постапката и ќе му го отстапи предметот на надлежниот јавен обвинител.

Член 21

Кога општинската комисија во текот на постапката утврди дека постои основано сомневање дека имотот е стекнат или настанал од непријавен доход односно приход, ќе му го отстапи предметот на надлежниот општински орган за приходи.

Член 22

Основот за стекнување на имотот граѓанинот го докажува со следните докази:

1. нето примањата по основ на работен однос, договор за дело, авторски хонорар, пензија, инвалиднина, награда и надоместок, добивка од игри на среќа, премии за осигурување и други примања — со потврда од исплатителот,

2. личниот доход од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности — со правосилно решение за облог со данок. Под личен доход се смета основницата за облог со данок. Ако граѓанинот е задолжен со данок во годишен паушален износ, висината на личниот доход се утврдува според начинот пропишан во Законот за даноците на граѓаните,

3. приходите од издавање во закуп и подзакуп на згради и други движни и недвижни предмети, приходите од имот и имотни права, како и приходите од застапништво и посредување — со доказ дека тие приходи се пријавени кај општинскиот орган за приходи за оданочување, намалени за износот на платените даноци, придонеси, такси и надоместоци,

4. приходите од продажба на недвижности и права — со заверен договор за купопродажба, односно пренос до износот на договорениот надоместок намален за износот на платениот данок на недвижности и правата,

5. наследениот или имотот стекнат со договор за доживотна издршка, со подарок, со распоред на имотот за време на животот или на друг правно основан начин — со правосилно решение за наследство, договор за доживотна издршка, договор за подарок, со решение за распоред на имотот односно со соодветна исправа,

6. неотплатениот износ на кредит — со потврда од банката односно организацијата што му го дала кредитот,

7. заштедите на вложителот — со потврда за штедење и со соодветни докази за потеклото на заштедите, и

8. другите приходи и доходи како и засмите од физички лица — со соодветни докази.

Член 23

Ако граѓанинот не може да прибави докази според овој закон, можат да се користат и други докази.

Член 24

Кога надлежната комисија утврди дека имотот е стекнат на незаконит начин, ќе донесе решение за одземање на имотот.

Решението од претходниот став содржи:

— податоци за сопственикот на имотот,

— означување и опис на имотот стекнат на незаконит начин,

— вредноста на имотот, и

— одлука за одземање на незаконито стекнатиот имот.

Решението мора да биде образложено.

Член 25

Ако во текот на постапката за испитување потеклото на имотот комисијата утврди дека граѓанинот го стекнал имотот на законит начин, со заклучок ќе ја запре постапката.

Член 26

Решението односно заклучокот му се доставува на граѓанинот за чиј имот се води постапката и на подносителот на предлогот за поведување на постапката.

Против решението граѓанинот може да поднесе жалба во рок од 15 дена од приемот на решението.

Жалбата се поднесува до Републичката комисија.

Против заклучокот и решението од став 1 на свој член јавниот обвинител и јавниот правобранител во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението односно заклучокот можат да поднесат жалба до Републичката комисија.

Член 27

Републичката комисија по одделни предмети решава во полн состав.

Комисијата решенијата ги донесува со мнозинство на гласови, а ги потпишува претседателот на комисијата.

Против конечното решение на Републичката комисија може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 28

На сопственикот, по негово барање може да му се остави во сопственост имотот за кој ќе се утврди дека е стекнат на незаконит начин, доколку во рок од една година од правосилноста на решението, на општината и ја надомести прометната вредност на имотот утврдена во времето на правосилноста на решението за одземање.

По барањето од претходниот став одлучува комисијата.

Член 29

Правосилното решение од член 24 на овој закон служи како основ за евидентирање на недвижностите кои станале општествена сопственост согласно со прописите за евиденција на недвижностите во општествена сопственост.

Член 30

Правосилното решение за одземање на движиот имот, општинската комисија му го доставува на надлежниот општински орган на управата за извршување.

Извршувањето на решението се врши според постапката за присилна наплата на даноците на граѓаните.

Член 31

Се овластува републичкиот секретар за финансии да го пропише образецот на пријавата за недвижниот имот (член 3) и на пријавата за потеклото на имотот (член 16 став 1).

Член 32

За предлозите, иницијативите и пријавите за потеклото на имотот, претставките, барањата, жалбите и другите поднесоци определени со овој закон не се плаќа такса.

Член 33

Ако со овој закон не е поинаку определено, во постапката за испитување потеклото на имотот се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка.

Член 34

Граѓанинот кој не го пријави недвижниот имот во роковите од член 3 на овој закон, ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 5.000 динари.

Граѓанинот, кој со намера да ја одбегне постапката за испитување потеклото на имотот, не го пријави недвижниот имот, во смисла на член 17 став 1, даде неточни податоци за имотот или во текот на постапката го отуѓи имотот, ќе се казни за кривично дело со затвор од 1 година.

Член 35

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

139.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ

Се прогласува Законот за јавно информирање, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1071

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ

Глава прва

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Основна цел на јавното информирање во Социјалистичка Република Македонија е афирмирањето, јакнењето и развивањето на социјалистичките самоуправни односи и непосредната социјалистичка демократија, рамноправноста, солидарноста и братството и единството на југословенските народи и народности, како и меѓународната соработка врз начелата на мирољубивата и творечката коегзистенција.

Член 2

Со овој закон се утврдува начинот за остварување на уставните начела на јавното информирање, правата, должностите и меѓусебните односи на субјектите во системот на јавно информирање, условите и начинот на остварување на правото на информирање, положбата на средствата за информирање во системот на самоуправни социјалистички општествени односи и други односи во областа на информирањето.

Член 3

Работните луѓе и граѓаните, како и организациите на здружениот труд, општествено-политичките и другите самоуправни организации и заедници, здруженијата на граѓаните и општествено-политичките заедници имаат право, по пат на сред-

ствата за јавно информирање, да искажуваат свои мислења и да објавуваат информации доколку се тие значајни за јавноста.

Член 4

Заради остварување на самоуправните и други демократски права, на работните луѓе и на граѓаните им се гарантира слобода на информирањето и право на објективно, навремено, вистинито и потполно информирање за настаните и појавите во сите области на животот во Социјалистичка Република Македонија, во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во светот.

Член 5

Средствата за јавно информирање се должни објективно, вистинито и навремено да ја известуваат јавноста, да им даваат на работните луѓе и на граѓаните информации за сите прашања од значење за остварување на нивните самоуправни права.

Член 6

Јавното информирање е дејност од посебен општествен интерес.

Кај организациите на здружен труд и кај другите организации што се занимаваат со јавно информирање, во управувањето со работите што се во врска со јавното информирање учествуваат и претставници на општествената заедница, во согласност со овој закон.

Член 7

Работните луѓе и граѓаните, органите и општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките и другите организации и заедници и здруженијата на граѓаните имаат право на јавен одговор на информациите, објавени во средствата за јавно информирање, ако со одговорот битно се дополнуваат фактите и податоците од објавената информација.

Со општ самоуправен акт на организацијата на која и е уплатено барање за јавен одговор, се определуваат поблиските услови под кои се објавува јавниот одговор.

Член 8

Јавното информирање во Социјалистичка Република Македонија е составен дел на единствениот систем на јавно информирање во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Републиката се грижи за остварување на слободата на информациите и на правото на информирање на работните луѓе, на граѓаните и на правните лица.

Републиката создава услови за остварување на принципите за слободна меѓународна размена на информации.

Член 9

Републиката се грижи, го поттикнува и го помага информирањето на Македонците во странство.

Републиката се грижи за информирањето на граѓаните од СР Македонија, што се на привремена работа во странство.

Член 10

Општините и Републиката се грижат за развојот на општествените средства за јавно информирање на јазиците на народностите и на етничките групи.

Член 11

Информации во смисла на овој закон се: вестите, податоците, мислењата и сите други соопштенија, без оглед на содржината и формата, што се објавени по пат на печатот, радиото, телевизијата, филмот, грамофонски плочи, магнетофонски ленти со записи и други фонографски и видеографски средства, филмови за приватно прикажување и дијапозитиви ако се наоѓаат во промет или ако се прикажуваат јавно.

Под јавно информирање во смисла на овој закон се подразбира ширењето на информации преку печатот, радиото и телевизијата и преку други средства за информирање.

Член 12

Органите на општествено-политичките заедници и основачите, спрема организациите што се занимаваат со објавување и ширење на информации, имаат право и должности кои се определени со овој закон.

Член 13

За објавување на информации не е потребна прјава ниту одобрение.

Нема цензура на информациите освен за време на војна или во случај на непосредна воена опасност.

Член 14

Изворот на информациите во поглед на одделни информации може да го одреди времето кога може да се објави информацијата дадена на претставникот на средствата за јавно информирање, односно времето пред кое таа не може да се објави (ембарго).

Кога изворот на информацијата ќе го симне ембаргото тој е должен истовремено да ги извести за тоа оние на кои информацијата им е дадена под услов на ембарго.

Член 15

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд, општествено-политичките и други организации и заедници, здруженија на граѓани, општините и Републиката можат да бараат во средствата за јавно информирање да се објават нивни информации ако се значајни за јавноста.

При одлучувањето за објавување на информациите од претходниот став тие го земаат предвид значењето и нужноста на информацијата.

Поблиски услови под кои се објавуваат информации од став 1 на овој член и двостепеноста во одлучувањето, се уредуваат со самоуправен општ акт на организациите што се занимаваат со информативна дејност.

Член 16

Органите на општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите организации и заедници го одредуваат начинот на обезбедување и начинот на давање на информации.

Изворите на информации под исти услови им се достапни на сите новинари и други лица што се занимаваат со информативна дејност.

Член 17

Органите и организациите од претходниот член се должни:

— на новинарите да им даваат објективни, вистинити, сестрани и навремени информации сврзани со нивната работа;

— на новинарите да им овозможат присуство на седниците на претставничките органи и нивните тела, на политичко извршните и други органи на општествено-политичките заедници, на органите на управување на организациите на здружениот труд и на други самоуправни организации, органи на општествено-политичките организации и здруженија на граѓаните.

Органите и организациите од став 1 и став 2 на овој член можат на новинарите да им ускратат присуство на седниците само под условите пропишани со закон, со статут или со друг општ акт.

Член 18

Овластеното лице, кое на новинарите им дава информации или податоци, е одговорно за вистинитоста и потполноста на информациите и податоците под условите предвидени со овој и со други закони.

Член 19

Новинарите и другите лица што се занимаваат со информирање на јавноста се должни во вршењето на оваа дејност да се придржуваат за законите, за начелата на општествената и професионалната етика и за кодексот на новинарите, да ја почитуваат вистината, честа, угледот и правата на работните луѓе и граѓаните, да ги почитуваат интересите на општествената заедница, да придонесуваат за остварувањето на самоуправувањето и на човечките права и слободи, да придонесуваат и на јакнењето и развивањето на социјалистичките самоуправни односи, јакнењето на рамноправноста, братството и единството на народите и народностите во СР Македонија во СФР Југославија како и да придонесуваат за независноста и афирмирањето и јакнењето на независноста и неврзаната политика на нашата земја.

Новинарите и другите лица, што се занимаваат со информирање на јавноста, се одговорни за точноста на пренесувањето на информациите.

Член 20

Новинарот кој добил информација од органите и организациите од член 17, став 1 или од овластено лице од член 18, а немал причини да се помислува во нејзината вистинитост, не одговара ако информацијата суштински точно ја објавил во средствата за јавно информирање, освен ако за таквото објавување не е одговорен по некој друг закон.

Член 21

Давањето на податоци за јавно информирање може да се ускрати само заради чување на државна, воена, службена и деловна тајна, што е утврдено со закон и со друг пропис и општ акт, односно со самоуправен општ акт.

Член 22

Не е дозволено објавување и ширење на информации кои се користат заради уривање на основите на социјалистичкото, самоуправно-демократското уредување утврдено со Уставот, загрозување на независноста на земјата, кршење на слободите и правата на човекот и граѓанинот загарантирани со Уставот, загрозување на мирот и рамноправната меѓународна соработка, разгорување на национална, расна и верска омраза или нетрпеливост или поттикнување кон вршење на кривични дела, ниту пак овие слободи можат да се користат на начин со кој се навредува јавниот морал.

Користењето на слободата на информирањето спротивно на одредбите од претходниот став претставува злоупотреба на слободата на информирањето и повлекува одговорност предвидено со закон.

Глава втора

П Е Ч А Т

I. Заеднички одредби

Член 23

Како печат, во смисла на овој закон, се подразбираат весниците, списанијата, билтените, списите, книгите, каталозите, проспектите без текст, плакатите, летоците, музичките ноти со текст или со објаснување и други слични печатени работи, кои се изработени на печатарски машини или умножени по некој друг механички или хемиски пат и кои се наменети за јавноста.

Нема да се сметаат како печат, во смисла на овој закон, печатените или на друг начин умножени примероци што исклучиво им служат како службени материјали на органите на општествено-политичките заедници, на општествено-политичките организации, на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и здруженија на граѓаните, обрасците, сметководствените или други слични книги, ценовни-

ците, упатствата за употреба на апарати и лекови, возните билети, поканите и слично, ако имаат содржина вообичаена при таквите работи.

Член 24

Со издавање и растурање на печат се занимаваат организациите на здружен труд, чија основна дејност е издавање на весници (новинска организација).

Со издавање и растурање на печат можат да се занимаваат органи на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други организации и заедници, здруженијата на граѓани и граѓаните под условите определени со овој закон.

Член 25

Не е дозволено издавање на печатени работи ако финансиските или другите материјални средства за нивното издавање се обезбедуваат од странски извори, без оглед на тоа дали тие извори се наоѓаат во странство или во земјата.

Се смета дека издавањето на печатена работа се финансира од странство ако со финансиските или со другите материјални средства од странски извори се покриваат расходите на издавањето на печатената работа во целост или делумно, без оглед на тоа дали овие средства се добиваат од странски извори постојано или повремено, без оглед на висината на износот.

Нема да се смета дека издавањето на печатена работа се финансира од странство ако финансиските средства од странски извори се добиваат на име претплата за продажба на печатената работа или за плаќање на огласите во рамките на вообичаените износи.

Член 26

Одредбите од претходниот член не се применуваат на печатените работи што ги издава Организацијата на обединетите нации, ниту на оние печатени работи што се издаваат врз основа на спогодба склучена меѓу меѓународни организации или странски установи и организации на СФР Југославија, односно на СР Македонија, како ниту на оние печатени работи што се издаваат со согласност на Републичкиот секретаријат за информации.

Член 27

На секоја печатена работа (став 1, член 23) мораат да бидат означени: називот, односно презимето и името и адресата на издавачот и на печатницата, ако работата е печатена во печатница, како и местото и годината на печатењето или умножувањето.

Ако печатената работа е умножена на странски јазик податоците од претходниот став мораат да бидат означени и на македонски јазик, освен ако печатената работа е умножена на јазиците на народностите.

Член 28

За информациите што се пренесуваат во домашниот печат од странски извори во целост или делумно, мора да биде назначен изворот на информацијата.

Член 29

Печатницата, односно издавачот, ако работата не е печатена или умножена во печатница, се должни од секоја печатена работа веднаш да му достават по 3 примероци на надлежниот окружен јавен обвинител без надоместок.

Печатницата, односно издавачот, се должни, ако работата е печатена на странски јазик, еден примерок од печатената работа да му достават и на Републичкиот секретаријат за информации.

Член 30

Одредбите од овој закон кои се однесуваат на печатените работи, освен одредбите од претходниот член, соодветно се применуваат и на грамофонските плочи, на магнетофонските и магнетоскопските ленти со снимци, како и на другите аудио-визуелни средства со снимци, на филмовите за приватно прикажување и дијапозитивите што се наоѓаат во промет или се прикажуваат јавно.

II. Новинска дејност**Член 31**

Под новинска дејност според овој закон се подразбира издавањето, уредувањето, умножувањето и растурањето на весниците.

Член 32

Како весници во смисла на овој закон се подразбираат дневните и другите повремени весници, списанијата, билтените и другите слични печатени работи, што се издаваат заради редовно известување на јавноста.

Член 33

Весници можат да издаваат органите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките и општествените организации, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и други организации и заедници, здруженијата на граѓани и граѓаните под условите одредени со овој закон.

Член 34

Новинска организација можат да основаат општествено-политичките заедници, општествено-политичките и општествените организации и организациите на здружен труд, под условите предвидени со овој закон.

Член 35

Новинската организација може да се занимава и со издавање и растурање на други печатени работи како споредна дејност. На новинските организации што вршат споредна дејност од претходниот став, се применуваат и прописите за издавачка дејност.

Член 36

Актот за основање на новинска организација и актот за издавање на весник (основачки акт) ги содржи основните цели и задачи што треба да ги оствари организацијата со својата дејност, основната програмска концепција на весникот, начинот на формирање на издавачкиот совет и бројот на членовите на советот, принципите на кадровската политика, начинот на уредување и другите односи меѓу основачот и новинската организација.

Ако новинската организација сака да издава и весници, чие издавање не е предвидено во актот за основање, карактерот и концепцијата на ваквите весници ги одредува организацијата во согласност со основачот.

Член 37

На самоуправната спогодба за здружување и на статутот на новинската организација, односно на статутот на основните организации на здружен труд што се занимаваат со новинска дејност, дава согласност собранието на општината по претходно мислење на основачот.

На самоуправната спогодба за здружување и на статутот на новинската организација, дава согласност основачот.

Член 38

Меѓусебните односи и правата и обврските меѓу основачот и новинската организација можат да се уредуваат со самоуправна спогодба во согласност со овој закон.

Член 39

Основачот на новинската организација обезбедува материјални услови за основање и за почеток на издавање на весникот.

Ако одлуката на основачот за спроведување на концепцијата на весникот или каква и да било друга негова одлука влијае врз материјалната положба на новинската организација, основачот и новинската организација овие прашања ги регулираат со посебна спогодба.

Член 40

Во новинската организација како и за секој весник се формира издавачки совет.

Во новинската организација, која издава повеќе весници, за секој весник се формира посебен издавачки совет.

Во новинската организација можат да се организираат и други форми на влијание и соработка на претставниците на општествената заедница и на средствата за информирање, што се утврдува со статутот на новинската организација, односно со статутот или со друг општ акт на издавачот на весникот.

Член 41

Издавачкиот совет го сочинуваат членовите избрани од работниците на новинската организација, односно на издавачот на весникот и претставниците на читателите на заинтересираните јавни и културни работници, на заинтересираните организации и заедници, на основачот, на општествено-политичките организации и на општината, односно на Републиката (претставници на општествената заедница).

Член 42

Најмалку една третина од членовите на издавачкиот совет ги избираат работниците на новинската организација, односно на редакцијата на весникот. Со актот за основање на новинската организација, односно со актот за издавање на весникот, се утврдува бројот на претставниците на општествената заедница и начинот на нивниот избор, именување односно делегирање.

Во весникот што го издаваат граѓани и здруженијата на граѓани претставниците на општествената заедница во општествениот орган ги именува општинското собрание, по претходно прибавено мислење на заинтересираните организации.

Член 43

Издавачкиот совет:

— ја разработува и поблиску ја утврдува програмската концепција на весникот,

— одлучува за спроведувањето на основните задачи на новинската организација и за остварувањето на програмската концепција на весникот,

— одлучува по основните прашања на уредувачката политика,

— го разгледува и оценува остварувањето на основната концепција на весникот и уредувачката политика,

— врши анализа на одделни изданија и рубрики и донесува заклучоци што му ги доставува на редакцискиот колегиум,

— иницира, разгледува и поддржува мерки кои овозможуваат целосно остварување на општествената улога на весникот,

— ги разгледува основните прашања сврзани со материјално-финансиската положба на весникот,

— на основачот, односно на издавачот, му дава предлози за решавање на одделни прашања сврзани со новинската организација, односно со весникот,

— на новинската организација, односно на издавачот, им дава мислење: за статутот, односно за општите акти со кои се уредуваат прашањата поврзани со издавањето на весникот,

— ги разгледува забелешките и предлозите на читателите,

— дава мислење за планот и програмата за развој на новинската организација, односно на весникот,

— најмалку еднаш во годината го известува основачот и новинската организација, односно издавачот, за својата работа и за проблемите сврзани со остварувањето на своите задачи,

— врши и други работи во согласност со законот и самоуправните општи акти на новинската организација односно на издавачот.

За работите од претходниот став издавачкиот совет одлучува со мнозинство на гласови на претставниците на општествената заедница и на членовите избрани од работниците на новинската организација, односно на редакцијата на весникот.

Член 44

Работата на издавачкиот совет е јавна.

Советот за својата работа одговара пред јавноста, пред основачот и пред новинската организација, односно издавачот на весникот.

Член 45

Директорот на новинската организација е одговорен пред основачот и пред новинската организација за остварувањето на целите и задачите на новинската организација, на програмската концепција и развојната политика утврдена со основачкиот акт, со самоуправната спогодба и со другите самоуправни општи акти на новинската организација.

Со статутот на организацијата од став 1 на овој член се одредуваат поблиску правата и должностите на директорот.

Член 46

Секој весник има главен и одговорен уредник.

Главниот и одговорен уредник одговара за секоја информација објавена во весникот, под условите определени со овој закон.

Главниот и одговорен уредник непосредно раководи со работите сврзани со уредувањето на весникот и одговара пред основачот и пред новинската организација, односно пред издавачот за утврдената основна концепција на весникот.

Ако главниот и одговорен уредник не ја спроведува основната концепција на весникот, основачот, по предлог од издавачкиот совет или редакцискиот колегиум, по своја иницијатива може да го разреши главниот и одговорен уредник.

Член 47

Весникот може да има и повеќе одговорни уредници. Во тој случај одговорните уредници одговараат за информациите објавени во одделни изданија или определени рубрики на весникот.

Член 48

Директорот на новинската организација го именува основачот по претходно мислење на органот на управување на новинската организација.

Главниот и одговорен уредник го именува основачот по претходно мислење на редакцијата на весникот.

За директор на новинска организација и за главен и одговорен уредник на весник може да се именува лице што е југословенски државјанин, кое е деловно способно, кое е идејно и политички определено за самоуправни социјалистички општествени односи, за рамноправност на народите и народностите на Југославија, за независната и неврзана политика на Југославија и кое ги исполнува условите за индивидуален работоводен орган утврдени со општите прописи.

Член 49

На секој примерок на весникот мора, покрај другите податоци од член 27 на овој закон, да биде назначено презимето и името на главниот и одговорен уредник.

Ако весникот има повеќе одговорни уредници, на секој примерок на весникот мора да биде назначено за кое издание, односно рубрика е одговорен секој одделен одговорен уредник.

Член 50

За уредување на весникот и непосредното реализирање на програмската концепција е одговорна редакцијата на весникот.

Во редакциите се формира редакциски колегиум, чија надлежност се уредува со статутот на новинската организација, односно со статутот или со друг општ акт на издавачот.

Член 51

Весник можат да издаваат и граѓани во група од најмалку 10 лица.

Не може да биде член на група која издава весник лице кое во последните 10 години е осудувано за кривично дело против народот и државата, како и за други кривични дела сторени со смисленост поради што му е изречена казна строг затвор или затвор во траење повеќе од 6 месеци.

Член 52

Граѓаните што издаваат весник се должни најмалку еднаш во текот на годината да му поднесат извештај за реализацијата на програмската концепција на весникот што го издаваат на собранието на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на редакцијата на весникот.

Член 53

Граѓаните што издаваат весник солидарно се одговорни за обврските што настануваат од дејноста во врска со издавањето на весникот.

Регистар на весниците

Член 54

Оној што има намера да издава весник е должен најдоцна 15 дена пред почетокот на излегувањето на весникот со барањето за запишување во регистарот, на Републичкиот секретаријат за информации да му поднесе:

1. основачки акт;
2. пријава која ги содржи:
 - местото на издавањето на весникот и адресата на редакцијата;
 - карактерот и основната концепција на весникот;
 - периодот на излегувањето на весникот;
 - изворите на финансиските средства и начинот на финансирање;
 - јазикот и писмото на кое ќе се печати весникот;
 - презимето и името и адресата на главниот и одговорен уредник и докази дека не постојат пречките од член 48;
 - фирмата односно називот на печатницата во која ќе се печати весникот;
 - потврда за исполнување на условите за издавање на весник ако пријавата ја поднесуваат граѓани;
3. доказ за конституирањето на издавачкиот совет.

Како место на издавање на весникот се смета местото каде што се наоѓа редакцијата на весникот.

Член 55

Републичкиот секретаријат за информации е должен да изврши запишување во регистарот најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за запишување во регистарот, ако се исполнети пропишаните услови и за тоа донесува решение.

Ако Републичкиот секретаријат за информации утврди дека не се исполнети условите за запишување во регистарот, ќе донесе решение со кое се одбива барањето за запишување во регистарот.

Член 56

Ако со печатењето на весникот не се започне во рок од 6 месеци од денот на запишувањето во регистарот од член 54 од овој закон или ако се

прекине печатењето на весникот за време од една година, весникот се брише од регистарот, што повлекува престанок на излегувањето на весникот.

Член 57

Основачот на весникот е должен на Републичкиот секретаријат за информации да му ја пријави промената на главниот и одговорен уредник.

Подносителот на пријавата од член 54 на овој закон е должен на Републичкиот секретаријат за информации да му ја пријави секоја промена на податоците што настанала по запишувањето во регистарот во рок од 8 дена од настанатата промена.

Член 58

Основачот на весникот може да донесе акт за престанок на печатењето на весникот, за што ќе го известат Републичкиот секретаријат за информации.

Член 59

Новинската организација, односно издавачот, може да ги продава своите весници во сопствена режија или преку организации на здружен труд за растурање на печатот, преку книжарниците, за другите, поштата и ревизорите.

Односот на новинската организација, односно на издавачот, со други организации на здружен труд и лицата кои продаваат печат се регулира со договор.

Член 60

Новинската и друга организација на здружен труд што се занимава со продажба на весници е должна да им ги продава весниците на сите издавачи на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија под еднакви услови.

Член 61

Новинската организација, односно издавачот може да собира огласи само преку своите огласни одделенија, деловници, преку огласните заводи и преку овластени лица.

Член 62

Весниците можат да објавуваат огласи на странски јазици само со превод на македонски јазик или на јазикот на народноста на кој се печати весникот.

Член 63

Финансиското и материјалното работење на новинската организација, односно на издавачот на весникот, подлежат на контрола на јавноста.

Новинската организација, односно издавачот на весници еднаш годишно ги објавува податоците за изворите на финансирање на весникот, висината на дотацијата, уделот на доходот од огласи во вкупниот приход, годишниот тираж и други податоци во врска со издавањето на весникот, а кои се значајни за јавноста.

Член 64

По барање на Републичкиот секретаријат за информации главниот и одговорен уредник е должен во првиот нареден број на весникот да објави, без надоместок, соопштение кое е од посебен интерес за граѓаните и организациите и чие објавување е од итна природа (опасност од поголем обем по животот и здравјето на луѓето, за нивниот имот, за јавниот ред и мир и сл.).

Исправка

Член 65

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките и други организации и заедници, здруженијата на граѓани, органите на општините и на Републиката имаат право да бараат од главниот и одговорен уредник на весникот да ја објави нивната исправка за информацијата (во натамошниот текст: исправка) ако со објавената информација се нанесува повреда на нивната чест,

углед, права или интерес и ако се изнесуваат не-вистинити факти.

Ако лицето на кое се однесува информацијата е умрено, право да бара објавување исправка имаат неговите деца, брачниот другар, родителите, браќата и сестрите. Ако овие лица не барале објавување на исправката, ова право може да го користи државен орган, организација на здружен труд, самоуправни интересни заедници, општествено-политички и други организации и заедници, под услов информацијата да се однесува на дејноста на умреното лице во врска со тој орган и организација.

Член 66

Подносителот на исправката е должен во исправката да ја назначи информацијата на која се однесува исправката, како и бројот и страната на весникот каде што е објавена информацијата.

Исправката мора да се засновува исклучиво врз податоците со кои се побиваат наводите изнесени во објавената информација.

Подносителот на исправката е должен да ја потпише исправката.

Член 67

Главниот и одговорен уредник на весникот е должен да ја објави исправката на информацијата, освен:

1) ако исправката не се однесува на информацијата поради која се бара објавување на исправка, односно ако исправката содржи само мислење или воопштени разгледувања без фактички податоци во врска со наводите изнесени во информацијата;

2) ако објавувањето на исправката, со оглед на нејзината содржина, би предизвикала забрана на растурањето на весникот или кривична одговорност на уредникот;

3) ако исправката се однесува на наводите во објавената информација, чија вистинитост е утврдена со правен акт на надлежен државен орган;

4) ако е очигледно дека со објавената информација не му е нанесена повреда на честа, на угледот, на правата или на интересите на оној на кого се однесува информацијата;

5) ако исправката не ја потпишало овластено лице;

6) ако исправката е напишана на неучтив или навредлив начин;

7) ако е исправката несразмерно подолга од информацијата, односно од оној нејзин дел во кој се изнесени наводите поради кои се поднесува исправката;

8) ако исправката е поднесена по истекот на 30 дена од денот на објавувањето на информацијата во дневниот весник, односно по истекот на 60 дена од денот на објавувањето на информацијата во друг повремен весник или публикација;

9) ако е поднесена нова исправка со иста содржина како и порано поднесената исправка и ако спорот заради објавување на порано поднесената исправка на истата информација не е завршен пред суд;

10) ако е веќе објавена исправка на истата информација што ја поднело некое од овластените лица од член 6, став 2 на овој закон.

Член 68

Ако не постојат причини за одбивање на објавувањето на исправката, исправката мора да се објави, ако е во прашање дневен весник — во првиот или најдоцна во вториот нареден број, а ако е во прашање друг повремен весник или списание — во првиот нареден број, по нејзиното примање во редакцијата на весникот или на списанието.

Исправката мора да се објави без измени или дополнување во истиот дел на весникот, под ист наслов и со букви од иста големина, како што била објавена информацијата на која се однесува исправката.

По исклучок, главниот и одговорен уредник може да ја објави исправката во извод, ако е несразмерно подолга од информацијата на која се однесува или ако со сите свои делови не се однесува непосредно на објавената информација.

Главниот и одговорен уредник исто така може да ја објави информацијата во изменет вид, ако во рокот за објавувањето на исправката предвиден со овој закон се спогодил за тоа со подносителот на исправката.

Исправката се објавува бесплатно.

Член 69

Ако главниот и одговорен уредник одбие да ја објави исправката на информацијата или ако не ја објави на начин и во рокот од претходниот член, подносителот на исправката има право да поднесе тужба против главниот и одговорен уредник до окружниот суд, на чие подрачје се наоѓа местото на издавањето на весникот, против главниот и одговорен уредник заради објавување на исправката.

Кон тужбата мораат да се приложат преписи на објавената информација и на исправката на информацијата.

Тужбата се поднесува во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот на објавување на исправката.

Член 70

Во споровите заради објавување на исправката на информацијата првото рочиште за главна расправа мора да се одржи во рок од 8 дена од денот на примањето на тужбата во судот.

Во овие спорови нема да се закажува подготвено рочиште, ниту ќе се бара од тужениот да поднесе одговор на тужбата.

На првото рочиште за главна расправа судот ќе го повика тужителот, тужениот и сведоците. Во поканата за тужителот ќе се назначи дека во случај на негов изостанок од првото рочиште, ќе се смета дека ја повлекол тужбата, а во поканата за тужениот — дека пресудата може да се донесе и во случај на негов изостанок.

Член 71

По тужбата заради објавување на исправка расправата ќе се ограничи на претресување и докажување на фактите, од кои зависи обврската на тужениот да ја објави исправката.

Член 72

Во споровите заради објавување на исправката на информацијата судот ќе го одбие тужбеното барање ако утврди дека постојат околности од член 67 на овој закон или дека главниот и одговорен уредник ја исполнил својата обврска со тоа што ја објавил исправката на информацијата во извод, односно во изменет вид, во смисла на член 68, став 3 и 4 на овој закон.

Член 73

Ако покрај постапката по тужба заради објавување на исправката на информацијата тече и кривична постапка по делото сторено со информацијата на која се однесува исправката, судот пред кој тече постапката по тужбата заради објавување на исправката нема да ја прекинува таа постапка.

Член 74

Ако по поднесувањето на тужбата до судот се промени главниот и одговорен уредник на весникот, тужителот може, до заклучувањето на главната расправа да ја преправи тужбата и на место првобитно тужениот, да го тужи новиот главен и одговорен уредник.

За ова преправање на тужбата не е потребна согласност од првобитно тужениот главен и одговорен уредник, ниту согласност од новиот одговорен уредник што треба да стапи во процесот на неговото место.

Член 75

Судот е должен да донесе пресуда веднаш по заклучувањето на главната расправа.

Заверен препис на пресудата судот ќе им достави на странките во рок од три дена од денот на донесувањето на пресудата.

Член 76

Ако судот го усвои тужбеното барање, со пресудата ќе му се нареди на тужениот да ја објави исправката во весникот во рокот и на начинот утврден во член 68, став 1 и 2 на овој закон.

Член 77

Против пресудата на првостепениот суд странките можат да изјават жалба во рок од три дена од врачувањето на пресудата до Врховниот суд на СР Македонија.

Жалбата не ѝ се доставува на спротивната странка на одговор.

Навремената и дозволена жалба, заедно со сите списи, првостепениот суд ќе му ја достави на второстепениот суд во рок од два дена од денот на примањето на жалбата во судот.

Второстепениот суд е должен да одлучи за жалбата во рок од три дена од денот на примањето на жалбата со списите.

Член 78

Заверениот препис на правосилната пресуда, со која се наредува објавување на исправка на информацијата, судот веднаш ќе му го достави на издавачот на весникот.

Член 79

Ако по донесувањето на првостепената, односно на правосилната пресуда, со која се наредува објавување на исправката се промени главниот и одговорен уредник на весникот, обврската за објавување на утврдената исправка во пресудата преминува на новиот главен и одговорен уредник.

Член 80

Ако со овој закон не е поинаку определено, во споровите заради објавување на исправка согласно се применуваат одредбите на Законот за процесната постапка.

Член 81

Објавување на исправка може да се бара во поглед на информациите објавени по пат на други печатени работи и средства од член 23 на овој закон, како и по пат на весници и други повремени публикации, чие издавање престанало.

Во поглед на правото на исправка и постапката за остварување на ова право, во случаите од претходниот став согласно се применуваат одредбите на овој закон за правото на исправка и за постапката за остварување на ова право кај весниците и кај другите повремени публикации (член 65 и член 80).

Член 82

Во поглед на начинот на објавување на исправката во случаите од претходниот член, подносителот на исправката има право да бара од издавачот на печатената работа, односно од издавачот на весникот или на повремени публикации, чие издавање престанало, или од издавачот на средствата од член 23 на овој закон тој на свој трошок во определен дневен весник да обезбеди објавување на исправката на информацијата.

Покрај правото од претходниот став, подносителот на исправката има право да бара и да се запре натамошното растурање на печатените работи, односно на средствата за јавно информирање наведени во член 22, став 1 на овој закон.

Ако подносителот на исправката го остварува ова право по судски пат, за неговото барање ќе одлучи судот според околностите на случајот.

Глава трета РАДИОДИФУЗИЈА

Член 83

Како видови на информации на радио и телевизија, во смисла на овој закон, се сметаат сите емисии на радиодифузните организации со кои се пренесуваат информации.

Член 84

Секоја радиостаница и телевизиска станица, што емитува програма наменета за јавноста, мора да има главен и одговорен уредник.

Радиостаницата и телевизиската станица можат да имаат и повеќе одговорни уредници, кои непосредно раководат со работите на уредувањето на одделни емисии на радиостаницата, односно на телевизиската станица.

Во поглед на условите за вршење на работите на директорот и на главниот и одговорен уредник на радиостаницата или на телевизиската станица и нивната одговорност се применуваат одредбите на овој закон за условите за вршење на работите на директорот и на главниот и одговорен уредник на весникот и за нивната одговорност (член 45 и 46 и 48 став 3).

Член 85

Објавување на исправка на информација може да се бара и во поглед на информациите објавени по пат на емисии на радиостаници и телевизиски станици.

Во поглед на правото на исправка и на постапката за остварување на ова право кај радиостаниците и телевизиските станици, согласно се применуваат одредбите на овој закон за правото на исправка и за постапката за остварување на ова право кај весниците и кај другите повремени публикации (член 65, 80).

Член 86

Ако не постојат причини за одбивање објавувањето на исправка, исправката мора да се објави во рок од два дена од нејзиното примање во радиостаницата или телевизиската станица и тоа, по правило, во истото време и во емисијата од ист вид во која е објавена информацијата.

Во областа на телевизијата исправката се објавува само со зборови.

Член 87

Се забранува емитување на емисии на радиостаници и телевизиски станици ако овие емисии имаат содржина предвидена во член 22 и член 96 на овој закон.

Во поглед на забраната на емитување на овие емисии и на постапката за изрекување на оваа забрана, согласно се применуваат одредбите на сојузниот Закон за спречување злоупотребата на слободата на печатот и на другите видови на информирање.

Член 88

Одредбите на член 28 од овој закон ќе се применуваат и на информациите што ги објавуваат радиостаниците и телевизиските станици.

Глава четврта

ФИЛМ

Член 89

Како видови на информации по пат на филм во смисла на овој закон, се сметаат филмските новости и другите филмови што содржат информации за одделен настан, личност, предел, предмет, појава или дејност.

Како филмски новости, во смисла на овој закон, се подразбира филм со кој редовно се известува јавноста за настаните и појавите во земјата или во странство.

Филмски новости од претходниот став можат да издаваат само организации на здружен труд во областа на филмот и радиодифузијата.

Член 90

Филмските новости имаат главен и одговорен уредник.

Во поглед на условите за вршење на работите на главниот и одговорен уредник на филмски новости и на неговата одговорност важат одредбите на овој закон за условите за вршење на работите на главен и одговорен уредник на весник и за неговата одговорност (член 46, 47 и 48 став 2 и 3).

Член 91

Секои филмски новости што се пуштаат во промет, мораат да бидат одделно означени со број, датум, назив или на друг начин што овозможува тие да се разликуваат едни од други.

Член 92

Објавување на исправка може да се бара и во поглед на информации објавени по пат на филмски новости и други филмови.

Во поглед на правото на исправка и на постапката за остварување на ова право кај филмските новости и кај другите филмови во смисла на член 89 од овој закон се применуваат одредбите на овој закон за правото на исправка и за постапката за остварување на ова право кај весниците и кај другите повремени публикации (член 65 и 80).

Член 93

Во поглед на начинот на објавување на исправката подносителот на исправката има право од главниот и одговорен уредник на филмските новости, односно на организацијата на здружен труд што го снимала филмот да бара тој на трошок на организацијата на здружениот труд да обезбеди во определен дневен весник или во соодветна радио или телевизиска емисија објавување на неговата исправка на информацијата.

Покрај правото од претходниот став, подносителот на исправката има право да бара да се исечат деловите од филмските новости или од друг филм на кои се однесува исправката, или ако не е можно тоа, да се запре натамошното прикажување на филмските новости или на друг филм.

Член 94

Одредбите за печатот од овој закон соодветно се применуваат и на филмските организации на здружениот труд од став 2, член 89, освен одредбите на член 29 од овој закон.

Глава петта

ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛОБОДАТА НА ИНФОРМИРАЊЕТО

Член 95

Објавувањето на информации, со кои им се нанесува штета на честа, угледот или правата на граѓаните или на општествената заедница, претставува злоупотреба на слободата на информирањето и повлекува одговорност по законот.

Член 96

Се забранува растурање на печатени работи со кои:

1. се објавуваат документи или податоци кои претставуваат државна, воена, службена или деловна тајна од посебно значење за општествената заедница,

2. се изнесуваат и пренесуваат неистинити или алармантни вести со кои се загрозува или би можело да се загрози јавниот ред и мир или да се вознемири јавноста,

3. тешко се навредува моралот,

4. се нанесува штета на воспитувањето на децата, на младината,

5. се објавуваат документи или судски податоци чие објавување е штетно за судскиот процес.

Член 97

Забраната за растурање на печатени работи и ширење на информации врз основа на овој закон се врши според постапката пропишана со сојузниот Закон за спречување злоупотребата на слободата на печатот и на другите видови на информирање.

Глава шеста

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 98

Со парична казна до 10.000 динари, или затвор до 15 дена се казнува за прекршок:

1. печатарот, односно издавачот на печатена работа ако на јавниот обвинител не му достави одреден број примероци од печатената работа (член 29),
2. одговорниот уредник, кој во спротивност со член 64 од овој закон не ќе ја објави информацијата.

Член 99

Со парична казна до 20.000 динари за прекршок се казнува организацијата или друго правно лице:

1. ако со пропис или со друг општ акт не определи начин со кој се гарантира јавноста во работата (став 1, член 16);
2. ако на новинарите не им дава информации или им оневозможува присуство на седниците, во согласност со член 17 од овој закон;
3. ако во основачкиот акт и пријавата од член 54 се наведени невистинити податоци;
4. ако овластеното лице даде неточни информации или податоци (член 18);
5. ако издаде весник, а пред тоа не поднел пријава со прилози и основачки акти кај надлежниот орган, или ако подоцна не ги пријави промените од пријавата (член 54 и 57);
6. ако не постапи по пресудата со која судот наложува објавување на исправка (член 76);
7. ако издаде печатена работа без некој податок од член 27 или ако пушти во промет филмски новости без наводите во член 91;
8. ако со објавувањето на информации го прекороти пријавениот концепт на весникот (член 54, точка 2, алинеја 2).

За прекршок од точка 7 од претходниот став со парична казна до 5.000 динари се казнува и одговорното лице.

Член 100

Со парична казна до 20.000 динари се казнува за прекршок:

1. основачот на весник, на радиодифузна или филмска организација на здружен труд, ако весникот, радиото или телевизиската програма или филмските новости немаат главен и одговорен уредник (член 46, став 1, член 84 став 1, член 90 став 1);
2. новинската организација, односно издавачот на весник ако не објави годишен извештај за финансиската и материјалната положба на весникот (член 63 став 2).

За прекршок од претходниот став со парична казна до 10.000 динари се казнува и одговорното лице.

Член 101

Со парична казна до 20.000 динари за прекршок се казнува организацијата на здружениот труд, а одговорното лице до 500 динари ако не постапат согласност со одредбите на член 61 од овој закон.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 102

Постојните новински претпријатија, новински установи, новински агенции, установи за снимање на филмски новости, радиостаници и телевизиски станици се должни во рок од 6 месеци од денот на

влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон.

Член 103

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

140.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈАТА

Се прогласува Законот за радиодифузијата, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1072

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗА К О Н ЗА РАДИОДИФУЗИЈАТА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува дејноста на радиодифузијата која го опфаќа создавањето и емитувањето на радио и телевизиски програми наменети за јавноста, изградбата, развојот и унапредувањето на радио и телевизиската мрежа на територијата на СР Македонија.

Член 2

Радиодифузијата е дејност од посебен општествен интерес.

Член 3

Работните луѓе и граѓаните, како и организациите на здружениот труд, општествено-политичките и другите самоуправни организации и заедници и здруженијата на граѓани имаат право преку радиодифузните организации да искажуваат свои мислења и да објавуваат информации, ако се значајни за јавноста.

Член 4

Изградбата, развојот и унапредувањето на радиодифузната програма и мрежа на територијата на СРМ се утврдува со програма за развој на радиодифузијата што ја донесува Собранието на СРМ.

Член 5

Во создавањето и емитувањето на програмата радиодифузните организации се самостојни во рамките на концепцијата и карактерот на програмата што ги утврдува основачот на радиодифузната организација.

Не постои цензура на програмата на радиодифузната организација, освен во случаите предвидени со закон.

Член 6

На поединци, група граѓани и граѓанско-правни лица им се забранува секако емитување на радиодифузна програма наменета за општ јавен прием.

Член 7

Во поглед на објавувањето и ширењето на информациите во емисиите на радиодифузните организации, слободата во размената на информациите со странство, достапноста на изворите на информациите, должностите и одговорноста на лицата што работат на создавањето и емитувањето на програмите на радиодифузните организации, правото на одговор и исправка на информации објавени во емисиите на радиодифузните организации и забраната на емитувањето на програмите на радиодифузните организации како и во поглед на условите за именување и вршење на функцијата главен и одговорен уредник на радиодифузна организација, се применуваат прописите за јавното информирање.

Член 8

Радифузната организација е должна да ги чува записите на информациите од емисиите осум дена по првото објавување и по барање од заинтересираните лица што имаат право на исправка е должна да им ги даде на увид за да можат да си ги остварат правата и интересите определени со закон.

Ако некој од заинтересираните лица најави во рокот од претходниот став дека ќе бара исправка, радиодифузната организација е должна да го чува записот за кој се бара исправка 30 дена од објавувањето на информацијата, односно додека не се оконча постапката за објавување на исправката.

Член 9

Финансиското и материјалното работење на радиодифузната организација подлежи на контрола на јавноста.

Заради остварување контрола на јавноста радиодифузната организација е должна еднаш годишно да ги објавува своите планови за развој, плановите на радиодифузната програма, годишните извештаи за материјално-финансиското работење и општите акти што се од интерес за јавноста.

РАДИОДИFUЗНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 10

Радифузната организација во смисла на овој закон е самостојна и самоуправна организација на здружен труд како и основна организација на здружен труд во областа на радиодифузијата, која преку свои емисии радиостаници и телевизиски станици (радиодифузни станици) емитува сопствена програма наменета за јавноста.

Член 11

Дејноста на радиодифузните организации опфаќа:

1. подготвување, создавање и емитување на сопствени програми и изградба, одржување и развој на радиодифузната мрежа;
2. промет и размена на програмите со други радиодифузни установи во земјата и во странство, производство, увоз и извоз на ТВ филмови, видеографски, видеофонски и фонографски снимки, плочи и други средства; увоз на кинематографски филмови за ТВ програми; увоз на репродукционен и радиодифузен материјал и опрема; производство и продажба на специјални технички уреди нужни за работа на радиодифузни станици; проектирање и организирање на работи во сопствена режија за изградба на објекти што служат за дејноста на радиодифузните установи; производство на грамофонски плочи и издавање на публикации од областа на радиодифузијата.

3. Организирање и приредување на јавни, музички и други културно-забавни манифестации во земјата и во странство.

Член 12

Радифузните организации можат да емитуваат и програми на другите радиодифузни организации во земјата и во странство, истовремено или подоцна.

Две или повеќе радиодифузни организации можат заеднички да подготвуваат одделни програми и да ги емитуваат во целост или делумно, истовремено, или секоја посебно.

Кога радиодифузната организација емитува програма на друга радиодифузна организација (став 1), или кога радиодифузните организации заеднички подготвуваат програми (став 2), нивните меѓусебни односи се уредуваат со договор, ако со овој закон не е поинаку одредено.

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член обврските спрема трети лица ги извршува радиодифузната организација што ја емитува програмата изворно.

Член 13

Радифузните организации се должни да емитуваат одделни програми што се од посебен општествен интерес кога од нив тоа го бара Републичкиот секретаријат за информации.

За емитување на програмата од претходниот став радиодифузната организација има право на соодветен надоместок.

Член 14

По барање од Републичкиот секретаријат за информации, радиодифузните организации се должни веднаш да објават соопштение без надоместок, кое е од посебен интерес и чие објавување е од итна природа (за опасност од поголем обем по животот и здравјето на луѓето, за нивниот имот, за јавниот ред и мир и сл.).

Член 15

Радифузната организација има право на користење на земјиштето на кое се изградени емисионите предаватели што е уредено со актот за доделување на земјиштето.

За обезбедување на технички услови, за емитување и подобрување на приемот на радиодифузната програма, радиодифузните организации можат на земјиштето и на другите објекти во општествена сопственост и во сопственост на граѓаните да ги постават нужните технички уреди, согласно со прописите за експропријација.

Со предлогот за експропријација радиодифузната организација е должна да поднесе потврда од републичкиот орган на управата надлежен за работите на радио-сообраќајот за потребата од изградба и поставување на уредите од претходниот став на овој член.

Член 16

Радифузните организации можат во земјата и во странство да собираат порачки за емитување на економски и други огласи и да договараат надоместок за овие услуги.

Собирањето на порачките радиодифузните организации можат да го вршат само преку своите огласни одделенија, деловници и преку огласните заводи или лица што ги ангажира радиодифузната организација за оваа работа со договорена награда.

Член 17

Радифузната организација можат да основаат општините, Републиката и општествено-политичките организации под условите определени со овој закон.

Радифузната организација се основа за територијата на Републиката, односно за подрачјата на една или повеќе општини.

Член 18

Радифузната организација, основана за територијата на Републиката, се грижи за унапредување на радиодифузијата во Републиката, за изградбата, развојот и одржувањето на радиодифузната мрежа и за обезбедувањето на прием на својата програма на територијата на Републиката, во согласност со програмата за развој на радиодифузијата на СРМ.

Радиодифузните организации, основани за подрачјето на една или повеќе општини, во соработка со основачот, се грижат за унапредувањето на радиодифузијата на своето подрачје во согласност со Програмата за развој на радиодифузијата во СРМ.

Член 19

Радиодифузна организација може да биде основана само ако исполнува определени услови во однос на емитирањето на програмата, просториите, студиската и предавателската техника и врски како и соодветен стручен и технички кадар и ако има дозвола за поставување и работа.

Условите од претходниот став поблиску ги определува Републичкиот секретаријат за информации.

Член 20

Пред донесувањето на актот за основање на радиодифузната организација, основачот е должен да прибави дозвола за поставување на радиодифузна станица од органот овластен за давање на дозволи според прописите на радио-сообраќајот.

Органот од претходниот став е должен, пред да ја даде дозволата, да прибави мислење од Радиотелевизија — Скопје за тоа дали бараното поставување на радиодифузната станица е во согласност со Програмата за развој на радиодифузијата на СРМ.

Член 21

Актот за основање на радиодифузната организација, покрај податоците утврдени со општите прописи, содржи податоци за карактерот и концепцијата на програмата на радиодифузните организации и за јазикот на кој ќе се емитира програмата.

Член 22

Не може да се основе радиодифузна организација што ќе создава и емитира програма со комерцијален или со комерцијално-забавен карактер.

Обемот на економско-комерцијалната програма го утврдуваат основачот и радиодифузната организација со основачкиот акт или со спогодба.

Член 23

Радиодифузната организација е должна во рок од 8 дена од денот на приемот на решението за упис во регистарот, податоците од актот за основање да му ги достави на Републичкиот секретаријат за информации.

Со податоците од став 1 на овој член радиодифузната организација е должна да поднесе и соодветни докази дека во поглед на главниот уредник не постојат пречките утврдени со прописите за јавното информирање.

Радиодифузната организација е должна секоја промена на податоци, кои се однесуваат на главниот и одговорен уредник и за кои се води евиденција да ја пријави до Републичкиот секретаријат за информации во рок од 8 дена од денот на настанатите промени.

Член 24

Во радиодифузната организација се формира совет.

Советот го сочинуваат членовите избрани од работниците на радиодифузната организација и претставници на корисниците на радиодифузните приемници, на заинтересираните јавни и културни работници, на заинтересираните организации и заедници на основачот, на општествено-политичките организации и на општествената заедница на Републиката (претставници на општествената заедница).

Член 25

Најмалку една третина од членовите на советот избираат работниците на радиодифузната организација.

Со актот за основање, односно со статутот на радиодифузната организација се утврдува бројот на претставниците на општествената заедница и начинот на нивниот избор, именување односно делегирање.

Член 26

Советот:

— ја разработува и поблиску ја утврдува програмската концепција на радиодифузната организација;

— одлучува за спроведувањето на основните задачи на радиодифузната организација и за остварување на програмската концепција во создавањето и емитирањето на програмата;

— одлучува за основните прашања на уредувачката политика;

— го разгледува и оценува остварувањето на основната концепција во создавањето и емитирањето на програмата;

— врши анализа на одделни програми и емисии и донесува заклучоци што му ги доставува на редакцискиот колегиум;

— иницира, разгледува и поддржува мерки, кои овозможуваат целосно остварување на општествената улога на радиодифузните програми;

— ги разгледува основните прашања сврзани со материјално-финансиската состојба на радиодифузната организација, односно радиодифузната програма;

— на основачот му дава предлози за решавање на одделни прашања сврзани со радиодифузната организација, односно со радиодифузната програма;

— на радиодифузната организација ѝ дава мислење за статутот;

— ги разгледува забелешките на слушателите, односно на гледачите;

— дава мислење за планот и програмата за развој;

— најмалку еднаш годишно го известува основачот за својата работа и за проблемите сврзани со остварувањето на своите задачи;

— врши и други работи во согласност со законот и другите општи акти.

Член 27

Работата на советот е јавна.

Советот за својата работа одговара пред јавноста, пред основачот и пред радиодифузната организација.

Член 28

Во радиодифузната организација, која емитира повеќе радиодифузни програми, може да се формираат редакциски совети како стручно-советодавни тела за одделни програми.

Член 29

Основачот обезбедува материјални и кадровски услови за основање и за почеток со работа на радиодифузната организација.

Ако одлуката на основачот за спроведување на концепцијата на програмата, или каква и да било друга негова одлука влијае врз материјалната положба на радиодифузната организација, основачот и надлежниот орган на радиодифузната организација овие прашања ги регулираат со посебна спогодба.

Член 30

Директорот на радиодифузната организација го именува и разрешува од должност основачот на радиодифузната организација по претходно прибавено мислење од работничкиот совет на радиодифузната организација.

Директорот на радиодифузната организација е одговорен пред основачот, пред советот и пред радиодифузната организација за остварување на целите и задачите на радиодифузната организација, на програмската концепција и на развојната политика, утврдени со основачкиот акт, со самоуправната спогодба и со другите општи акти на основачот и на радиодифузната организација.

Со статутот на радиодифузната организација се одредуваат поблиски правата и должностите на директорот.

Член 31

Надзор над законитоста на работата на радиодифузните организации од територијата на Социјалистичка Република Македонија врши Републичкиот секретаријат за информации.

Надзор над законитоста на работата на Радиотелевизија — Скопје врши Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ

Член 32

Изградбата, развојот и одржувањето на радиодифузната мрежа на територијата на СРМ, како и обезбедувањето прием на радиодифузната програма на територијата на СР Македонија, ги врши Радиотелевизија — Скопје.

Во рамките на средствата со кои располага и во согласност со програмата за развој на радиодифузијата на СР Македонија, Радиотелевизија — Скопје донесува свои програми за развој.

Член 33

На самоуправната спогодба за здружување и на Статутот на Радиотелевизија — Скопје, како и на статутот на основната организација во нејзин состав, дава согласност Собранието на СР Македонија.

Член 34

Радиотелевизија — Скопје води евиденција на корисниците на радиодифузните приемници (приемник) и наплатува надоместок за користење на радиодифузните приемници на територијата на СР Македонија.

Член 35

Радиотелевизија — Скопје се договара со радиодифузните организации на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини со цел за унапредување на радиодифузијата, меѓусебна програмска соработка и за поврзување на радиодифузната мрежа во земјата и во странство.

НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИFUЗНИТЕ ПРИЕМНИЦИ

Член 36

Корисникот на радиодифузен приемник е должен да го пријави набавувањето на секој одделен радиодифузен приемник и да ѝ плаќа одреден месечен надоместок за користење на Радиотелевизија — Скопје.

Член 37

По исклучок, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија одредува кои органи и физички лица нема да го плаќаат надоместокот од претходниот член.

Член 38

Како корисник на радиодифузен приемник, во смисла на овој закон, се сметаат граѓаните и граѓанско-правните лица, организации на здружен труд и други организации, самоуправни интересни заедници, општествено-политички заедници, воени пошти и сите други кои поседуваат радиодифузен приемник, без оглед на тоа дали го употребуваат (користат).

Под радиодифузен приемник, во смисла на овој закон, се подразбира секое радио, односно телевизиски приемник и секој друг апарат или уред наменет за прием на радио односно на телевизиска програма и секој звучник во разгласен систем приклучен на радиодифузен приемник.

Член 39

Обврската за плаќање на надоместокот од член 34 на овој закон започнува од следниот месец по

набавувањето на радиодифузниот приемник и трае за сето време до крајот на месецот во кој корисникот го одјавува радиодифузниот приемник.

Во случај на отуѓување или друго располагање со радиодифузниот приемник поранешниот корисник е должен да го пријави новиот корисник.

Член 40

Корисникот на радиодифузниот приемник е должен да го пријави радиодифузниот приемник на Радиотелевизија — Скопје во рок од 15 дена од денот на набавувањето.

Корисникот на радиодифузен приемник е должен да го одјави радиодифузниот приемник во случај на негово уништување, негова трајна неупотребливост, негово отуѓување и кога со него е извршено располагање на друг начин.

Одјавата на радиодифузниот приемник се поднесува до Радиотелевизија — Скопје во рок од 15 дена од денот кога настанала која и да било од околностите од претходниот став.

Член 41

Корисникот на радиодифузен приемник, кој не сака од кои и да било причини понатаму да го користи радиодифузниот приемник, е должен да поднесе барање до Радиотелевизија — Скопје за одјавување и запечатување на радиодифузниот приемник.

Член 42

Радиотелевизија — Скопје има право преку свои овластени работници да го контролира пријавувањето на радиодифузните приемници.

Член 43

Висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници и начинот на неговото наплатување, пријавувањето и одјавувањето на радиодифузните приемници и начинот на водење на евиденцијата за радиодифузните приемници и нивните корисници ги утврдува Радиотелевизија — Скопје.

Висината на надоместокот за користење на радиодифузни приемници ја одредува Радиотелевизија — Скопје во согласност со основачот односно со органот овластен од него.

Надоместокот за користење на радиодифузните приемници Радиотелевизија — Скопје може да го утврди на кој и да било од овие начини:

1. поединечно за секој радио-приемник, односно телевизиски приемник и за секој друг апарат и уред наменет за прием на радио, односно на телевизиска програма што ги поседува ист корисник;
2. единствено за сите радио-приемници и други апарати и уреди наменети за прием на радиопрограма, што ги поседува ист корисник;
3. единствено за сите ТВ приемници и други апарати и уреди наменети за прием на телевизиска програма, што ги поседува ист корисник;
4. единствено за сите ТВ приемници и радио-приемници и други апарати и уреди наменети за прием на радио и телевизиска програма што ги поседува ист корисник; без оглед на тоа дали корисникот има и радио-приемници или други апарати и уреди наменети за прием на радиодифузната програма;
5. во паушален износ за одделни корисници.

Надоместокот од претходниот став од точка 1 до 4 за користење на радиодифузни приемници се плаќа секој месец однапред.

Член 44

Радиотелевизија — Скопје надоместокот за користење на радиодифузни приемници може да го наплатува преку други лица, кои со договорена награда ги ангажира за таа работа.

Член 45

Организациите на здружениот труд, кои продаваат радиодифузни приемници, се должни на почетокот на секој месец за изминатиот месец да ја

известат за продажбата на секој радиодифузен приемник Радиотелевизија — Скопје, назначувајќи го неговиот вид, модел и фабричкиот број и името и адресата на купувачот.

Организациите на здружениот труд, кои продаваат радиодифузни приемници и царинските органи, имаат право од Радиотелевизија — Скопје да бараат надоместок за стварните трошоци на работењето во врска со известувањето за продадените радиодифузни приемници односно за договор меѓу работните организации, односно царинскиот орган и Радиотелевизија — Скопје.

Член 46

Корисникот на радиодифузен приемник има право да постави антена на покривот на зградата во која живее, односно каде што се наоѓаат деловни простории како и на покривот на соседната зграда, ако е тоа неопходно за примање на радиодифузната програма и ако тоа не им пречи на станиците на таа зграда во приемот на радиодифузната програма и ако не претставува очигледна опасност за сигурноста на покривот, како и ако добие согласност од сопственикот на зградата, односно од органот на управување со зградата.

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Радифузната организација ќе се казни за прекршок до 5.000 динари:

1. ако не му достави на надлежниот орган во одредениот рок кои и да било од податоците предвидени во член 23, став 1 или ако не поднесе соодветни докази во поглед на одговорниот уредник предвидени со член 23, став 2 од овој закон;

2. ако не му ги пријави на надлежниот орган во одредениот рок промените на податоците предвидени во член 23, став 2 од овој закон;

3. ако по барање на надлежниот орган не емитира соопштение според одредбите од член 14 од овој закон.

Член 48

Поединец, група граѓани и граѓанско-правни лица ќе се казнат за прекршок со 10.000 динари ако недозволено емитираат радиодифузна програма наменета за јавноста.

Предметите и средствата што служат за емитирање на програмата, како и добивката остварена со прекршокот од претходниот став, се одземаат во целост.

Член 49

Поединец што нема да поднесе пријава за набавување на радиодифузен приемник согласно со член 36 од овој закон, ќе се казни за прекршок со парична казна до 1.000 динари.

Организација на здружен труд и друга самоуправна организација и граѓанско-правно лице ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член со парична казна до 2.000 динари а одговорното лице со парична казна до 500 динари.

Член 50

Ако поединецот како корисник на радиодифузен приемник во периодот за кој не платил надоместок го симне печатот или на друг начин го користи за прием на радиодифузната програма радиодифузниот приемник, што го запечатил радиодифузната организација од член 41, ќе се казни за прекршок со парична казна до 1.000 динари.

Организациите на здружениот труд и друга самоуправна организација и граѓанско-правно лице ќе се казнат за прекршок од став 1 на овој член со парична казна до 2.000 динари, а нивното одговорно лице со парична казна до 500 динари.

Член 51

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со продажба на радиодифузни приемници, ќе се казнат за прекршок со парична казна до

5.000 динари ако според одредбата од член 45 на овој закон не ја известат Радиотелевизија — Скопје за продажба на секој радиодифузен приемник.

Одговорното лице во работната организација ќе се казни за прекршокот од став 1 на овој член со парична казна до 1.000 динари.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52

Радиотелевизија — Скопје продолжува со работа како радиодифузна организација на територијата на Републиката и како организација на здружен труд од општ интерес за Републиката.

Член 53

Радифузните организации се должни во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да ја усогласат својата организација и работење со одредбите на овој закон.

Радифузната организација која нема да ја усогласи својата организација и работење со одредбите на овој закон, престанува со работа.

Член 54

Најдоцна во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се донесат потребните спроведени прописи предвидени со овој закон.

Член 55

До колку е поставена радиодифузна станица спротивно на одредбите на овој закон, решение за забрана на нејзиното работење донесува републичкиот секретар за информации.

Член 56

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за определување на работите што ги врши Радиотелевизија — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 4/66).

Член 57

Правилникот за начинот на пријавување и одјавување на приемниците, за начинот на водењето на евиденција за приемниците и нивните корисници, како и за начинот на собирање и плаќање на надоместок за користење на приемници („Службен весник на СРМ“ бр. 5/67) ќе се применува до донесувањето на нов, односно најдоцна 6 месеци по усвојувањето на овој закон.

Член 58

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

141.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Се прогласува Законот за шумите, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1073
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува управувањето и стопанисувањето со шумите и шумските земјишта, како и нивната заштита.

Член 2

Како шума, во смисла на овој закон, се подразбира земјиште обраснато со шумски дрвја.

Како шумско земјиште се подразбира земјиште кое поради своите природни особини, стопанско-економски услови како и заштитни и други општокорисни функции најдобро се искористува кога на него се одгледува шума.

Полезащитните шумски појаси се сметаат за земјиште обраснато со шумски дрвја (шума).

Дрворедите, плантажите од лисјари и четинари, шумските расадници, парковите во населените места и сл., како и изолираните групи на шумски дрвја на површина до 5 ари, не се сметаат за шуми во смисла на овој закон.

Во спорните случаи дали некое земјиште се смета за шума, односно шумско земјиште, решава општинскиот орган на управата, надлежен за шумарство, по прибавеното мислење од општинскиот орган на управата надлежен за земјоделство.

Член 3

Шумите и шумските земјишта се добро од општ интерес и уживаат посебна заштита определена со овој закон.

Член 4

Шумите и шумските земјишта (понатаму: шумите) мораат да се одржуваат, обновуваат и користат така што да се зачува нивната вредност, да се обезбеди трајност и постојано зголемување на прирастот и приносот, како и да се зачуваат и подобруваат нивните општокорисни функции (стопанисување со шумите).

Член 5

Стопанисувањето со шумите е дејност од посебен општествен интерес.

Член 6

Според намената шумите се стопански, заштитни и со посебна намена.

Стопанските шуми служат првенствено за производство на дрво и други шумски производи.

Заштитните шуми служат првенствено како заштита на земјиштето, водните текови, стопанските и други објекти и друг имот.

Шуми со посебна намена се:

— шумите што претставуваат особени природни реткости или убавини, или се од посебно научно или историско значење (национални паркови и шумски резервати);

— шумите наменети за излетишта;

— семенските насади и семенските објекти;

— шумите наменети за научни истражувања, настава, воени и други потреби утврдени со посебни прописи.

Член 7

Со шумите во општествена сопственост стопанисуваат организации на здружен труд, а по исклучок и одделни државни органи.

Ако организацијата од претходниот став се занимава и со други основни стопански дејности покрај стопанисувањето со шуми, таа е должна стопанисувањето со шуми да го организира во посебна основна организација на здружен труд.

Со шумите на кои постои право на сопственост, стопанисуваат нивните сопственици под надзор на општината.

Член 8

Заради обезбедување на посебниот општествен интерес во стопанисувањето со шумите, во работењето на организациите на здружениот труд што стопанисуваат со шуми во општествена сопственост учествуваат и претставници на општествената заедница, како и други видови на општествено влијание врз вршењето на таа дејност, определени со овој закон.

Член 9

Заради обезбедување на порационално стопанисување со шумите, остварување на средства за репродукција и други општи интереси, се формираат шумскостопански подрачја.

Од шумскостопанско подрачје се иземаат шумите прогласени за шуми со посебна намена.

Член 10

Деградираните шуми и дробаците (шикарите) влегуваат во шумскостопанските подрачја и со нив стопанисува организацијата што стопанисува со шумите од шумскостопанското подрачје.

Член 11

Заради редовна обнова, нега и заштита на шумите во општествена сопственост, дел од средствата остварени од стопанисувањето со шумите задолжително се насочуваат за регенерација на шумите.

Член 12

За пошумувањето на голините се грижат општините, Републиката и заинтересираните организации на здружениот труд.

Член 13

Со цел за евиденција на состојбата и промените во шумите се установува катастар на шумите.

Член 14

Забранет е промет на шуми во општествена сопственост.

По исклучок од претходниот став, промет на шуми може да се врши само во постапката за арондација или комасација на шуми и шумско земјиште.

Во случаите на продажба или закуп на шума на која постои право на сопственост, организациите што стопанисуваат со шуми имаат првенствено право на купување односно закуп.

Одредбите за првенствено право на купување и закуп на земјоделско земјиште, сходно се применуваат на купување и закуп на шуми и шумско земјиште, според начелото на имотното право.

Член 15

На шуми во општествена сопственост не може да се стекне право на сопственост по пат на одржувачка.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на случаите во кои времето потребно за одржувачка истекнало пред 6 април 1941 година.

II. — ШУМСКОСТОПАНСКО ПОДРАЧЈЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИТЕ

Член 16

Шумскостопанското подрачје се формира според природните, економските и други услови што укажуваат на единството и целината на подрачјето.

Шумскостопанското подрачје опфаќа шуми и шумски земјишта во општествена сопственост и шуми и шумски земјишта на кои постои право на сопственост, а кои со шумите во општествена сопственост на тоа подрачје сочинуваат единствена природна и економска целина.

Со шумите во општествена сопственост, што се опфатени во едно шумскостопанско подрачје, стопанисува една организација.

Член 17

Шумскостопанско подрачје се формира и менува со самоуправни спогодба, а во согласност со критериумите утврдени со овој закон и општествен договор.

Општествен договор од претходниот став склучуваат: Извршниот совет на Собранието на СРМ, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на Македонија, Стопанската комора на Македонија и Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Член 18

Самоуправна спогодба за формирање односно за менување на шумскостопанско подрачје склучуваат организациите на здружениот труд што стопанисуваат со шуми во општествена сопственост.

Самоуправната спогодба од претходниот став се доставува во рок од 30 дена од денот на склучувањето на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство и на општинскиот орган на управата надлежен за шумарство, на чија територија се наоѓаат шумите што се предмет на самоуправната спогодба.

Член 19

Собранието на општината одредува кои шуми, на кои постои право на сопственост, се опфаќаат во одделно шумскостопанско подрачје.

Член 20

Пренос на правото на користење на шуми заради изградба на објекти или изведување на други работи од општ интерес, се врши според прописите за административен пренос на правото на користење на земјишта во општествена сопственост.

Организацијата на здружениот труд, чие право на користење на шуми се пренесува врз друга организација на здружен труд во случаите од претходниот став, има право на надоместок од организацијата на здружениот труд на која се пренесува тоа право, во висина со која ѝ се обезбедуваат исти или слични услови за вршење на дејноста.

Висината на надоместокот од претходниот став спогодбено ја утврдуваат заинтересираните организации, а ако тие не постигнат спогодба, висината на надоместокот ја утврдува надлежниот стопански суд.

III. — СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ**1. Основи за стопанисување со шумите****Член 21**

Стопанисувањето со шумите особено ги опфаќа:

— одгледувањето и одржувањето на шумите (нега, заштита и чување), обновата на шумите (посумување на редовните сечишта, пожаришта, ветровали, подмладување на насади), реконструкцијата (претварање на пониски типови шуми во повисоки, замена на видови дрвја, очетување и сл.), производството на семе и саден материјал и подигањето на нови шуми и насади;

— производството на шумски сортименти и користење на други шумски производи (шумско семе и саден материјал, шумски плодови, лековити растенија и сл.), како и друго користење на шумите;

— ставањето во промет на шумски сортименти и други шумски производи;

— шумскиот транспорт;

— изградбата и одржувањето на шумските сообраќајници и другите објекти што служат за стопанисување со шумите.

Член 22

Општите насоки за стопанисување со шумите и шумските земјишта во Социјалистичка Република Македонија се утврдуваат со долгорочна програма за развиток на шумарството што ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

а) Основи за стопанисување со шумите во општествена сопственост**Член 23**

Со шумите во општествена сопственост се стопанисува врз основа на шумскостопанска основа, односно програма за унапредување на шумите.

Член 24

Шумскостопанската основа е основа за долгорочно стопанисување со шумите во која е прикажана состојбата на шумите и се определени целите на стопанисувањето, видот и обемот на работите, мерките и методите за постигање на целите на стопанисувањето, како и економско-финансиската основа на стопанисувањето.

Приказот за состојбата на шумите треба да содржи податоци за површината, дрвната залиха, прирастот на шумите и застапеноста на видовите дрвја според формите на одгледување и степенот на зачуваноста на шумите, податоци за старосната односно дебелинската структура на шумите, како и преглед на шумите кои се сметаат за загрозени од пожар.

Целите на стопанисувањето се определуваат според состојбата на шумите и потребите на кои таа им служи (производство, посебна намена, општо корисна функција и др.).

Видовите и обемот на работите и методите за постигање на целите на стопанисувањето мораат да ги опфаќаат мерките за унапредување на шумите со кои се подобрува состојбата и составот на дрвниот фонд и се зголемува обемот на сообраќајниците и техничката опременост на шумите.

Член 25

Шумскостопанска основа се донесува за сите шуми, освен за деградираните шуми и шикарите.

Шумскостопанска основа може да се донесе за шумскостопанско подрачје и за шумскостопанска единица.

Член 26

Програма за унапредување на шумите се донесува за деградираните шуми и шикарите.

Програмата за унапредување на шумите особено содржи приказ на состојбата на деградираните шуми и шикарите, како и мерките и работите за нивно стопанисување и унапредување. Во неа се утврдуваат и шумите кои се сметаат за загрозени од пожар.

Член 27

За заштитните шуми и шуми со посебна намена се донесуваат шумскостопански основи, односно програми за унапредување на шумите, доколку со актот за нивното прогласување не е поинаку определено.

Член 28

Шумскостопанската основа се донесува за време од 10 календарски години, а програмата за унапредување на шумите за време од 5 календарски години.

Член 29

Шумскостопанска основа, односно програма за унапредување на шуми, донесува организацијата што стопанисува со шумите, а ја одобрува Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство по претходно мислење на општината на чие подрачје се протега шумата на која се однесува шумскостопанската основа, односно програмата за унапредување на шумите.

Органот од претходниот став шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите ја одобрува во рок од 5 месеци од денот на нивното поднесување на одобрување.

Член 30

Одредбите на шумскостопанската основа и на програмата за унапредување на шумите се задолжителни.

Ако во текот на спроведувањето на шумско-стопанската основа, односно програмата за унапредување на шумите, се утврди дека одредениот обем на сечата е помал или поголем отколку што одговара на можноста за принос на шумите или ако се изменат околностите врз кои се засновани другите одредби на шумскостопанската основа односно програмата, организацијата може да изврши измени и дополнувања на шумскостопанската основа, односно програмата во поглед на обемот на сечата или на други нејзини одредби според постапката за донесување.

Член 31

Организацијата што стопанисува со шуми е должна извршените работи во шума да ги евидентира во шумскостопанската основа, односно програмата за унапредување на шумите.

Извршените работи во шуми во текот на годината се евидентираат најдоцна до 31 март наредната година.

б) Основи за стопанисување со шумите на кои постои право на сопственост

Член 32

Со шумите на кои постои право на сопственост се стопанисува врз основа на критериумите за извршување на сечите и работите на одржувањето и унапредувањето на шумите, утврдени со одлука на Собранието на општината.

Сечата на шуми на кои постои право на сопственост се врши врз основа на одобрение со кое сопственикот на шумата се обврзува да изврши и предели работи на одржување и унапредување на шумата, сразмерно на обемот и видот на одобрената сеча.

Решение за одобрување на обемот на сеча и на видот и обемот на работите за одржување и унапредување на шумите, согласно со утврдените критериуми од став 1 на овој член, донесува општинскиот орган на управата, надлежен за работите на шумарството.

Со решение од претходниот став се одредува и местото, видот, обемот, рокот и начинот на извршување на работите.

Член 33

Собранието на општината може да одреди, со шумите со кои стопанисуваат сопствениците, да се стопанисува врз основа на шумскостопанска основа односно програма за унапредување на шумите што ја донесува Собранието на општината.

Врз основа на шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите од став 1 на овој член општинскиот орган на управата, надлежен за шумарство, издава одобрение за сеча со кое ги обврзува одделни сопственици на шуми за извршување обемот на работите за одржување и унапредување на шумите, утврден со шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите.

Член 34

Општинскиот орган на управата, надлежен за шумарство, е должен извршените сечи и извршените работи на одржување и унапредување на шумите со кои стопанисуваат сопствениците да ги евидентира по вид, обем и место, најдоцна до 31 март наредната година и од нивното извршување.

2. Одржување, обновување, унапредување и користење на шумите

Член 35

Со цел за трајно зачувување вредноста на шумите и обезбедување на постојано зголемување на нивниот принос и принос како и нивните општокорисни функции, организациите на здружениот труд и сопствениците на шуми што стопанисуваат со шумите се должни:

1. да го прилагодуваат начинот на стопанисување во високите шуми, што претставуваат основна форма на одгледување на шумите, на условите на средината, биолошките особености на видовите на дрвја и на состојбата на тие шуми;

2. да вршат редовно обновување на сечиштата;

3. да го потпомагаат природното обновување на шумите со шумскоодгледувачки и други мерки;

4. да применуваат мерки за нега (чистење и прореди) и за заштита на шумите, особено во шуми во кои тие мерки веќе требало да се спроведат;

5. да внесуваат четинари во лисјарските шуми, во прв ред во деградираните шуми на добри станишта;

6. да ги преведуваат ниските шуми во високи шуми, каде што нивниот опстанок не е условен со стаништата и биолошките особини на дрвјата;

7. да пошумуваат стари сечишта, пожаришта, површини оголени и загроени од природните фактори, растителните болести и други причинители;

8. да преземаат и други работи и мерки во согласност со шумскостопанските основи, програмите за унапредување на шумите и актите на општините за стопанисување со шумите на кои постои право на сопственост.

Член 36

Деградираните шуми, шикарите и шумските земјишта мораат да се заштитуваат од натамошна деградација и ерозија и да се приведуваат на редовно шумско производство.

Член 37

Сеча на шуми може да се врши по претходно одбирање и одбележување на стеблата за сеча (ознака за сеча).

Ознака за сеча во општествените шуми се врши во согласност со предвидувањата на шумскостопанската основа, односно програмата за унапредување на шумите, а во шуми со кои непосредно стопанисуваат сопствениците врз основа на состојбата на шумата.

Ознаката за сеча во високите шуми во општествена сопственост се извршува најдоцна до крајот на месец октомври во тековната година за сеча што е планирана за наредната година и тоа во обем кој изнесува 80% од предвидената дрвна маса за сеча.

Член 38

Ознака за сеча во општествените шуми врши организацијата што стопанисува со шумите, а во шуми на кои постои право на сопственост општинскиот орган надлежен за шумарство, односно организацијата што ќе ја овласти општината.

Ознака за сеча во високите шуми вршат стручни лица со висока стручна спрема од областа на шумарството, а во другите шуми стручни лица со најмалку средна стручна спрема од областа на шумарството.

Член 39

Забрането е пречекорување на вкупниот обем на сеча на дрвната маса како и вршење претфат на годишниот обем на сеча предвидени со шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите.

Пошумувањето и шумскоодгледувачките работи предвидени со шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите, мораат да се извршат секоја година по обем и квалитет сразмерно на извршените сечи во претходната година.

Во случај на неизвршување на работите од претходниот став, предвидениот обем на сечи во наредната година се намалува сразмерно на извршениот обем на пошумување и шумскоодгледувачки работи.

Член 40

Начинот на сеча на шумите и изборот на траса заради изградба на далноводи и слични објекти во шумите, се утврдуваат спогодбено меѓу инвеститорот на работите и организацијата што стопанисува со шумите.

Споровите од претходниот став ги решава надлежниот суд.

Член 41

Забрането е пуштење и копачење на шуми; чиста сеча која не е предвидена со шумскостопанската основа, односно програмата за унапредување на шумите; сеча на ретки видови дрвја; подбелување на стебла; уништување или оштетување на фиданки во пошумени сечишта, пожаришта, голини и други земјишта; пасење, брстење и желедање во шуми; кастрење на лисници; собирање на шумулки и мов; како и други дејствија со кои се ослабува приносната сила на шумата и шумското земјиште, или се загрозува опстанокот и намената на шумата, освен во одредени случаи со овој закон.

Под пуштење на шуми се смета секое дејствие извршено спротивно на прописите со кое се ослабува плодноста (приносната сила) на шумското земјиште и со тоа се доведува во опасност или се оневозможува трајноста на шумското производство или одгледувањето на шумата на тоа земјиште или се загрозува опстанокот на шумите и нивните општокорисни функции (сеча од поголем обем која се приближува на копачењето на шумите, преборна сеча од прејак интензитет, подбелување стебла на определена површина, секое дејствие кое може да причини закоравување, исперување и однесување на земјиштето со вода или ветер и др.).

Член 42

Копачење на шуми може да се дозволи само доколку е предвидено во шумскостопанската основа, односно програмата за унапредување на шумите, заради промена на видот на дрвјата или формата на одгледувањето на шумата, за подигање шумски плантажи, изградба на комуникации, складишта и други стопански и комунални објекти, ако со тоа не се загрозуваат заштитните функции на шумите.

Копачењето на шуми на кои постои право на сопственост се врши во случаите од претходниот став по одобрение на собранието на општината врз основа на стручно-економска документација.

Кога копаењето на шуми се олобрува заради промена на видот на дрвјата или формата на одгледувањето на шумата, и за подигање на шумски плантажи, се утврдува начинот и рокот до кога ќе се изврши пошумувањето.

Вредноста на ископачената шума мора да се надомести, а средствата од надоместокот мораат да се користат за регенерација на шумите односно за подигање на нови шуми.

Член 43

Чиста сеча на шума, што не е предвидена во шумскостопанската основа односно во програмата за унапредување на шумите, може да се врши ако не постои опасност од деградирање, смивање, или одронување на земјиштето или од појава на лавини во случаи:

— кога поголем број на стебла е оштетен од штетни инсекти, растителни болести или други елементарни непогоди;

— кога е тоа потребно за изградба на далноводи, жичари и слични објекти, за подигање на времени шумски и други времени патишта, правење на пожарни линии за гасење на висок шумски пожар и отстранување на стебла заразени од инсекти и од опасна растителна болест.

Сечата од претходниот став ја одобрува општинскиот орган на управата надлежен за работите на шумарство по барање на организацијата што стопанисува со шумата односно по барање на сопственикот на шумата, а во случаи на гасење на висок шумски пожар, доколку се прават пожарни линии, по налог на раководителот за гасење на пожарот.

Организациите што стопанисуваат со шумите односно сопствениците на шумите, должни се површините на кои е извршена чиста сеча да ги пошумат во рок од 2 години од денот кога престанала потребата поради која е извршена сечата.

Член 44

Ретки видови на дрвја можат да се сечат по исклучок со одобрение на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на шумарството, ако се суви или оштетени во толкава мера што им претстои непосредно сушење и кои претставуваат легло на зараза од растителни болести и штетни инсекти.

Општината определува кои видови дрвја се сметаат за ретки.

Член 45

Се забранува пасење и желедање во:

— преборни шуми;

— еднодобни високи шуми во период кога се вршат оплодните сечи до склопување на подмладокот;

— сите шуми во кои се изведуваат различни шумско-културни работи;

— сечишта (подмладени или не) и пошумени површини;

— шуми оштетени од инсекти, растителни болести, пожар и други елементарни непогоди;

— шуми издвоени како семенски состојки.

Пасење и желедање во шумите што не се опфатени во претходниот став може да се врши само ако со тоа не се загрозува одгледувањето и опстанокот на тие шуми, а по претходна оценка и дадена согласност на собранието на општината.

Бројот на добитокот што ќе се пушти на пасење по шумите од претходниот став не може да биде поголем од две грла ситен добиток по 1 ха односно по едно грло крупен добиток на 3 ха.

Член 46

Во шуми во кои не може да се врши пасење односно желедање организацијата што стопанисува со тие шуми, односно сопственикот должни се на видни места да стават натписи за забрана на пасење односно желедање.

Забрането е уништување на знаците од претходниот став.

Член 47

Шумулки и мов во шуми може да се собираат ако тоа не се одразува штетно врз производната способност и шумското земјиште, или ако не се отежнува обновувањето на шумите.

Член 48

Општинскиот орган на управата, надлежен за шумарство, одредува во кои шуми на кои постои право на сопственост може да се врши пасење, желедање и собирање на шумулки и мов, согласно со одредбите на овој закон.

Член 49

Смоларење на боровите стебла може да се врши ако е тоа предвидено во шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите, а за шуми на кои постои право на сопственост ако е одобрено од општинскиот орган надлежен за шумарство.

Член 50

Организациите што стопанисуваат со шумите односно нивните сопственици се должни да извршат пошумување на површините на кои не успеало подмладувањето, на површините на кои е извршено пуштење, бесправно копачење, бесправна чиста сеча, бесправна сеча на ретки видови дрвја како и на пожариштата.

Организациите односно лицата од став 1 на овој член се должни да го извршат пошумувањето во рокот што ќе го определи органот на шумарската инспекција, ако тој рок не е определен со шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите.

Член 51

Општините можат да пропишуваат шумско-културни мерки за унапредување на стопанисувањето со шумите а кои мораат да се земат предвид при изработката на шумскостопанска основа од-

носно програма за унапредување на шумите, под услов да се обезбедени услови за извршување на тие мерки.

Член 52

Општината може да ја преземе грижата за одржување и унапредување на шумите на кои постои право на сопственост доколку сопственикот не ги преземе определените мерки за одржување и унапредување.

Ако за одржување и унапредување на шумите од претходниот став се грижи општината, сопствениците на тие шуми се должни на општината да ѝ ги надоместат трошоците околу одржувањето и унапредувањето на нивните шуми.

Надоместокот од став 2 на овој член се уплатува на посебна сметка.

Средствата од надоместокот можат да се трошат само за одржување и унапредување на шумите на кои постои право на сопственост.

Под одржување и унапредување на шуми од став 1 на овој член се подразбира пошумување на сечиштата, нега на шумите и културите, подобрување состојбата на дрвниот фонд (конверзија и интродукција), како и заштита од пожар, штетни инсекти и растителни болести.

Член 53

Општината може за шумите на кои постои право на сопственост работите на ознаката за сеча, премерот, контролата на превезувањето и пренесувањето на шумските производи, одгледувањето и заштитата на шумите од растителни болести и штетници да ги пренесе врз организација што стопанисува со шуми.

Акт за пренесување работите од претходниот став донесува општината во согласност со организацијата врз која се пренесуваат определени права и работи од претходниот став.

Актот од претходниот став особено ги содржи меѓусебните права и обврски на општината и организацијата на здружениот труд (обемот и видот на работите, висината на надоместокот за преземените работи и сл.).

Член 54

Сопственикот на шума опфатена во шумско-стопанско подрачје е должен во стопанисувањето со шумата да ги применува мерките и методите што се применуваат во стопанисувањето со шумите во општествена сопственост со кои неговата шума чини единствена природна и економска целина.

Општината е должна да ги запознае сопствениците на шумите, чии шуми се опфатени во шумско-стопанското подрачје, со мерките и методите што ги применува организацијата во шумите од општествена сопственост со кои нивните шуми сочинуваат единствена природна и економска целина, како и за роковите во кои се должни да ги започнат и извршат тие мерки во своите шуми.

Ако сопственикот на шума не ги спровел мерките и методите од претходниот став во определените рокови, општината ќе одреди тие мерки да ги изврши организацијата што стопанисува со шумите од шумско-стопанското подрачје, на товар на сопственикот на шумата.

Член 55

Организација која стопанисува со шуми може да го преземе стопанисувањето со шуми на кои постои право на сопственост по спогодба со сопственикот.

Организацијата која стопанисува со шуми на кои постои право на сопственост е должна да ги применува мерките за одржување и унапредување на тие шуми и да ги евидентира по вид, обем и време како што се извршени.

Член 56

Ако правото на управување со шумите во општествена сопственост се пренесува врз друга организација заради искористување на намените од

член 6 на овој закон, организацијата што стопанисува со тие шуми има право на надоместок на неамортизираната вредност на вложените средства.

Ако правото на управување со шумите во општествена сопственост се пренесува врз друга организација заради искористување во други намени, а не за оние од член 6 на овој закон, организацијата што стопанисувала со тие шуми има право претходно да ја искористи дрвната маса на таа шума како и право на надоместок на неамортизираната вредност на вложените средства.

Ако организацијата која стопанисува со шумата од став 2 на овој член не може да ја искористи дрвната маса, таа има право на надоместок на вредноста на шумата.

Во случај на спор, вредноста на шумата од став 3 на овој член ја утврдува надлежниот стопански суд.

За искористената дрвна маса од став 2 на овој член организацијата е должна да насочи соодветен износ на средства за регенерација на шумите во висина на вредноста на односната шума.

Средствата од став 3 на овој член организацијата е должна да ги користи само за регенерација на шумите.

Член 57

Во шумите можат да се одгледуваат одделни видови на дивеч во број кој не го попречува правилното стопанисување со шумата.

Видовите и бројот на дивечот, во смисла на претходниот став, се определуваат со шумско-стопанската основа односно со програмата за унапредување на шумите, во согласност со прописите за ловство.

Член 58

Патиштата што служат првенствено за превоз на шумски производи и кои се основни средства на организацијата што стопанисува со шумата, се сметаат како шумски патишта.

Шумските патишта можат да ги користат и други организации и граѓани.

Организациите и граѓаните што користат шумски патишта во стопански цели, се должни да се придржуваат за правилата за користење на шумските патишта на организацијата чии основни средства се тие и да плаќаат надоместок за превоз на таа организација според меѓусебна спогодба.

Ако организациите и граѓаните што ги користат шумските патишта не се спогодат, висината на надоместокот ја определува општинскиот орган на управата, надлежен за работите на сообраќајот, според висината на амортизацијата и годишните трошоци за одржување на тие шумски патишта.

Против решението за надоместок од став 4 на овој член не е дозволена жалба ниту може да се поведе управен спор, туку странката која не е задоволна со решението може во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението да поднесе предлог до општинскиот суд во вонпроцесна постапка да го утврди надоместокот.

По предлогот за утврдување на надоместокот решава општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа шумскиот пат.

Член 59

Сопственикот односно корисникот на земјиште е должен да дозволи привремен превоз (присилен пат) и сместување на туѓи шумски производи на своето земјиште, ако тоа не е можно да се изврши на друг начин, или ако другиот начин би бил неспразмерно поскап.

Корисникот на присилниот пат или на сместување на производи е должен на сопственикот, односно на корисникот на земјиштето да му плати надоместок за тоа користење.

Решение за востановување на службеноста од став 1 и надоместокот од став 2 на овој член донесува, по барање од заинтересираното лице, општинскиот орган на управата, надлежен за работите на шумарството.

Жалбата против решението за востановување на службеноста од став 3 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Против решението за надоместок од став 3 на овој член не е допуштена жалба ниту може да се поведе управен спор, туку странките можат, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението, да поднесат предлог до општинскиот суд во вон-процесна постапка да го утврди надоместокот.

По предлогот за утврдување на надоместокот решава општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа земјиштето на кое е установена службеноста.

3. Заштита на шумите

Член 60

Организациите што стопанисуваат со шуми и сопствениците на шуми се должни да преземаат мерки заради заштита на шумите од пожар и од други елементарни непогоди, растителни болести, инсекти и други штети.

Организациите од претходниот став се должни во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон да донесат план за заштита на шумите од пожар и други елементарни непогоди во кои ќе бидат предвидени превентивни и репресивни мерки за заштита и организација за извршување на планот.

Член 61

Палење на отворен оган во шумата е забрането.

По исклучок, во шума може да се пали отворен оган во време кога нема силни ветрови и голема суша и тоа само на места одредени од организацијата односно сопственикот што стопанисува со шумата и со нивно одобрение, под услов да се преземени сите претпазни мерки.

Член 62

Подигање на варници, жежници за дрвен јаглен и слични објекти во шума може да се врши по претходно одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за шумарство, издадено по барање на организацијата што стопанисува со шумата односно сопственикот на шумата.

Член 63

Одредбите од член 61, став 2 и член 62 не се однесуваат на шумите кои се сметаат за загрозени од пожар.

Член 64

Локомотивите и други возила што се движат со помош на цврсто гориво, а минуваат низ шума, мораат да бидат снабдени со заштитни направи за спречување на искрешето.

Член 65

Во шуми кои се особено изложени на опасност од пожар општинскиот орган на управата, надлежен за работите на шумарството, во согласност со општинскиот орган на управата, надлежен за внатрешни работи може да нареди и посебни мерки за спречување на пожари, како што се отворање на просеки во шуми, подигање на појаси од лисја-ри во иглолисни шуми, поставување на посматрачници, организирање на посматрачка, известителна, противпожарна служба и слично.

Член 66

Со цел да се обезбеди природно подмладување и заштита на шумите од појава на пожари и ширење на штетни инсекти и растителни болести, од штетното дејство на ветерот, снегот и други елементарни непогоди, како и заштитата на шумското земјиште, се преземаат соодветни мерки (шумски ред).

Шумски ред воведува организација што стопанисува со шума односно сопственикот на шума по секоја извршена сеча на стебла и дотур на дрвна маса и кога тој е нарушен поради пожар или поради дејството на ветерот, снегот и други елементарни непогоди, односно растителни болести и штетни инсекти.

Член 67

Општинскиот орган на управата, надлежен за шумарство, може да одреди определени мерки за спречување на карантинска или економска штетна растителна болест или штетник во шумите или на шумско земјиште на кои постои право на сопственост, да ги изврши организација на трошок на сопственикот на шумата, односно шумското земјиште.

Член 68

Забрането е движење на лица низ шуми со секира, пила и слични средства без одобрение на организацијата што стопанисува со шумите односно општинскиот орган на управата надлежен за шумарство.

Забрането е загадување на шумите од страна на посетителите-излетници и други со растурање на отпадоци и слично.

Член 69

Чувањето на шумите од противправно користење и други оштетувања го вршат организациите што стопанисуваат со шуми односно општините што вршат надзор над стопанисувањето со шуми на кои постои право на сопственост.

За чување на шумите организациите основаат шумочуварска служба.

Шумочуварската служба ја вршат чувари на шуми како и други лица кои за таа цел посебно се овластени од организацијата што стопанисува со шумите (чувари на шуми).

Член 70

Чуварите на шуми имаат својство на службено лице.

Чувари на шуми можат да бидат лица кои имаат завршено најмалку осумгодишно образование или квалификувани работници во шумарството, да ги исполнуваат условите за носење на оружје, како и другите услови пропишани со општите акти на организацијата што стопанисува со шуми.

Член 71

Правата и должностите на чуварите на шуми се утврдуваат со општите акти на организацијата што стопанисува со шуми.

Во вршењето на должноста чуварот на шума посебно е овластен:

— да врши легитимирање на сите лица затечени во вршењето на прекршоци казниви по овој закон или кривични дела кои се однесуваат на шумите, или за кои постои основано сомневање дека извршиле такви дела, доколку идентитетот на лицето не може да се утврди на друг начин;

— да врши преглед во шума и вон шума на шумските производи и документацијата што ги придружува;

— да врши преглед на сите видови на возила со кои се превезува дрвото и на сите видови на товари со кои се пренесува дрвото, како и да врши преглед на местата каде што се држи дрвото заради пронаоѓање на предметите на кривичното дело или прекршокот;

— да врши привремено одземање на предметите и средствата наменети или настанати со извршување на кривичното дело престап односно прекршокот.

Организациите и другите правни лица и граѓаните се должни на чуварите на шуми да им овозможат извршување на нивните овластувања и да им ги дадат потребните податоци.

Член 72

Чуварот на шума ја врши службата во униформа и вооружен со оружје кое го пропишува организацијата што стопанисува со шумите.

Чуварот на шума има легитимација на чувар на шумите.

Легитимацијата на чувар на шумите ја издава организацијата што стопанисува со шумите на пропишан образец.

Член 73

Исеченото дрво или шумски сортименти како и производите од дрво произведени во шума (дрвен јаглен, држалки, делкани материјали и сл.) не можат да се пренесуваат и превезуваат од шума ако не се жигосани и снабдени со испратница.

Дрво посечено вон шума (на земјоделско земјиште, меѓи, двореди, поединечни стебла и сл.) ако се превезува или пренесува, мора да биде жигосано и обезбедено со испратница.

Жигосувањето и издавањето на испратница од став 1 и 2 за дрво произведено во шуми со кои стопанисуваат организации на здружениот труд, го вршат тие организации, а за друго дрво општинскиот орган на управата, надлежен за шумарство.

Забранет е откуп или преработка на дрво кое не е жигосано и обезбедено со придружник.

Исеченото дрво или шумски сортименти како и производите од дрво произведени во шума, кои се изнесуваат или превезуваат без да се жигосани и снабдени со испратница се сметаат за бесправно исечени во шума.

Член 74

Забрането е продавање или препродавање на дрво, дрвни сортименти, како и производи од дрво произведени во шума (дрвен јаглен, држалки, делкани производи и сл.) од страна на граѓани.

По исклучок од претходниот став дрво, дрвни сортименти и производи од дрво можат да продаваат сопственици на шуми, доколку имаат вишок по подмирувањето на потребите на своите домаќинства.

Продажбата од претходниот став може да се врши врз основа на одобрение на општинскиот орган на управата надлежен за шумарство, во кое се утврдува количеството на дрвната маса, по вид и сортименти, која може да се продаде.

Член 75

Одобрение за сеча издадено на поединец од организација на здружениот труд што стопанисува со шуми, не може да се отстапува на друго лице.

Член 76

За штети причинети на шумите се плаќа надоместок според ценовник со кој се одредува висината на штетите настанати поради сеча или општетување на стебла, противправно присвојување на соборено, прекршено или навалено стебло, општетување или уништување на природен подмладок или садници во шума, на шумски земјишта и голини и противправно присвојување на споредни шумски производи (шумско семе и поплави, лековити растенија, пасење, брстење, желедање и др.).

Член 77

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за изработка на шумскостопански основи и програми за унапредување на шумите и за евидентирање на извршените работи во шумите (член 23 и 31), за начинот на вршење на ознака (член 37), за начинот на жигосување и издавање на испратница за исечено дрво (член 73), за шумски ред (член 66), за образец за легитимација за чувар на шумите (член 72) и за ценовник за штети на шумите (член 76).

IV. — ЗАШТИТНИ ШУМИ И ШУМИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА

Член 78

За заштитните шуми и шуми со посебна намена определени во член 6 важат одредбите на овој закон, до колку со друг закон не е поинаку определено.

Член 79

Заштитна шума, односно шума наменета за излетиште прогласува општината.

За шумите што ќе се наменат за научни истражувања, настава и шумски резервати прогласувањето го врши Извршниот совет.

Националните паркови се прогласуваат со закон.

Органите од претходните ставови прогласувањето го вршат по своја иницијатива или по барање од заинтересираните органи односно организации.

Член 80

Начинот на стопанисување со заштитните шуми и со шумите со посебна намена се определува со актот за прогласување на шумата за заштитна, односно за шума со посебна намена, но така што да се обезбеди и остварување на нивната намена.

Член 81

Со заштитната шума односно со шумата со посебна намена од општествена сопственост стопанисува организација што со таа шума стопанисувала до нејзиното прогласување на начин определен со актот за прогласувањето.

Доколку организацијата од претходниот став не сака да стопанисува со односната шума, органот што го извршил прогласувањето ќе одреди организација што ќе стопанисува со таа шума.

Член 82

Со заштитна шума односно со шума со посебна намена на која постои право на сопственост се стопанисува согласно со одредбите од глава III на овој закон на начинот определен со актот за прогласување.

Член 83

Организација, граѓани и граѓанско-правно лице чија шума е прогласена за заштитна, односно за шума со посебна намена без одземање на правото на користење на таа шума, има право на надоместок поради ограничено користење на таа шума, во висина на разликата меѓу приходите од нормалното и ограниченото користење.

Надоместокот од претходниот став се одредува со меѓусебна спогодба на организацијата, граѓанинот односно граѓанското правно лице кое стопанисува со таа шума и органот односно организацијата и други правни лица по чие барање шумата е прогласена за заштитна односно за шума со посебна намена.

V. — СРЕДСТВА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ШУМИТЕ

Член 84

Организациите што стопанисуваат со шумите се должни дел од средствата што ги остваруваат од стопанисувањето со шумите во општествена сопственост да ги насочат за регенерација на шумите.

Основицата за утврдување на средствата од претходниот став е продажната вредност на исечената дрвна маса во шуми по редовен или бесправен начин пресметана на извозен пат во шума.

Стапката за насочување на средствата за регенерација на шумите што ќе се применува на основицата од претходниот став изнесува најмалку 12%.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за начинот на утврдување продажната вредност на исечената дрвна маса и пресметувањето на средствата за регенерација на шумите.

Член 85

Средствата за регенерација на шумите можат да се користат само за работите на обнова, реконструкција и нега на шумите како и за превентивна заштита од болести и штетни инсекти на постојниот шумски фонд.

VI. — ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ

Член 86

Општината определува кои површини на голини ќе се пошумуваат и ги регулира имотните односи во врска со нив.

Член 87

За пошумувањето на голините општината донесува долгорочна програма за пошумување во која особено ги утврдува површините, локациите, динамиката на пошумувањето и мерките за неа, дрвните видови и изворите на средства.

Член 88

Пошумувањето на голините се врши под стручно техничко раководење на организациите што вршат дејност на пошумување.

Пошумените површини на голини се даваат на трајно стопанисување на организациите од претходниот став под услов по петтата година од засадувањето трошоците на стопанисувањето да ги поднесуваат тие организации.

Член 89

За финансирање на работите на пошумувањето на голините средства обезбедуваат општините, Републиката и заинтересирани организации на здружениот труд.

Општините, Републиката и заинтересираните организации на здружениот труд за пошумување на голините на кои постои право на сопственост обезбедуваат бесплатни садници од расположливите средства наменети за пошумување на голините.

VII. — КАТАСТАР НА ШУМИ**Член 90**

Катастарот на шумите го установува и го води општината за сите шуми и шумски земјишта на подрачјето на општината.

Катастарот на шумите содржи податоци за површините, дрвната маса, прирастот, приносот и техничката опременост на шумите како и за промените што настануваат во нив.

Организациите што стопанисуваат со шумите и шумските земјишта, како и сопствениците на шуми се должни да ѝ ги доставуваат на општината пропишаните податоци за установување на катастарот и најдоцна до 31 март во тековната година да ја известуваат за сите настанати промени во текот на претходната година што се од значење за водење на катастарот.

Член 91

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за начинот на водење на катастарот на шуми.

VIII. — УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО УПРАВУВАЊЕТО**Член 92**

Претставници на општествената заедница учествуваат во управувањето со работите на организацијата на здружениот труд која стопанисува со шуми во општествена сопственост како членови на работничкиот совет, на начин определен со статутот на таа организација.

Бројот на претставниците на општествената заедница не може да биде поголем од половината од вкупниот број на членовите на работничкиот совет.

Претставниците од став 1 на овој член ги делегира општината од редот на заинтересираните организации на здружениот труд, органи и други организации. Ако шумите во општествена сопственост со кои стопанисува организацијата на здружениот труд се протегаат на територијата на две или повеќе општини, секоја општина делегира број на претставници сразмерно на површината на шумата со која стопанисува таа организација на територијата на односната општина.

Член 93

Претставниците на општествената заедница учествуваат во:

— донесувањето на статутот на организацијата на здружениот труд, освен одредбите кои се однесуваат на организацијата на работата, распределбата на доходот и меѓусебните односи во работата;

— донесувањето на шумскостопанските основи и програмите за унапредување на шумите;

— донесувањето на годишните производни планови, во делот за стопанисување со шумите;

— разгледувањето на извештаите за реализација на шумскостопанските основи и програми за унапредување на шумите, како и годишните производни планови во делот за стопанисување со шумите;

— разгледувањето на извештаите за работа на организацијата на здружениот труд;

— разгледувањето на правилниот пресметување и трошење на средствата за регенерација на шумите;

— давање на мислење по барањата за прогласување на шуми за заштитни шуми или за шуми со посебна намена;

— одлучувањето за промена на дејностите за спојување, припојување или поделба на организацијата.

Член 94

Во организацијата што стопанисува со шуми одлуките на работничкиот совет се донесуваат со мнозинство на гласови на претставниците на општествената заедница и мнозинство на гласови на членовите на организацијата на здружениот труд.

Член 95

Собранието на општината ги потврдува одредбите на статутот на организацијата на здружениот труд која стопанисува со шуми во општествена сопственост за бројот и учеството на претставниците на општествената заедница во управувањето со работите од претходниот член.

IX. — УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ШУМИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ**Член 96**

Шуми во општествена сопственост се шумите што по кој и да било правен основ станале општествена сопственост како и оние шуми за кои некое лице не прибавило право на сопственост по законски пат.

Член 97

Границите на шумите во општествена сопственост ги утврдува општинска комисија за утврдување границите на шумите.

Комисијата од претходниот став ги расправа имотните односи што ќе настанат во текот на постапката за утврдување на границите на шумите во општествена сопственост.

Член 98

Комисијата од претходниот член се состои од претседател и двајца членови и нивни заменици што ги именува собранието на општината.

Претседателот на комисијата и неговиот заменик се именуваат од редот на судиите на редовниот суд, еден член и неговиот заменик од редот на одборниците на собранието на општината, а вториот член и неговиот заменик од редот на шумарските стручњаци.

Член 99

Со решение на комисијата се утврдуваат границите на шумите во општествена сопственост.

Против решението од претходниот став не е дозволена жалба.

Решението од став 1 на овој член се објавува на огласната табла на собранието на општината и на месната канцеларија.

Член 100

Решението на Комисијата е извршен наслов за спроведување на соодветни уписи во книгите за евиденција на недвижностите за спроведување на измените во катастарските книги.

Член 101

Постапката за утврдување на границите на шумите ќе заврши најдоцна до крајот на 1975 година.

Член 102

Лицето што смета дека со решението за утврдување границите на шумите во општествена сопственост му е повредено правото на сопственост, може пред надлежниот суд да покрене спор за сопственост.

Член 103

Поблиски прописи за утврдување на границите на шумите во општествена сопственост донесува Извршниот совет.

X. АРОНДАЦИЈА И КОМАСАЦИЈА НА ШУМИТЕ

Член 104

Арондација на шуми може да се врши заради порационално стопанисување со шумите, за механизација на шумските работи, за спроведување на мелиорациони и противерозивни работи, за поупешна заштита на шумите, пошумување и подигање на плантажи од дрвја.

Со арондација може да се присоедини шума и земјоделско земјиште на кое постои право на сопственост, кои како енклава или полуенклава се наоѓаат во комплекс на шуми.

Член 105

Арондација може да се врши само во корист на организација што стопанисува со шуми.

При арондација на шумите сходно се применуваат прописите за арондација на земјоделско земјиште.

Предлогот за арондација го поднесува организацијата која бара арондацијата да се изврши во нејзина корист.

Член 106

Комасацијата на шумите се врши согласно со прописите за комасација на земјоделско земјиште.

Член 107

При арондацијата и комасацијата на шумите може да се врши замена на шума и шумско земјиште со земјоделско земјиште и обратно.

Постапката за арондација и комасација на шуми ја води општинскиот орган надлежен за работите на шумарството.

XI. — ШУМАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 108

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон вршат органите надлежни за работите на шумарската инспекција.

Член 109

Работите на шумарската инспекција ги врши општинскиот орган на управата надлежен за шумарство и Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Работите на шумарската инспекција непосредно ги вршат шумарски инспектори.

Член 110

Општинскиот орган на шумарската инспекција ги врши сите работи на шумарската инспекција, освен работите кои со овој или друг закон се ставени во надлежност на друг орган.

Член 111

Во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство се основа Републички шумарски инспекторат.

Републичкиот шумарски инспекторат ги врши непосредно работите на шумарската инспекција и се грижи за правилното организирање, вршење и унапредување на шумарската инспекција на територијата на Републиката, врши непосреден надзор над работата на општинските органи на шумарската инспекција и им дава стручна помош.

Член 112

Републичкиот шумарски инспекторат може да бара општинската шумарска инспекција да изврши одредени работи и за тоа да поднесе извештај.

Општинската шумарска инспекција на која ѝ е упатено барањето да изврши одредени работи, должна е да постапи по барањето на Републичкиот шумарски инспекторат и да се придржува за упатствата добиени за извршување на таа работа.

Член 113

Работите на шумарската инспекција може да ги врши лице со висока шумарска школска спрема и најмалку 2 години работно искуство во шумарството.

Шумарскиот инспектор има легитимација на шумарски инспектор што ја издава старешината на органот кој врши работи на шумарската инспекција.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да пропише образец за легитимација на шумарски инспектор.

Член 114

Во вршењето на работите на шумарската инспекција шумарскиот инспектор е овластен и должен:

1. да ги прегледа сите шумски работи, објекти, уреди и направи, како и сите места каде што се сече, сместува и се преработува дрво, се извезува или изнесува од шума или се пушта во промет;

2. да ги прегледа шумскостопанските основи и програми за унапредување на шумите, деловните книги и други документи, ако е тоа потребно заради контрола на примената на прописите и мерките што се однесуваат на шумите;

3. привремено да ги запре сечите што не се во согласност со одредбите на овој закон и со прописите донесени врз основа на него, како и другите незаконити дејствија, до конечната одлука на надлежниот орган;

4. привремено да го одземе бесправно исеченото дрво, дрвото кое се превезува и поенесува или е ставено во промет нежитосано и без испратница и други бесправно присвоени или произведени шумски производи, како и предметите и средствата со кои се извршени овие бесправни дејствија;

5. во итни случаи, во кои би настанала штета по општиот интерес, да нареди привремени мерки за спречување на штетата;

6. да ги известува надлежните органи и органите на управувањето на организацијата на здружениот труд за забележаните неправилности и да бара нивна интервенција, ако самиот не е овластен да постапи непосредно;

7. да собира потребни податоци и известувања од одговорни лица, сведоци, вештаци и други лица кога е тоа потребно;

8. да презема и други мерки и дејствија за кои е овластен со посебни прописи.

Организациите на здружениот труд, другите правни лица и граѓаните, чија работа подлежи на надзор од шумарските инспектори се должни да им го овозможат вршењето на надзор и да им ги дадат потребните податоци.

Член 115

Шумарскиот инспектор издава наредба по пат на писмено решение.

Жалбата против решението на шумарскиот инспектор, по правило, не го задржува извршувањето на решението.

Шумарскиот инспектор може да го одложи извршувањето на решението, ако поради одлагањето не би настанала опасност по луѓето или имотот, или извршувањето би предизвикало штета која може тешко да се поправи.

ХИ. — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 116

Со парична казна од 30.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организација или друго правно лице ако:

1. не издвои посебна основна организација на здружениот труд за стопанисување со шуми согласно со одредбите на член 7 став 2;
2. дозволи или врши сеча без претходна ознака за сеча (член 37 став 1);
3. го пречекори вкупниот односно изврши претфат на годишниот обем на сеча предвиден со шумскостопанската основа односно програмата за унапредување на шумите (член 39 став 1);
4. не го изврши пошумувањето и шумскоодгледувачките работи за секоја година предвидени со шумскостопанската основа односно програмата за унапредување со шумите (член 39 став 2);
5. врши сеча и избира траса за изградба на далноводи и слични објекти во шумите спротивно на одредбите од член 40;
6. врши пуштење и копачење на шумите или подбелување на стебла (член 41);
7. врши чиста сеча која не е дозволена (член 41 и 43);
8. во определен рок не изврши пошумување на површините на кои не е успеало подмладување, на површини на кои е извршено пуштење, бесправно копачење, бесправна чиста сеча и бесправна сеча на ретки видови дрвја како и на пожариштата (член 50).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата или во друго правно лице, ако таа повреда не претставува кривично дело, со парична казна од 2.000 до 5.000 динари.

Ако со некоја од работите од став 1, точка 3, 6 и 7 од овој член се причинети особено тешки последици, на организацијата или друго правно лице може да им се изрече казна до петкратен износ на причинетата штета.

Член 117

Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап организација или друго правно лице ако:

1. стопанисува без шумскостопанска основа односно програма за унапредување на шумите (член 23);
2. не се придржува за одредбите на шумскостопанската основа односно програма за унапредување на шумите (член 30, став 1), доколку со овој закон или прописите донесени врз основа на него не е пропишана посебна казна;
3. врши ознака за сеча која не е во согласност со предвидувањата на шумскостопанската основа односно програма за унапредување на шумите (член 37 став 2);
4. не изврши пошумување на површините, на кои е извршена чиста сеча, во определениот рок (член 43 став 3);
5. не насочи соодветен износ на средства за регенерација на шумите за искористената дрвна маса односно ако не ги користи средствата како средства за регенерација на шумите (член 56 став 5 и 6);
6. не презема мерки заради заштита на шумите од пожар и од други елементарни непогоди, растителни болести, инсекти и други штети (член 60 и 65);
7. врши откуп или преработка на дрво кое не е жигосано и снабдено со испратница (член 73 став 4);

8. со заштитна шума односно со шума со посебна намена не стопанисува на начин определен со актот за прогласување (член 81 став 1);

9. дел од средствата остварени од стопанисувањето со шумите не ги насочи за регенерација на шумите или тие средства не ги троши за пропишаната намена (член 84 и 85).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата или во друго правно лице со парична казна од 1.000 до 3.000 динари.

Член 118

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација или друго правно лице ако:

1. врши уништување или оштетување на фиданки на пошумени сечишта, пожаришта, голеини и други земјишта (член 41);
 2. дозволи пасење, брстење и желедење во шума (член 41 и 45);
 3. врши или дозволи кастренење на лисници, сеча на ретки видови дрвја, собирање на шумулки, мов или други дејствија со кои се ослабнува приносната сила на шумското земјиште или се загрозува опстанокот и намената на шумата (член 41);
 4. не изврши пошумување на начин и во рок определен согласно со одредбите на член 42, став 3;
 5. не ја надомести вредноста на ископачената шума или тие средства не ги користи за регенерација на шумите (член 42, став 4);
 6. врши или дозволи смоларење на борови стебла спротивно на одредбите од член 49;
 7. при изработката на шумскостопанска основа односно програма за унапредување на шумите не ги земе предвид пропишаните шумско-културни мерки за унапредување на стопанисувањето со шумите (член 51);
 8. не ги применува мерките за одржување и унапредување на шумите на кои постои право на сопственост (член 55 став 2);
 9. во шумата одгледува дивеч спротивно на одредбите на член 57;
 10. локомотивите и другите возила што се движат со цврсто гориво, а минуваат низ шума не ги снабди со заштитни направи за спречување на искрењето (член 64);
 11. не воведо шумски ред (член 66);
 12. не ги чува шумите од противправно користење и други оштетувања (член 59);
 13. врши или дозволи исечено дрво, шумски сортименти или производи од дрво да се пренесуваат или превезуваат нежигосани и без испратница (член 73 став 1 и 2).
- За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата или во друго правно лице со парична казна од 200 до 500 динари.

Член 119

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок организација или друго правно лице ако:

1. не изврши ознака за сеча во високи шуми во определениот рок (член 37 став 3);
2. дозволи вршење на ознака за сеча на несоодветни стручни лица (член 38 став 2);
3. не стави на видни места натписи за забрана на пасење односно желедење (член 46);
4. не ги евидентира извршените работи во шума (член 31 и 55, став 2);
5. пали или дозволи палење на отворен оган спротивно на член 61 и 63 од овој закон;
6. подига или дозволи подигање на варници, жежници за дрвен јаглен и слични објекти без претходно одобрение (член 62 и 63);
7. му оневозможува на чуварот на шумите вршење на неговата службена должност (член 71 став 3);

8. не ги доставува до определениот рок пропишаните податоци за установување и водење на катастар (член 90, став 3);

9. му оневозможува на шумарскиот инспектор вршење на надзор или не му ги даде потребните податоци (член 114, став 2).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата или во другото правно лице со парична казна од 100 до 300 динари.

Член 120

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец ако:

1. сече без одобрение за сеча, или не се придржува за одобрението за сеча (член 32 и 33);

2. не изврши одредени работи за одржување и унапредување на шумите (член 32 и 33);

3. дозволи или врши сеча без претходна ознака за сеча (член 37 став 1);

4. врши пуштење на шумите, копачење на шумите, чиста сеча, сеча на ретки видови дрвја, или подбелување на стебла (член 41);

5. не изврши пошумување на начин и во рок определен согласно со одредбите на член 42, став 3;

6. не ја надомести вредноста на ископачената шума, или тие средства не ги користи за регенерација на шумите односно за подигање на нови шуми (член 42 став 4);

7. не изврши пошумување на површини на кои е извршена чиста сеча во определениот рок (член 43 став 3);

8. не стави на видни места натписи за забрана од пасење односно желедање (член 46);

9. во определен рок не изврши пошумување на површини на кои не успеало подмладувањето, на површини на кои е извршено пуштење, бесправно копачење, бесправна чиста сеча на ретки видови дрвја, како и на пожариштата (член 50);

10. не ги применува мерките и методите што се применуваат во стопанисувањето со шумите во општествена сопственост со кои неговата шума сочинува единствена природна и економска целина (член 54 став 1);

11. не преземе мерки заради заштита на шумите од пожар и од други елементарни непогоди, растителни болести, инсекти и други штети (член 60 и 65);

12. продава или препродава дрва и дрвни сортименти како и производи од дрво произведени во шума спротивно на член 74.

Член 121

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок поединец ако:

1. заради кражба исече во шума едно или повеќе стебла, а количеството на исеченото дрво не е поголемо од 1 кубен метар;

2. врши уништување или општетување на фиданки на пошумени сечишта, пожаришта, голини и слично (член 41);

3. дозволи пасење, брстење и желедање во шума (член 41 и 45);

4. врши или дозволи кастрење на лисници, собирање на шумулки, мов и други дејствија со кои се ослабува приносната сила на шумското земјиште или се загрозува опстанокот и намената на шумата (член 41);

5. дозволи или пушта на пасење односно желедање во шумите поголем број добиток од пропишаниот (член 45, став 3);

6. уништува знаци за забрана на пасење односно желедање (член 46, став 2);

7. врши или дозволи смоларење на борови стебла спротивно на одредбите од член 49;

8. врши или дозволи палење на отворен оган спротивно на член 61 и 63;

9. подига или дозволи подигање на варници, жежници за дрвен јаглен и слични објекти без претходно одобрение (член 62 и 63);

10. не воведи шумски ред (член 66);

11. се движи низ шума со секира, пила и слично без одобрение (член 68 став 1);

12. врши загадување на шуми со растурање на отпадоци и слично (член 68 став 2);

13. му оневозможи на чуварот на шумите вршење на неговата службена должност (член 71 став 3);

14. врши или дозволи исечено дрво, шумски сортименти или производи од дрво да се пренесуваат или превезуваат нежигосани и без испратница (член 73, став 1 и 2);

15. врши откуп или преработка на дрво кое не е жигосано и снабдено со испратница (член 73 став 4);

16. отстапува одобрение за сеча на друго лице (член 75);

17. не ги доставува до определениот рок пропишаните податоци за установување и водење на катастар (член 90, став 3);

18. му оневозможува на шумарскиот инспектор вршење на надзор или не му ги даде потребните податоци (член 114 став 2).

Член 122

Во случаите од член 116, став 1, точка 2, 3, 6 и 7, член 117, став 1, точка 7, член 118, став 1, точка 1, 3, 6 и 13, член 120, став 1, точка 1, 3, 4 и 12 и член 121, точките 1, 2, 4, 11, 14 и 15 од овој закон, покрај осуда на казна може да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите употребени или наменети за извршување на стопанскиот престап односно прекршокот или настанати со извршувањето на стопанскиот престап односно прекршокот.

Во случаите од член 116, став 1, точка 2, 3, 6 и 7, член 117 став 1, точка 7 и член 118, став 1, точка 3 и 6, покрај осудата на казна може да се изрече и заштитна мерка одземање на имотната корист од организацијата и друго правно лице.

За прекршоците предвидени во членовите 120 и 121, ако се сторени од малолетни лица ќе се казни нивниот родител односно старател.

ХИИ. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 123

Организациите на здружениот труд што стопанисуваат со шумите се должни да го усогласат своето работење во рок од 6 месеци од донесувањето на овој закон.

Член 124

Со ниските шуми, деградираните шуми и шипкарите во општествена сопственост, за кои не се донесени шумскостопански основи односно програми за унапредување на шумите, може да се стопанисува со годишни планови за стопанисување со шумите најдоцна до 31. XII, 1975 година.

Годишните планови од претходниот став ги содржат шумско-стопанските задачи во врска со обновата, одгледувањето и користењето на шумите што треба да се извршат за една календарска година.

Годишните планови од став 1 на овој член ги одобрува Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 125

Одредбите на член 70, став 2 од овој закон по однос на образованието не се применуваат на чуварите на шуми, кои до влегувањето во сила на овој закон вршеле должност чувар на шума.

Член 126

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи:

1. Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/68 и 19/70).

2. Уредбата за посебни услови за основање на пилани („Службен весник на НРМ“ бр. 15/57).

Член 127

До донесувањето на поблиски прописи врз основа на овој закон, остануваат во сила:

1. Правилникот за шумски ред („Службен весник на СРМ“ бр. 9/70);
2. Правилникот за начинот на вршење на дознака („Службен весник на СРМ“ бр. 9/70);
3. Правилникот за изработка на шумскостопански основи и програми за унапредување на шумите и за евидентирање на извршените работи во шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 17/71);
4. Правилникот за штети на шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 25/71);
5. Правилникот за начинот на вршење на жигосување и издавање на испратница за посечено дрво („Службен весник на СРМ“ бр. 37/68);
6. Упатството за образец на легитимација на шумарски инспектор („Службен весник на СРМ“ бр. 37/68).

Член 128

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

142.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ

Се прогласува Законот за управување и користење на пасиштата и утрините, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1074
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој закон се уредува начинот на управување и користењето на пасиштата и утрините во општествена сопственост.

Член 2

Пасиштата и утрините се добро од општ интерес.

Член 3

Пасиште, во смисла на овој закон, е земјоделско земјиште обраснато со трева, чие користење се врши најрационално со пасење на добиток.

Член 4

Утрина, во смисла на овој закон, е земјиште што се наоѓа во близина на населено место и служи претежно за изгон, одмор и делумно пасење на добиток.

Поблиски критериуми за определување на земјишта што претставуваат утрини, како и границите на утрините ги определува општината.

Предимство во користењето на утрините имаат сопствениците на добиток од населените места што се наоѓаат во непосредна близина на утрините.

Член 5

Одредбите на овој закон се применуваат и на пасиштата и утрините што се наоѓаат во границите на подрачјата прогласени за национални паркови, доколку со прописите за националните паркови не е поинаку определено.

Член 6

Одредбите на овој закон се применуваат и на пасиштата односно утрините на земјиштата прогласени за ерозивни подрачја, доколку со прописите за заштита на земјиштето од ерозија и порои не е поинаку определено.

II. УПРАВУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ**Член 7**

Заради стопанисување со пасиштата и утрините, работниците во основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации како и работните луѓе кои со личен труд и сопствени средства одгледуваат добиток (корисници на пасишта), основаат самоуправни интересни заедници за управување и користење на пасиштата и утрините.

Како корисници на пасишта и утрини во смисла на претходниот став се сметаат основните организации на здружен труд кои при одгледувањето на добиток користат пасишта и утрини и работните луѓе кои со личен труд и сопствени средства одгледуваат добиток и притоа користат пасишта и утрини.

Член 8

Самоуправни интересни заедници за управување и користење на пасиштата и утрините се основаат со самоуправна спогодба, што се утврдува на собирите на работните луѓе што го сочинуваат собирот.

Самоуправната спогодба, во името на учесниците на спогодбата, ја склучуваат органите определени со статутот односно друг самоуправен општ акт на основната организација на здружен труд и другите самоуправни организации и советот на месната заедница во името на работните луѓе, кои со личен труд и сопствени средства користат пасишта и утрини од подрачјето на односната месна заедница.

Член 9

Дејноста на самоуправните интересни заедници за управување и користење на пасиштата и утрините е од посебен општествен интерес.

Член 10

Самоуправна интересна заедница за управување и користење на пасиштата и утрините се основа за подрачјето на една или повеќе соседни општини (општинска заедница).

Самоуправната спогодба за основање на општинска заедница, статутот и долгорочната програма за стопанисување со пасиштата и утрините ги потврдува собранието на општината.

Член 11

Општинската заедница управувањето со утрините може да го пренесе врз месните заедници.

Член 12

Општинските заедници на чии подрачја има вишок на летни, а недостиг на зимски пасишта, и општинските заедници на чии подрачја има вишок на зимски, а недостиг на летни пасишта, за задоволување на своите потреби од летни односно од зимски пасишта можат да се здружуваат во пошироки интересни заедници.

Самоуправната спогодба за основање на поширока самоуправни интересна заедница и нејзиниот статут ја потврдуваат собранијата на општините на чии подрачја таа дејствува.

Член 13

Орган на управување на општинската заедница е собранието на општинската заедница.

Член 14

На изборот и делегирањето на делегатите во Собранието на општинската заедница сходно се применуваат одредбите на Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 8/74).

Членовите на делегациите и делегатите на работните луѓе кои со личен труд и сопствени средства одгледуваат добиток и користат пасишта и утрини се избираат на подрачјето на месните заедници.

Член 15

Собранието на општинската заедница особено ги врши следните работи:

- донесува статут и деловник за работа на заедницата;
- донесува долгорочна и едногодишна програма за стопанисување и користење на пасиштата и утрините;
- донесува финансиски план и завршна сметка за користење на средствата;
- врши распределба на пасиштата и утрините на корисниците;
- ја утврдува висината на надоместокот за пасање на добитокот;
- врши и други работи што со самоуправната спогодба и со статутот му се ставени во надлежност.

Член 16

Собранието на општинската заедница може определени извршни функции да им довери на своите извршни органи.

Членовите на извршните органи ги избира собранието од својот состав.

Член 17

Орган на управување на пошироката самоуправни интересна заедница е собранието.

Собранието од претходниот став го сочинуваат делегати на корисниците на пасиштата што ги избираат собранијата на општинските заедници што ја основале пошироката самоуправни интересна заедница. Секоја општинска заедница избира подеднаков број делегати во собранието.

Надлежностите на собранието се определуваат со самоуправната спогодба за основање на пошироката самоуправни заедница.

Член 18

Стручните и административните работи на заедниците ги вршат стручните служби на тие заедници.

Во стручната служба мора да има вработено најмалку еден дипломиран земјоделски односно шумарски инженер.

Член 19

Стручната служба на заедницата особено:

- води евиденција за површините и капацитетите на пасиштата и утрините;
- води евиденција за бројот на добитокот што пасе на пасиштата и утрините;
- ги врши административните работи во врска со склучувањето на договори за користење на пасиштата;
- води сметка да не се надмине допуштениот број на добиток по единица капацитет предвиден во долгорочната програма;
- се грижи за начинот на користење на пасиштата и утрините и слично.

III. КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ

Член 20

Општинската заедница и корисниците на пасиштата и утрините се должни да водат посвојана грижа за одржување и унапредување на пасиштата и утрините.

Грижата од претходниот став треба да се засновува врз мерките предвидени во долгорочната програма за стопанисување со пасиштата и утрините.

Член 21

Собранието на општинската заедница, при распределбата на пасиштата и утрините на корисниците мора да поаѓа од можностите за порационално и оптимално користење на расположливите капацитети како и од потребите на имателите на добиток, без оглед на нивното живеалиште.

Член 22

Користењето на пасиштата и утрините се врши врз основа на долгорочна програма за стопанисување со пасиштата и утрините, која особено содржани:

- податоци за природните и економските услови на пасиштата и утрините;
- начинот на нивното користење;
- податоци за нивните капацитети изразени во површини и катастарски класи, остварувани приноси, како и бројот на добитокот кој може да пасе;
- мерки и средства за зголемување приносите на пасиштата и утрините, за уредување на објектите за снабдување со вода за пиење, за заштита на пасиштата од ерозија и за рационално користење на нивниот капацитет со динамика и износи на средства потребни за спроведување на овие мерки;
- податоци за користење на поилата;
- начинот на користење на пасиштата (пасање, косење и слично), како и рокови за почетокот и завршувањето на пасањето; и
- економските ефекти од планираното производство на пасиштата и утрините.

Член 23

Врз основа на долгорочната програма, собранието на општинската заедница донесува едногодишни програми со кои се утврдуваат мерките што ќе се преземаат во текот на годината.

Член 24

Користењето на пасиштата и утрините се врши врз основа на договор, и тоа најмалку за период од десет години.

Во името на работните луѓе кои со личен труд и сопствени средства одгледуваат добиток и користат пасишта, договорот од претходниот став може да го склучи и овластено лице од месната заедница.

Во името на општинската заедница, договорот од став 1 на овој член со корисникот на пасиштата и утрините го склучува стручната служба на заедницата.

Член 25

Корисниците на пасиштата и утрините се должни да плаќаат надоместок за пасање на добитокот. Надоместокот од претходниот став е единствен, без оглед на тоа дали корисникот пасе добиток на летни односно зимски пасишта во општинската или пошироката самоуправни интересна заедница.

Општинската заедница може работните луѓе од одделни населени места, кои со личен труд и сопствени средства одгледуваат добиток и користат пасишта и утрини, да ги ослободи од плаќањето на надоместок.

При утврдувањето висината на надоместокот, задолжително се земаат предвид трошоците потребни за одржување и унапредување на пасиштата и утрините.

Средствата собрани на име надоместок за пасење на добиток се користат само за извршување на мерките предвидени во долгорочната програма и едногодишните програми, како и за намиравање на трошоците на работењето на интересните заедници.

Член 26

Доколку поради топографско-оротографски карактеристики на подрачјето нужно се наметнува и потребата од пасење на добитокот и во шума, при определувањето висината на единствениот надоместок, се пресметува и надоместокот за пасење во шума.

Висината на делот на надоместокот за пасење во шума, се утврдува спогодбено меѓу интересната заедница и организацијата за стопанисување со шумата.

Надоместокот собран по основ на пасење во шума, општинската заедница е должна да ѝ го отстапи на организацијата на здружен труд што стопанисува со шумата, со тоа што тој може да се користи само за мерките предвидени со шумскостопанската основа.

Член 27

Ако на пасиштето има природно поило, оној што го користи пасиштето е должен да им дозволи без надоместок напојување на добитокот на други корисници на пасиштата кои немаат поило.

Член 28

Местата за одмор и престој на добитокот во пасиштата и шумите, како и местата за премин на добитокот до пасиштата и поилата, ги определува општинската заедница.

Член 29

Организациите на здружен труд и работните луѓе што со личен труд и сопствени средства одгледуваат добиток и се здобиле со право за користење на пасишта и утрини по пат на договор, не можат тоа право да го отстапуваат на друга организација на здружен труд односно на друго лице.

Член 30

Пасиштата можат да се преведат во друга култура ако со преведувањето се постигнува трајно повисок економски ефект.

Утрините можат да се преведуваат во друга култура, ако со преведувањето се постигнува трајно повисок економски ефект и ако претходно се обезбеди друга соодветна површина за изгон, одмор и делумно пасење на добитокот.

Преведувањето на пасиште односно утрина во друга култура се врши само по барање на организација на здружен труд или месна заедница. Барањето треба да биде придружено со соодветна економско-техничка документација од која ќе се види дека со преведувањето се постигнува трајно повисок економски ефект и не се создаваат услови за интензивирање на ерозијата.

Согласноста за преведување на пасиштето и утрината во друга култура ја дава собранието на општината, врз основа на претходно мислење од собранието на општинската заедница.

Одредбите на овој член не се применуваат на пасиштата и утрините што се енклавирано во шума кога тие се преведуваат во култура на шума.

IV. НАДЗОР

Член 31

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција.

Член 32

Ако општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција не изврши некоја од работите од својата надлежност,

таа работа ќе ја изврши републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделската инспекција, на товар на општината чиј орган бил должен да ја изврши таа работа.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд која користи пасишта и утрини ако:

1. не води постојана грижа за одржување и унапредување на пасиштата (член 20 став 1);
2. пасе добиток над предвидениот број со договорот за користење на пасиштето и утрините (член 22);

3. пасе добиток на пасиште и утрина за кои нема склучено договор (член 24);

4. не го плаќа надоместокот предвиден во договорот и не го користи за извршување на мерките предвидени во долгорочната програма и едногодишните планови (член 25 став 1 и 4);

5. не дозволи премин и напојување на добиток на поило што се наоѓа на пасиште кое со договор ѝ е дадено на користење (член 27);

6. пасиштето или утрината ги отстапи на друга организација на здружен труд односно физичко лице (член 29);

7. преведува пасиште или утрина во друга култура без согласност на собранието на општината (член 30 став 4).

За дејствијата од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд, со парична казна од 500 до 1.000 динари.

Член 34

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице на стручната служба ако не ги врши работите предвидени во член 19.

Член 35

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок лице кое:

1. бесправно пасе добиток на пасиште во општествена сопственост (член 24);

2. не го плаќа надоместокот предвиден во договорот (член 25);

3. преведува пасиште или утрина во друга култура без согласност на собранието на општината (член 30 став 4);

4. постапува спротивно на член 29.

Ако прекршокот од став 1, точка 4 на овој член е сторен заради здобивање на материјална корист, покрај казната од претходниот став, ќе се изрече и парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

За подготвителните работи за конституирање на општинската заедница се основа иницијативен одбор.

Членовите на иницијативниот одбор на општинската заедница ги именува собранието на општината.

Иницијативниот одбор ја свикува седницата за конституирање на собранието на заедницата.

Член 37

Општинската заедница се формира во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Ако општинската заедница не се основа до предвидениот рок од претходниот став, собранието на општината ќе донесе одлука за основање на заедницата.

Член 38

Општинските заедници се должни во рок од една година од основањето да донесат долгорочна програма.

Член 39

Во рок од шест месеци по влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат актите на собранијата на општините со кои пасиштата се дадени на трајно користење на организациите на здружениот труд.

Член 40

Во рок од две години по влегувањето во сила на овој закон, собранијата на општините се должни да ги утврдат границите на утрините.

Член 41

Општинската заедница е должна на поранешните корисници на пасиштата и утрините што ги имале на користење, да им го надомести неамортизиранот дел за инвестиционите објекти што ги изградиле, најдоцна во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 42

Непотрошените средства од надоместокот за користење на пасиштата до основањето на општинската заедница, организацијата на здружениот труд што управувала со пасиштата е должна да ѝ ги отплати на општинската заедница.

Член 43

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за искористување на пасиштата („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 27/67).

Член 44

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

143.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здружување на индивидуалните земјоделски производители,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1075

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Во Законот за здружување на индивидуалните земјоделски производители („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73) се вршат следните измени и дополнувања:

Член 1

Во член 11 се додава нов став 2 кој гласи:
„Се овластува републичкиот секретар за правосудство да донесе поблиски прописи за упис во судскиот регистар на земјоделските задруги“.

Член 2

Во член 27, став 1, текстот по зборот „закон“ во ред четврти, се брише и се заменува со следниот текст:

„најдоцна до 31. XII. 1974 година“.

Член 3

Во член 27, став 2, во последниот ред, наместо бројот „7“ треба да стои број „5“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

144.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1974 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водниот придонес во 1974 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1076

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1974 ГОДИНА

Член 1

Називот на Законот на водниот придонес во 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73) се менува и гласи: „Закон за републичка такса на вода“.

Член 2

Во текстот на законот:

— зборовите: „воден придонес“ се заменуваат со зборовите: „такса на вода“;

— зборовите: „придонес од личен доход од земјоделска дејност“ се заменуваат со зборовите: „данок од личен доход од земјоделска дејност“;

— зборовите: „придонес за користење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци и езера“ се заменуваат со зборовите: „такса за користење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци и езера“.

Член 3

Во член 1, став 1 и 3 зборовите: „во 1974 година“ се бришат.

Член 4

По член 8 се додава нов член 8а кој гласи:

„Член 8а

Таксата на вода е приход на Републиката“.

Член 5

Во член 9, во став 1, по зборовите: „наредниот месец“ се става точка, а наредните зборови до крајот се бришат.

Став 3 се менува и гласи: „Таксата од член 5 на овој закон корисниците ја уплатуваат пред добивањето на решението со кое се одобрува користење на песок, чакал и камен“.

Во став 4, ред 4, зборовите: „Републичкиот фонд за вода“ се заменуваат со зборот: „Републиката“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

145.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА КИНОТЕКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за основање на кинотека на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1077
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОСНОВАЊЕ КИНОТЕКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Се основа Кинотека на Социјалистичка Република Македонија (Кинотека) како установа од општ интерес за Републиката.

Седиштето на Кинотеката е во Скопје.

Член 2

Кинотеката прибира, обработува, чува, заштитува и презентира филмови и филмски материјал од посебно уметничко, културно, научно, историско и друго општествено значење.

Во остварувањето на задачите од претходниот став Кинотеката создава фонд на филмови и филмски материјал од домашното филмско творештво и филмско производство.

Кинотеката создава и фонд на значајни филмски остварувања од други национални кинематографии во земјата и во странство.

Член 3

На работењето и на управувањето со Кинотеката се применуваат одредбите на Законот за филмот.

Кинотеката има статут.

Статутот го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 4

Средствата за почеток на работата на Кинотеката ги обезбедува Републиката.

Член 5

Надзор над законитоста на работата на Кинотеката врши Републичкиот секретаријат за култура.

Член 6

Подготвителните дејствија до конституирањето на Кинотеката ги врши привремен извршен орган. Привремениот извршен орган на Кинотеката го именува и неговите овластувања ги одредува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Рокот во кој треба да се изврши конституирањето на Кинотеката го определува Извршниот совет.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

146.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО И ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА БЕЗРАБОТНОСТ**

Се прогласува Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремена безработност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1078
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО И ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА БЕЗРАБОТНОСТ****І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој закон се утврдува обврска за основање на самоуправни интересни заедници на вработувањето, начелата за нивната организација и за меѓусебните односи во нив, обврска за плаќање на придонес на заедниците и се уредува материјалното обезбедување на работниците за време на привремена безработност како и за вработувањето на привремено безработните.

Член 2

Работниците во основните организации на здружениот труд, во работните заедници кои вршат работи од заеднички интерес за повеќе основни ор-

ганизации на здружениот труд, работни луѓе во работните заедници на државните органи, во општествено-политичките заедници и здруженијата и во другите работни заедници кои не се организирани како организации на здружен труд (во натамошниот текст: организација), како и работниците вработени кај работните луѓе кои вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните заради задоволување на своите лични потреби во вработувањето и материјалното обезбедување за време на привремена безработност, основаат самоуправни интересни заедници на вработувањето (заедници на вработувањето).

Член 3

На работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните им се обезбедуваат определени права на материјално обезбедување за време на привремена безработност и други права во врска со вработувањето, како и соодветни обврски, под условите и на начин утврден со овој закон, самоуправната спогодба и општите акти на заедницата на вработувањето.

Член 4

Со самоуправна спогодба за основање на заедницата на вработувањето, работниците кои ја основале заедницата заради задоволување на своите лични и заеднички потреби и интереси, врз начелата на заемност и солидарност, здружуваат средства и ги утврдуваат своите заеднички и поединечни обврски спрема таа заедница и заедничките и поединечните права што ги остваруваат во неа.

Член 5

Вработувањето на безработните и материјалното обезбедување на работниците за време на привремена безработност, како дејности на заедницата на вработувањето, се работи од посебен општествен интерес.

Член 6

Посредување при вработувањето може да врши само заедницата на вработувањето.

Член 7

Со општествен договор односно со самоуправна спогодба се уредуваат прашања од општ односно од заеднички интерес во врска со вработеноста и вработувањето.

Член 8

На работниците кои бараат вработување заедницата на вработувањето е должна да им даде стручна и друга помош во врска со вработувањето и изборот на занимањето.

Член 9

Средства за финансирање на дејноста на заедницата на вработувањето се обезбедуваат од придонесот за вработување и од други извори.

Член 10

Работниците имаат право на материјално обезбедување и други права за време на привремена безработност, под услови определени со овој закон, самоуправната спогодба за основање и статутот на заедницата на вработувањето.

II. ЗАЕДНИЦИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

1. Основање и начела на организацијата

Член 11

Заедница на вработувањето се основа за подрачје на една или повеќе соседни општини (општинска заедница).

Кога општинската заедница се основа за подрачје на две или повеќе општини, за подрачјето на општините може да се основаат основни заедници како делови на општинската заедница.

Член 12

Општинска заедница се основа со самоуправни спогодба што ја склучуваат работниците и работните луѓе, преку своите организации на здружен труд односно преку другите самоуправни организации и заедници и работниците вработени кај работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, преку синдикатот.

Член 13

Со самоуправната спогодба за основање на општинска заедница се утврдува особено:

— подрачјето за кое се основа општинската заедница и нејзиното седиште;

— условите и постапката за организирање на основни заедници, ако во рамките на општинската заедница работниците се организираат во основни заедници;

— меѓусебните односи, правата и обврските на општинската заедница и основните заедници во нејзин состав;

— меѓусебните права и обврски (заеднички и поединечни) на работниците во општинската заедница и основните заедници;

— бројот и структурата на делегатите на Собранието на општинската заедница и на основните заедници;

— делокругот, овластувањата и одговорностите на органите на управувањето и делегатите на Собранието на општинската заедница и основните заедници;

— вршењето на стручните, финансиските и административните работи на општинската заедница и основните заедници;

— остварувањето на контролата над работата на органите на управувањето и на стручните служби во општинската заедница и основните заедници;

— начинот на информирање на членовите на општинската заедница и основната заедница за работењето на заедниците;

— други прашања од заеднички интерес за членовите на општинската заедница и основната заедница и прашања за кои со Уставот и со закон е предвидено да се уредуваат со самоуправната спогодба за основање.

Член 14

Општинските заедници на територијата на Социјалистичка Република Македонија со самоуправната спогодба за здружување основаат Републичка заедница на вработувањето (Републичка заедница).

Член 15

Со самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници во Републичката заедница се утврдува организацијата на заедницата, работите што ќе ги врши Републичката заедница, начинот на обезбедување и обемот на средствата за вршење на тие работи, бројот и структурата на делегатите во Собранието на Републичката заедница и други прашања од заеднички интерес.

2. Дејност на заедниците на вработувањето

Член 16

Општинската заедница особено:

— го следи и проучува движењето на вработеноста и вработувањето, дејството на стопанските и други мерки врз вработеноста и вработувањето, потребите од кадри, професионалната структура на населението и промените во занимањата и за таа цел соработува во насочувањето на системот на образованието;

— учествува во утврдувањето и спроведувањето на политиката на вработувањето и предлага односно презема мерки за решавање на проблемите во областа на вработеноста и вработувањето;

— на основните организации на здружениот труд и другите работни организации и заедници им дава помош во обезбедувањето на нивните кадровски потреби;

— организира и врши посредување при вработувањето на работниците и учествува во вработувањето на работниците во странство односно врши работи кои со сојузен закон и се ставени во надлежност;

— го утврдува придонесот за вработување на заедницата;

— на работниците им обезбедува, за време на привремена невработеност, материјално обезбедување и другите права утврдени со овој закон, самоуправната спогодба за основање и статутот и се грижи за прифаќање и сместување на работниците кои бараат вработување;

— обезбедува средства за солидарност и средства за финансирање дејноста на Републичката заедница;

— организира и спроведува професионална ориентација на привремено безработните во согласност со тековните и перспективните потреби за вработување и соработува во други организации, заедници и органи во спроведувањето на професионалната ориентација на младината;

— организира и спроведува подготвување на работниците за вработување преку стручно оспособување и преквалификација и на друг начин;

— води евиденција во областа на трудот утврдена со закон;

— врши и други работи од областа на вработувањето утврдени со овој закон, самоуправната спогодба за основање и статутот.

Член 17

Републичката заедница особено:

— го следи и проучува движењето на вработеноста и вработувањето, потребите од кадри, професионалната структура на населението и промените во занимањата, како и дејствувањето на стопанските и другите мерки врз вработеноста и вработувањето во Републиката;

— учествува во утврдувањето и спроведувањето на политиката на вработувањето, презема односно предлага мерки за решавање на проблемите во областа на вработеноста и вработувањето;

— организира и спроведува меѓуопштинско посредување при вработувањето и учествува во меѓурејпубличко посредување;

— управува со средствата за солидарност наменети за материјално обезбедување и другите права на времено безработните утврдени со самоуправната спогодба за здружување;

— го следи остварувањето на функциите и задачите на општинските заедници и предлага мерки за унапредување на нивната дејност;

— врши работи во врска со вработувањето на наши работници во странство, кои со сојузен закон и се ставени во надлежност;

— регистрира договори за работа со странски државјани вработени на територијата на Републиката;

— води евиденција во областа на трудот утврдена со закон и врши административни и стручни работи од заеднички интерес за општинските заедници односно од интерес за Републиката;

— врши и други работи од областа на вработувањето утврдени во самоуправната спогодба за здружување.

3. Органи на заедниците на вработувањето

Член 18

Со работите на заедницата на вработувањето управува собранието на заедницата.

Собранието на општинската односно основната заедница го сочинуваат делегати на:

— работниците во основните организации на здружениот труд, другите самоуправни организации и во работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за повеќе основни организации на здружен труд; работните луѓе во работните заедници на државните органи, општествено-политичките и други организации и здруженија и во другите работни заедници кои не се организирани како организации на здружен труд;

— работниците што се вработени кај работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, организирани во синдикатот или во други облици на здружување.

Изборот и отповикувањето на делегатите во собранието на општинската односно основната заедница се врши според Законот за избор на делегати и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници.

Изборот и отповикувањето на делегатите во Собранието на Републичката заедница го вршат делегати во собранијата на општинските заедници што вршат и функција на делегација.

Член 19

Собранието на заедницата на вработувањето полноважно одлучува ако за предлогот на одлука се изјаснат мнозинството на сите делегати на собранието.

Член 20

Собранието на заедницата на вработувањето ако не донесе одлука за прашања од кои битно зависи работата на заедницата како што се: одлука за стапката на придонесот за вработување, одлука за остварување правото на паричен надоместок на привремено безработните, одлука за обезбедување на средства на солидарноста, собранието на општината односно Собранието на СР Македонија ќе определи рок за донесување на таа одлука на заедницата на вработувањето.

Ако до определениот рок собранието на заедницата на вработувањето не донесе одлука, собранието на општината односно Собранието на СР Македонија ќе донесе одлука со која привремено се решава тоа прашање.

Одлуката од претходниот став се применува до донесувањето на соодветната одлука од заедницата на вработувањето.

Член 21

Собранието на заедницата на вработувањето определени извршни функции може да им довери на своите извршни органи.

Членовите на извршните органи Собранието ги избира од својот состав.

Член 22

За извршување на административните, финансиските и стручните работи од дејноста на заедницата на вработувањето, заедницата формира стручна служба.

Организацијата и работењето на стручната служба се уредува со статутот на заедницата во согласност со самоуправната спогодба за основање.

Член 23

Самоуправната спогодба за основање и статутот на општинската заедница ги потврдува собранието на општината на чие подрачје е седиштето на заедницата, а на Републичката заедница Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 24

Надзор над законитоста на работата на општинската заедница врши собранието на општината на чие подрачје е седиштето на заедницата, а на Републичката заедница Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 25

Општинската заедница му поднесува годишен извештај на собранието на општината односно на собранијата на општините, за чие подрачје е осно-

вана, за состојбата и проблемите во областа на вработеноста и вработувањето, за користењето на средствата и за остварувањето на правата на работниците за време на привремена безработност.

Републичката заедница извештајот од претходниот став го поднесува на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

III. ВРАБОТУВАЊЕ

Член 26

Работните луѓе, што бараат вработување, задолжително се пријавуваат на општинската заедница на чие подрачје живеат и се должни за себе да поднесат точни податоци за евиденцијата заради вработување.

Член 27

Организациите се должни на општинската заедница на своето подрачје да ги пријавуваат:

1. секое слободно работно место најдоцна во рок од 5 дена од денот на донесувањето на одлука за пополнување на тоа работно место;

2. пополнувањето на слободното работно место во рок од 5 дена од денот кога е тоа работно место пополнето;

3. секој престанок на својството на работник во здружениот труд односно престанок на работа во рок од 5 дена од денот на донесувањето на одлука за престанокот на тоа својство односно од денот кога работникот изјавил дека истапува од организацијата;

4. годишните и перспективните потреби и внатрешните резерви на работната сила.

Годишните потреби организациите ги пријавуваат најдоцна до 31 март во тековната година, а перспективните потреби според одлуката на Републичката заедница.

Пријава за работите од точка 1 до 3 должен е да поднесе и работодавецот.

Уставите и единиците на Југословенската народна армија и територијалната одбрана, органите на внатрешните работи и народна одбрана не се должни да поднесуваат пријава од став 1 на овој член.

Член 28

Општинската заедница, веднаш по добиеното известување за конкурсот или огласот односно пријавата за слободно работно место од организацијата, е должна:

1. да ги извести работниците што ги исполнуваат условите за тоа работно место и да им препорача да се јават на конкурсот или огласот на организацијата, односно работодавецот;

2. да ја извести организацијата, односно работодавецот, во рок што ќе го определи организацијата односно работодавецот дека има соодветни работници во евиденцијата кои бараат вработување, дека ги известила тие работници да се јават во организацијата, како и да достави податоци од значење за правилен избор на работниците.

Ако општинската заедница нема во евиденција соодветни работници, должна е за тоа веднаш да ја извести организацијата и да ѝ понуди помош заради пополнување на пријавеното работно место со работник од друго подрачје или со оспособување на работник за работа на тоа работно место.

IV. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

Член 29

Општинската заедница за финансирање на својата дејност и за правата на материјално обезбедување на работниците за време на привремена безработност обезбедува средства од:

1. придонесот за вработување;
2. приходите што ги остварува по спогодбите или договорите со други заедници и организации;
3. од други извори.

Член 30

Придонес за вработување плаќаат:

— работниците и работните луѓе — членови на општинската заедница;

— југословенските работници вработени во држави со кои СФР Југославија нема склучено спогодба за осигурување во случај на безработност ако сакаат да остварат право на паричен надоместок за време на привремена безработност по враќањето од странство според одредбите на овој закон;

— работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните ако сакаат да остварат право на паричен надоместок според одредбите на овој закон и општите акти на заедницата.

Член 31

Придонесот за вработување се плаќа по стапка што ја утврдува општинската заедница во согласност со Општествениот план за развој на Републиката односно општината и со мерките на економската политика.

Општинската заедница е должна со стапката на придонесот за вработување да обезбеди и средства за солидарност во согласност со самоуправната спогодба за здружување.

Нацрт на одлуката за стапката на придонесот им се доставува на разгледување на потписниците на спогодбата за основање и до Собранието на општината односно до Собранието на општините за чие подрачје е основана општинската заедница, кои се должни во рок од 30 дена да дадат свое мислење по нацртот на одлуката.

Стапката на придонесот за вработување што ја плаќаат југословенските работници вработени во странство ја утврдува Републичката заедница.

Општинските заедници со самоуправна спогодба можат да утврдат единствена стапка на придонесот за вработување.

Член 32

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход).

Придонесот за вработување што го плаќаат југословенските работници вработени во странство и работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните се пресметува од основницата што ја утврдува Републичката заедница.

Член 33

Придонесот за вработување го пресметуваат и уплатуваат:

- организациите, за своите работници;
- работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, за работниците вработени кај нив и за себе ако и самите се обврзници на придонесот;
- југословенските работници вработени во странство кои се обврзници на придонесот.

Член 34

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата како и казнените одредби што се однесуваат на пресметувањето и уплатувањето на придонесите од личен доход за сите корисници на општествени средства кои исплатуваат личен доход како и за работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните се применуваат соодветни одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 35

Средствата од придонесот за вработување ѝ припаѓаат на општинската заедница.

Општинската заедница од средствата остварени од придонесот за вработување издвојуваат дел за солидарност и за финансирање дејноста на Републичката заедница во согласност со самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници во Републичка заедница.

Член 36

Од фондот за солидарност при Републиката заедница се обезбедуваат средства што им недостигаат на општинските заедници, првенствено за материјално обезбедување на безработните, а во согласност со мерилата и критериумите утврдени во самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници во Републиката заедница.

Член 37

Од средствата на заедниците на вработувањето се формира резерва во согласност со прописите за задолжителна резерва во самоуправните интересни заедници.

Член 38

Вкупните средства на општинската заедница се користат за:

- намирување на материјалното обезбедување и другите права на работниците за време на привремена безработност (средства за материјално обезбедување);
- подготвување на работните луѓе заради вработување;
- финансирање на другите дејности на заедницата и работата на стручната служба.

При распоредот на средствата општинската заедница е должна првенствено да обезбеди средства за материјално обезбедување.

Член 39

Средствата за материјално обезбедување се користат особено за:

- паричен надоместок на работниците за време на привремена безработност;
- придонес за здравствено и инвалидско осигурување и додаток на деца на безработните;
- други давања од материјалното обезбедување, утврдени со овој закон, самоуправната спогодба и статутот на заедницата.

Член 40

Средствата за подготвување на работните луѓе заради вработување се користат особено за:

- професионална ориентација и селекција на безработните, инвалидите и другите лица ограничено оспособени за работа заради нивно вработување;
- преквалификација на работните луѓе кои од економски причини останале без работа;
- партиципација за стручно оспособување на безработните кои за првпат бараат работа, ако постои претходен договор меѓу општинската заедница и организацијата за учество на организацијата во програмирањето и финансирањето на стручното оспособување и обврска за вработување на работниците по завршувањето на стручното оспособување;
- прифаќање, привремено сместување и исхрана на работните луѓе кои бараат вработување;
- други намени утврдени во самоуправната спогодба и статутот на заедницата.

Општинската односно Републиката заедница ги утврдува условите, начинот и постапката за користење на овие средства.

Член 41

Средствата наменети за материјално обезбедување на безработните утврдени со овој закон се водат на посебна сметка и не можат да бидат предмет на присилно извршување.

Член 42

Општината односно Републиката учествува во финансирањето на дејностите и акциите на соодветната заедница на вработувањето што се од општ интерес.

Член 43

Со самоуправна спогодба организациите можат во општинската заедница да обезбедуваат посебни средства за вработување, преквалификација и остварување на други стекнати права на работниците

кога, од технолошки и економски причини, ќе престане потребата од нивна работа во организацијата, како и за обезбедување на услови за вработување на работниците надвор од местото на живеењето.

Член 44

Заедниците на вработувањето и другите интересни заедници и организации можат со самоуправна спогодба да здружуваат средства за финансирање на одделни задачи од заеднички интерес во областа на вработувањето.

Член 45

Финансирањето на заедниците на вработувањето односно начинот на користење на средствата поблиску се уредува со статутот на општинската заедница во согласност со самоуправната спогодба за основање односно со статутот на Републиката заедница во согласност со самоуправната спогодба за здружување.

V. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА БЕЗРАБОТНОСТ

Член 46

Работникот на кого му престанало својството на работник во здружениот труд односно на кого му престанала работата, за време на привремена безработност има право на паричен надоместок, здравствена заштита, додаток на деца, надоместок на трошоците за превоз и селидба и парична помош за време на стручното оспособување и преквалификација.

Правото на здравствена заштита и правото на додаток на деца се остварува според прописите за здравствено осигурување односно според прописите за додаток на деца.

Инвалидите на трудот правото на материјално обезбедување го остваруваат според прописите за инвалидско осигурување.

1. Право на паричен надоместок

Член 47

Право на паричен надоместок за време на привремената безработност може да оствари работник кој има најмалку 9 месеци непрекината работа или 15 месеци со прекин во последните две години, ако се пријави на надлежната општинска заедница во рок од 30 дена по престанокот на својството работник во здружениот труд односно по престанокот на работата и ако приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство не го надминуваат определениот износ.

Износот и видот на приходите од став 1 на овој член кои имаат влијание врз остварувањето на правото на паричен надоместок, го утврдува Републиката заедница.

Член 48

Како потесно семејство во смисла на овој закон се подразбираат брачниот другар и децата на работникот (родени во брак или вон бракот, посвоени и пасторчиња) до навршени 15 години од животот, а децата што се на редовно школување до крајот на рокот пропишан за редовно школување, а најдоцна до навршените 26 години од животот, како и другите лица што ги издржува работникот врз основа на законска обврска.

Домаќинството го сочинуваат работникот и членовите на неговото потесно семејство и другите лица што живеат заедно со работникот и неговото потесно семејство, заедно стопанисуваат и ги трошат остварените приходи.

Ако работникот односно неговото потесно семејство живее на земјоделскиот имот на родителите, се смета дека работникот живее во домаќинство во смисла на став 2 од овој член.

Член 73

Републичката заедница, во согласност со општинските заедници односно со спогодбата за здружување, може да пропише ревизија на предметите за паричниот надоместок и другите примања на работниците за време на привремена безработност утврдени во овој закон и статутот на општинската заедница. Републичката заедница го определува и органот кој ќе биде овластен да врши ревизија.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 74

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или граѓанско-правно лице ако посредува при вработувањето.

Со парична казна од 1.000 до 2.000 динари за прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд односно граѓанско-правното лице.

Ако одговорното лице во организацијата на здружениот труд односно граѓанското правно лице прекршокот од став 1 на овој член го сторило заради здобивање на материјална корист ќе се казни со парична казна од 2.000 до 5.000 динари.

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни лице (поединец) кое посредува при вработувањето.

Член 75

Со парична казна од 1000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд која ќе вработи работник со посредство на друга организација, граѓанско-правно лице или поединец.

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 76

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд односно друга организација или работодавец ако во пропишаниот рок не ги пријави:

1. годишните потреби од кадри и внатрешните резерви на работната сила,
2. слободните работни места односно пополнувањето на тие работни места,
3. престанокот на својството на работник во здружениот труд односно престанокот на работата на работникот.

Со парична казна од 100 до 500 динари за прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд односно друга организација, а за прекршок од точка 2 со казна од 500 до 1.000 динари.

Член 77

Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се казни за прекршок лицето кое на општинската заедница ќе ѝ даде неточни податоци за евиденција заради вработување.

Член 78

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок општинската заедница ако:

1. благовремено не ја извести организацијата за можноста да ѝ обезбеди соодветни работници,
2. користи средства за стручно оспособување и преквалификација на безработните спротивно на одредбите од член 40, став 1, алинеја 3.

Со парична казна од 500 до 1.000 динари, за дејствијата од став 1 за прекршок, ќе се казни и одговорното лице во општинската заедница.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Општинските заедници, што ќе се основаат според одредбите на овој закон, ќе се конституираат најдоцна до 30 септември 1974 година, а Републичката заедница најдоцна до 15 октомври 1974 година.

Ако општинската заедница не се основе односно не се конституира во рокот од претходниот став, Собранието на општината до 31 декември 1974 година ќе донесе одлука за основање на општинската заедница со која ќе ја утврди и висината на придонесот за вработување.

Ако Републичката заедница не се основе односно не се конституира во рокот од став 1 на овој член, Собранието на Социјалистичка Република Македонија до 15 ноември 1974 година ќе донесе одлука за основање на Републичка заедница, со која ќе обезбеди и средства за солидарноста за материјално обезбедување на безработните и за работата на заедницата.

Член 80

Општинските заедници и Републичката заедница за работите на вработувањето и нивните органи и општинските заводи и Републичкиот завод за вработување и нивните органи, формирани според постојните прописи продолжуваат со работата и извршувањето на работите од својот досегашен делокруг до денот на отпочнувањето со работа на општинските заедници, односно Републичката заедница, што ќе се основаат според одредбите на овој закон.

Член 81

Подготовките за основање и конституирање на заедниците на вработувањето ги вршат иницијативни одбори.

Членовите на иницијативниот одбор за општинската заедница ги именува Собранието на општината.

Членовите на иницијативниот одбор за Републичката заедница ги именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Иницијативните одбори ги свикуваат седниците на Собранијата за конституирање на Собранијата на заедниците на вработувањето.

Член 82

Имотот, правата и обврските на постојните општински заводи и Републичкиот завод за вработување се пренесуваат врз новооснованите општински заедници односно Републичката заедница.

Преносот на имотот од претходниот став ќе се изврши најдоцна до 31 декември 1974 година.

Ако постојната општинска заедница се раздели на две или повеќе новоосновани општински заедници имотот се дели сразмерно на бројот на вработените во 1973 година во општината со тоа што за обврските спрема трети лица заедниците ќе одговараат солидарно.

Член 83

Општинските заедници и Републичката заедница, формирани според одредбите на овој закон, ги преземаат работниците вработени при општинските заводи и Републичкиот завод за вработување.

Член 84

Работниците кои на денот на почетокот на примената на овој закон оствариле права на материјално обезбедување, според прописите што важеле до тој ден, тие права ги остваруваат и според одредбите на овој закон и општите акти на новооснованите општински заедници, ако е тоа за нив поповолно.

Член 85

Со денот на примената на овој закон престануваат да важат:

1. Законот за организација и финансирање на запослувањето („Службен весник на СРМ“ број 35/65, 22/66, 25/67 и 26/71 год.).

2. Законот за стопата на придонесот за запослување („Службен весник на СРМ“ број 22/66, 26/69 и 8/73 год.).

Член 86

До донесувањето на прописите врз основа на овој закон, ќе се применуваат како републички прописи, прописите донесени врз основа на Основниот закон за организација и финансирање на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“ број 15/65, 51/65, 7/66, 55/69 и 9/70), Законот за организација и финансирање на запослувањето („Службен весник на СРМ“ број 35/65, 22/66, 25/67 и 26/71) и Законот за стопата за придонесот за запослување („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66, 26/69 и 8/73), ако не се во спротивност со овој закон.

Член 87

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември 1974 година.

147.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ

Се прогласува Законот за заштита на воздухот од загадување,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1079
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ

I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со цел да се заштити здравјето на населението, човековата околина, општествениот и личниот имот од штетното дејство на загадениот воздух, со овој закон се определуваат условите и мерките за заштита на воздухот од загадување и се утврдува надзорот над објектите што можат да го загадат воздухот.

Член 2

Под загадување на воздухот се подразбира испуштање односно уфрлување во воздухот гас, пареа, чад, прав и други материји од одделни извори, во количества и концентрации што можат штетно да влијаат врз здравјето на населението, човековата околина и врз општествениот и личниот имот.

Како загаден воздух во смисла на овој закон се смета воздухот кој содржи материји кои штетно се одразуваат врз здравјето на човекот, растителниот и животинскиот свет, општествениот и личниот имот, како и воздухот на кој му се изменети природните својства.

Загадувањето на воздухот се изразува со количеството и концентрацијата на штетните материји, што ги испуштаат изворите на загадувањето (емисија и имисија).

Член 3

Одредбите на овој закон за мерките и надзорот се однесуваат на:

1. локацијата, проектирањето, изградбата, доградбата и реконструкцијата како и пуштањето во работа на објекти и постројки што со испуштање на разни штетни материји можат да го загадат воздухот (индустриски и занаетчиски објекти, термоелектрани, топлани, јавни, деловни и станбени згради, лаборатории, како и други објекти кои можат да го загадат воздухот);

2. возилата што имаат мотори со внатрешно согорување, локомотиви, локомобили и бродови;

3. земјиштето каде што се лоцираат отпадни материји од индустријата, рударството и населените места;

4. превозот, сместувањето и отстранувањето на сите штетни материји што во вид на гас, пареа, прав или на друг начин можат да го загадат воздухот;

5. уредите за зафаќање и прочистување на гас, пареа, чад и други отпадни материји;

6. инструменти што служат за откривање и определување на видот и количеството на гас, пареа, чад, прав и други штетни материји што можат да го загадат воздухот.

Член 4

Индустриските и другите објекти и постројки не смеат да испуштаат во воздухот чад потемен од бр. 2 на Рингелмановата скала подолго од 14 минути во текот на 8 часа или 4 минути во текот на 1 час.

Бродовите во пристаништата, локомотивите на железничките станици или при минување низ населени места не смеат да испуштаат чад потемен од бр. 2 на Рингелмановата скала подолго од 3 минути во текот на 1 час.

Моторите со внатрешно согорување (бензински дизел-мотори) не смеат да испуштаат во воздухот и тоа:

— бензинските мотори — јаглен моноксид во количества поголеми од 4,5 волумен % при работа на моторот во празно одење;

— дизел-мотори — црн чад над границите утврдени со посебни прописи.

Индустриските и други објекти не смеат да испуштаат во воздухот штетни материји во количества што концентрацијата на штетните материји во воздухот во населените места ќе ја зголеми над максимално дозволените концентрации и тоа:

Ред. бр.	Наслов на штетните материји	Максимално дозволени концентрации (во мг/м³)	
		Максимална поединечна	Максим. среднодн.
1.	Сулфур диоксид	0,5	0,15
2.	Сулфурна киселина по молекулата на H ₂ SO ₄ по водородниот јон	0,3 0,006	0,1 0,002
3.	Чад	0,15	0,05
4.	Олово и негови соединенија (освен тетраетилово) како Пв	—	0,0007
5.	Оловен сулфид	—	0,0017
6.	Арсен (неоргански соединенија), освен арсеноводород пресметано како арсен	—	0,003
7.	Јаглен дисулфид	0,03	0,01
8.	Јаглен моноксид	3,0	1,0
9.	Азотен двооксид NO ₂	0,085	0,085
10.	Флуорови соединенија (пресметано како флуор) во гасовита состојба (H ₂ S ₄)	0,02	0,005
11.	Оксиданси	0,125	—
12.	Јагленоводороди (коригирани на метан)	0,125	—
13.	Пепел и инертен прав до 300 мг/м² дневно	—	—

Се овластува републичкиот секретар за здравство и социјална политика да ги пропише максимално дозволените концентрации и количества и за други штетни материји, што можат да се испуштаат од одделни извори на загадување, како и методологија за следење и утврдување на штетни материји во воздухот.

Член 5

Заштитата на воздухот од загадување е право и должност на Републиката, општините, месните заедници, организациите на здружениот труд и граѓаните.

Со просторниот план на Републиката се обезбедуваат условите и мерките за заштита на воздухот од загадување и се определуваат загрозените подрачја во Републиката.

Заштитата на воздухот од загадување и отстранувањето на штетните последици по здравјето на населението, човековата околина, општествениот и личниот имот се организира и спроведува во општините, ако организирањето на заштитата и спроведувањето на одделни мерки не се со овој закон ставени во надлежност на друг републички орган.

II

УСЛОВИ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ

Член 6

Просторните и урбанистичките планови што ќе бидат донесени по влегувањето во сила на овој закон, како и сите измени и дополнувања на плановите мораат да бидат во согласност со одредбите на овој закон.

Член 7

Органот на управата, надлежен за давање решение за локација за изградба или реконструкција на објекти кои со испуштањето на штетни материји или на друг начин можат да го загадат воздухот, не може да издаде решение без претходно добиена писмена согласност од органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција.

Член 8

Органот на управата, надлежен за работите на санитарната инспекција, ако не може врз основа на поднесената документација од член 9 став 1 од овој закон да утврди дека се обезбедени услови за

заштита на воздухот од загадување, може да побара стручна експертиза од определена стручна организација за сметка на инвеститорот односно производителот на инвестициони објекти.

Член 9

Кон изградба, доградба и реконструкција на објекти од член 3, точка 1 на овој закон може да се пристапи само ако инвестиционо-техничката документација за изградба, доградба и реконструкција ги обезбедува потребните услови за заштита на воздухот од загадување над максимално дозволените концентрации. Инвестиционо-техничката документација на објектите мора да содржи податоци за уредите за заштита на воздухот од загадување, како и за видот и обемот на загадувањето на воздухот до кое ќе дојде со нивното пуштање во работа.

Член 10

Изградба, доградба и реконструкција на објектите и постројките од член 3, точка 1 на овој закон, кај кои со технички и други мерки не може да се спречи загадувањето на воздухот над максимално дозволените концентрации, може да се врши само на места што со својата географска положба, конфигурацијата на теренот, климатските и другите карактеристики обезбедуваат услови да се заштити воздухот од загадување во населбата.

Изградба, доградба и реконструкција на објектите од претходниот став не може да се врши без претходна писмена согласност од републичкиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција.

Член 11

Изградени, доградени и реконструирани објекти не смеат да се пуштат во работа додека не се утврди дека се изградени во согласност со проектот односно дека нивната работа нема да предизвика загадување на воздухот над максимално дозволените концентрации.

Член 12

Објектите и другите извори на загадување од член 3 на овој закон што го загадуваат воздухот мораат да бидат изградени, опремени и одржувани така што да не испуштаат штетни материји во воздухот во количество поголемо од дозволеното.

Член 13

Станбените делови на населените места (станбени зони) мораат да бидат заштитени од индустриски и други објекти што испуштаат штетни материји во воздухот, со формирање на зони за санитарна заштита.

Под зона за санитарна заштита се подразбира засеана или насадена површина со отпорни сорти зеленило.

Општината на своето подрачје ги утврдува зоните за санитарна заштита во зависност од видот на загадувачите (обемот на производството, видот и количеството на потрошувачката на горива, локалните метеоролошки услови и др.), а по претходно прибавено мислење од општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција и други заинтересирани органи и организации.

Зоните за санитарна заштита од претходниот став задолжително се внесуваат во просторниот односно урбанистичкиот план.

Класификацијата на објектите што со испуштањето на штетни материји можат да го загадат воздухот во населените места и формирањето на зоните за санитарна заштита се определуваат со посебни републички прописи што ќе ги донесе директорот на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања во согласност со републичките секретари за здравство и социјална политика, земјоделство и шумарство и републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Член 14

Со цел да се заштити воздухот од загадување од издувните гасови на моторните возила во локалниот сообраќај, општината со свој пропис може да забрани минување по одредени улици за сите или за одделни моторни возила во определен временски период или во определени часови.

Општината може да пропише и други мерки за заштита на воздухот од загадување што го предизвикуваат моторните возила.

Член 15

Превозот, сместувањето и отстранувањето на штетните материји кои во вид на гас, пареа, прав или друг начин можат да го загадат воздухот, мора да се врши на начин и под услови што го оневозможуваат загадувањето на воздухот.

Начинот и условите од претходниот став ги пропишува републичкиот секретар за индустрија и трговија.

Член 16

Уредите што служат за фаќање и прочистување на гас, чад, пареа, прав и други штетни материји, за кои не се пропишани југословенски стандарди или се увезени, можат да се пуштат во промет и да се употребуваат само ако е нивната ефикасност за наменетите цели утврдена од страна на овластена организација на здружен труд.

Републичкиот секретар за индустрија и трговија ги определува организациите на здружен труд кои можат да вршат испитување на ефикасноста на уредите од претходниот став.

Уредите од став 1 на овој член за кои има уреден атест во смисла на прописите од другите социјалистички републики можат да се употребуваат на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Член 17

Општината на чие подрачје се наоѓаат објекти и постројки што испуштаат штетни материји во воздухот е должна да организира контрола на чистотата на воздухот на своето подрачје.

Општинскиот орган на управа, надлежен за работите на санитарната инспекција, води регистар на загадувачите.

Се овластува републичкиот секретар за здравство и социјална политика да донесе поблиски прописи за начинот на водење на регистарот на загадувачите.

Член 18

Во исклучителни случаи, кога воздухот е загаден над максимално дозволената концентрација, општината со пропис може да забрани употреба на определен вид горива кои во голема мера го загадуваат воздухот при загревање на станбени и деловни простории, како и да изврши постепена преориентација од локално на централно греење за одделни населени места или нивни делови.

Во случај кога и покрај преземените мерки предвидени со овој закон, во одделни населби или делови од населени места воздухот е загаден над максимално дозволените концентрации и постои опасност од акутно труење на населението, општината мора привремено да забрани употреба на јаглен во објекти и уреди во одделни организации на здружен труд, како и да преземе други превентивни мерки додека не помине опасноста од труењето на населението.

Член 19

Со цел да се спречи механичкото загадување на воздухот општината со пропис ги утврдува задолжителните мерки за обработка на почвата (засевање и насадување на зеленило во населените места) и за условите за отстранување на јаловината од рударско индустриските басени, превоз и депонирање на јаловината, ѓубрето и другите отпадни материјали.

Член 20

Организациите на здружениот труд, другите правни лица и граѓаните што имаат објекти, постројки и уреди кои со испуштањето на штетни

материји можат да го загадат воздухот над максимално дозволените концентрации, се должни да обезбедат мерење, контрола и евиденција на мерењата на испуштените штетни материји во воздухот преку сопствена служба или преку овластена организација на здружен труд, во рокови и на начин што со прописи ќе ги одреди републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Член 21

Организациите на здружениот труд, другите правни лица и граѓаните што вршат мерење, контрола и евиденција на мерењата на испуштените штетни материји во воздухот, заради преземање на мерки се должни да доставуваат извештаи за резултатите од извршените мерења на општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција и на Републичкиот хидро-метеоролошки завод.

Начинот и роковите за доставување на извештаите го определува републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Член 22

Организациите на здружениот труд што се определени да вршат контрола на загаденоста на воздухот и мерење на испуштените штетни материји во воздухот, мораат да имаат за тоа потребни стручни кадри, опрема, уреди, инструменти и простории.

Поблиски прописи за стручните кадри, опремата, уредите, инструментите и просториите во смисла на претходниот став, ќе донесе републичкиот секретар за здравство и социјална политика, во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија и директорот на Заводот за урбанизам, станбени и комунални прашања.

Член 23

Трошоците во врска со давањето согласност за локација, изградба, доградба или реконструкција односно пуштање во работа на објекти (член 7), утврдувањето ефикасноста на уредите (член 16), и мерењата на испуштените штетни материји во воздухот (член 20) од овој закон, ги поднесува организацијата на здружениот труд, друго правно лице или граѓанин кој со своите објекти, постројки или уреди може да го загади воздухот над дозволените граници.

Член 24

Републичкиот хидрометеоролошки завод врши систематско набљудување и испитување на загаденоста на воздухот на територијата на Републиката и ги известува надлежните органи и организации на начин и под услови што со пропис ќе ги определи републичкиот секретар за здравство и социјална политика, во согласност со директорот на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања.

Републичкиот завод за здравствена заштита, односно соодветните служби на здравствените организации, во рамките на својата дејност и програмите за работа, го следат влијанието на загадениот воздух врз здравјето на населението.

III**НАДЗОР****Член 25**

Надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на него врши општинската урбанистичка и санитарна инспекција, ако со овој или друг закон не е пропишано некои од инспекциските работи да ги вршат Републичкиот урбанистички и санитарен инспекторат.

Републичкиот урбанистички и санитарен инспектор вршат надзор над објектите за чија изградба дал согласност републичкиот орган надлежен за работите на урбанизмот односно Републичкиот санитарен инспекторат.

Во вршењето на надзор органите надлежни за работите на урбанизмот и санитарната инспекција се овластени:

1. да забранат изградба, доградба, односно реконструкција или употреба на објекти, постројки или уреди и возила на определени места под услови што не обезбедуваат заштита на воздухот од загадување, додека тие услови не се обезбедат;

2. да наредат отстранување на недостатоците на објектите и постројките или на уредите што испуштаат материји кои можат да го загадат воздухот над дозволените концентрации (реконструкција на ложиштата, промена на гориво, промена на технологијата, вградувањето на уреди за прочистување на чад, гас, пареа, подигање висината на оџаци, дислокација на извори што вршат загадување и др.);

3. да наредат поставување и употреба на соодветни уреди на објекти што го загадуваат воздухот над дозволените концентрации;

4. да забранат употреба на одредени видови горива;

5. да забранат промет и употреба на уреди за фаќање и прочистување на гасови и други материји за кои не постои потврда за нивната ефикасност за наменетите цели;

6. да наредат преземање на други мерки пропишани со закон.

IV

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд или друго правно лице ако изгради или пушти во работа објект, постројка или уред кој го загадува воздухот над дозволената концентрација (член 12).

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари за стопански престап од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или друго правно лице.

Член 27

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице ако:

1. употребува уреди кои служат за фаќање и прочистување на гасови или други штетни материји, чија ефикасност за наменетите цели не е утврдена од страна на овластена организација на здружен труд (член 16);

2. не обезбеди вршење на контрола на испуштањето на штетни материји во воздухот од своите објекти, постројки и уреди (член 20 став 1);

3. не постапи во определениот рок според извршното решение на органот надлежен за работите на санитарната инспекција, со кое се определува некоја од мерките за заштита на воздухот од загадување (член 25).

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари за прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорното лице на организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 28

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице како и овластената организација на здружен труд за вршење на контрола на загаденоста:

1. ако уредно не ја води пропишаната евиденција за резултатите од извршените мерења на испуштените штетни материји во воздухот односно на чистотата на воздухот (член 20);

2. ако не доставува извештаи за извршените мерења во определениот рок (член 21);

3. ако во пропишаниот рок не ги пријави објектите, постројките и уредите што можат да го загадат воздухот (член 30).

За дејствие од став 1 на овој член со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго правно лице.

Член 29

За прекршоците од членовите 26, 27 и 28 на овој закон со парична казна од 300 до 2.000 динари ќе се казни граѓанин кој има објекти и постројки што испуштаат штетни материји во воздухот над максимално дозволените концентрации.

V

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Организациите на здружен труд, други правни лица и граѓани чии објекти, постројки и уреди можат да го загадат воздухот над максимално дозволените концентрации се должни објектите, постројките и уредите со податоците за ложиштето, видот и количеството на горивата што се трошат за 24 часа да ги пријават на органот од член 17, став 2 на овој закон во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон.

На пријавување во смисла на претходниот став подлежи и секоја промена во рок од 30 дена од денот на настанатата промена.

Органот од член 17, став 2 е должен во рок од 6 месеци по донесувањето на поблиски прописи за водење на регистар да ги регистрира загадувачите на воздухот на подрачјето на општината.

Член 31

Организациите на здружениот труд, другите правни лица и граѓаните кои на денот на влегувањето во сила на овој закон имаат објекти, уреди и постројки што испуштаат во воздухот штетни материји над дозволените концентрации, се должни да постапат во согласност со одредбите на овој закон во рок од 2 години од денот на истекувањето на времето за поднесување на пријава во согласност со член 30 од овој закон.

По исклучок, ако постојат објективни тешкотии за постапување во смисла на претходниот став, републичкиот секретар за здравство и социјална политика во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија може да го продолжи рокот од претходниот став, но најмногу уште за три години.

Член 32

Републичкиот секретар за здравство и социјална политика, републичкиот секретар за индустрија и трговија, републичкиот секретар за земјоделство и шумарство и директорот на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања, поблиски прописи од член 13, став 6, член 15, став 2, член 16, став 2, член 17, став 3, член 20, став 1, член 22, став 2 и член 24 од овој закон ќе донесат најдоцна во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

148.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ

Се прогласува Законот за сопственост на делови од згради,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Соборот на општините одржана на 24 април 1974 година.

Број 1082
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ

I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Посебни делови од зграда можат да бидат во сопственост на граѓани или во општествена сопственост (етажна сопственост).

На посебен дел од зграда може да постои и сопственост на идеални делови.

Предмет на етажна сопственост можат да бидат само одделни станови и одделни деловни простории.

Член 2

Како одделен стан односно одделна деловна просторија во смисла на овој закон се смета стан односно деловна просторија определени како такви со законот за станбени односи односно со Законот за деловни простории.

Член 3

Етажна сопственост се здобива и престанува на начин и по основите што важат за здобивање и престанок на сопственоста на недвижности, како и на начинот предвиден со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

Во општествена сопственост се, покрај посебните делови од згради што преминале или преминуваат во општествена сопственост врз основа на прописите за национализација, експропријација или конфискација или врз основа на правна работа на општествено-политичките заедници и организациите на здружен труд, и посебните делови од згради за чија изградба дале средства овие општествено правни лица.

Посебните делови од згради се во правен промет и можат со правни работи да се здобиваат и да се отуѓуваат како и да се пренесуваат меѓу општествено-правни лица, во границите на законот.

Одредбите на Законот за промет со земјишта и згради се применуваат и на прометот на посебни делови од згради, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 4

Со право на располагање со посебен дел од зграда во општествена етажна сопственост се здобива општествено-политичката заедница или ор-

ганизацијата на здружен труд, самоуправната интересна заедница, друга самоуправна организација и заедница што ги дала средствата за изградба, купување или замена на тој посебен дел од зграда.

Ако по влегувањето во сила на Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште, општествено-политичката организација или здружение на граѓани дало средства за изградба или купување на станбена зграда што според тој закон станува општествена сопственост, таа организација или здружение се здобива со правото на располагање на посебните делови од таквата зграда.

Носителот на правото на располагање со посебен дел од зграда може тоа право да го пренесе со надоместок или без надоместок на друго општествено-правно лице, посебниот дел од зградата да го отуѓи на граѓанин или на граѓанско-правно лице во границите на законот, како и таквиот дел од зградата да го даде на користење со сите права и обврски што според овој закон ги има граѓанинот, сопственик на посебниот дел од зградата.

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на сопственикот на посебен дел на зграда се применуваат и на носителот на правото на располагање во границите на овластувањата што му припаѓаат според став 3 на овој член.

Член 5

Со зградата, чии делови се во етажна сопственост, управуваат станарите и сопствениците на посебните делови на начин определен со посебни прописи, ако одделни прашања на тоа управување не се уредени со овој закон.

Член 6

На заедничките делови од повеќестанбена зграда што ѝ служат на зградата како целина (темели, главни сидови, таван, фасада, скали, ходници, стигот наменет за настојникот на зградата, лифтови, електрична, канализациона, водоводна и телефонска мрежа, бунари, простории за перење и сушење, покрив, визба, уреди за затоплување, светларници, оџаци, и сл.) сите сопственици на посебните делови имаат трајно право на користење.

На заедничките делови на повеќестанбена зграда што служат само на некои посебни делови на зградата (посебна влезна врата, скали, оџаци, уреди за огрев и други уреди, бунари, преградни сидови меѓу два стана или простории и сл.), сопствениците на тие посебни делови имаат трајно право на користење.

Деловите од семејна станбена зграда што ѝ служат на зградата како целина или само на некои нејзини посебни делови, се заедничка и неделива сопственост на сите сопственици на посебните делови, односно на сопствениците на чии посебни делови им служат.

Сопствениците на посебните делови се должни да остваруваат во трошоците за тековно и инвестиционо одржување на заедничките делови од зградата, сразмерно со вредноста на нивните посебни делови според вкупната вредност на целата зграда, а ако заедничките делови служат само на некои посебни делови од зградата, сразмерно со вредноста на нивните посебни делови според вкупната вредност на овој дел од зградата во кој тие посебни делови се наоѓаат.

Член 7

Ако зградата во етажна сопственост е подигната на градежна парцела во општествена сопственост, секој сопственик на посебен дел од зградата има трајно право на користење на градежната парцела на која е подигната зградата.

Ако зградата во етажна сопственост е подигната на градежна парцела во сопственост на граѓани, секој сопственик на посебен дел од зградата има право на сопственост на идеален дел на гра-

дежната парцела сразмерно со вредноста на својот посебен дел во однос на вкупната вредност на целата зграда.

Член 8

Градежната парцела на која е подигната зградата што во целост или делумно е во етажна сопственост и деловите од зградата што ѝ служат на зградата како целина или само на некои нејзини посебни делови, сопствениците ги користат според намената на земјиштето и на тие делови од зградата.

Правата што сопственикот ги има за градежната парцела на која е подигната зградата и на деловите од зградата што ѝ служат на зградата како целина или само на некои нејзини посебни делови неделиво се поврзани со неговиот посебен дел од зградата и сите промени во правата на овој дел од зградата се однесуваат и на тие права.

Член 9

Сопственикот на посебен дел од зграда не може да го користи земјиштето што ѝ служи на зградата како целина или на нејзини посебни делови на начин со кој на другите сопственици им го ограничува нормалното користење на тоа земјиште.

Член 10

Сопственикот на посебен дел од зграда, чие постојано местожителство не е од местото каде што се наоѓа неговиот посебен дел, е должен да овласти лице кое постојано живее во местото каде што се наоѓа тој дел од зградата за вршење на правата и обврските што произлегуваат од овој закон (полномошник).

Овластувањето за вршење на работи од претходниот став мора да биде составено во писмена форма и заверено од надлежниот орган.

Сопственикот на посебен дел од зграда е должен да го извести куќниот совет и организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост, кога неговиот дел се наоѓа во станбена зграда со која управува таа организација, за лицето што го овластил за свој полномошник.

Известувањето од претходниот став сопственикот на посебниот дел од зградата е должен да го изврши во рок од 60 дена по определувањето на својот полномошник.

Доколку сопственикот од став 1 на овој член не определи свој полномошник, куќниот совет може да определи лице кое во името и за сметка на тој сопственик ќе ги врши правата и обврските што произлегуваат од овој закон за сопственикот на посебниот дел од зградата.

II

ПРАВА И ОБВРСКИ НА СОПСТВЕНИКОТ НА ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ЗГРАДАТА

Член 11

Сопственикот на посебен дел од зграда има право тој посебен дел да го отуѓи.

Сопственикот на посебен дел од зграда е давател на користење или во закуп на тој посебен дел во смисла на Законот за станбени односи и Законот за деловните згради и простории.

Член 12

Сопственикот на посебен дел од зграда, по однос на управувањето со таа зграда, ги има оние права што според посебни прописи му припаѓаат на носителот на станарското право односно на закупувачот без оглед на тоа дали во тој посебен дел живее, односно без оглед на тоа дали тој посебен дел го користи за вршење на деловна дејност.

Со одредбата од став 1 на овој член по однос на управувањето со зградата, не се засегнува во правата на трето лице кое тој посебен дел го користи како станар или закупец.

Член 13

Сопственикот на стан или деловна просторија како посебен дел од зграда е должен да ги поднесува трошоците за тековното одржување на тој посебен дел.

Член 14

Сопственикот на стан, како посебен дел од зграда со која управува организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост, должен е да уплатува соодветен дел од трошоците за одржување и поправки на заедничките делови на зградата што ѝ служат на зградата како целина или само на некои нејзини посебни делови.

Со средствата од претходниот став располага куќниот совет на зградата.

Сопственикот од став 1 на овој член е должен на организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост да ѝ плаќа и соодветен дел од трошоците за инвестиционо одржување на заедничките делови на зградата што ѝ служат на зградата како целина односно само на некои нејзини посебни делови.

Член 15

Висината на износите што сопственикот на посебниот дел од зграда е должен да ги уплатува според одредбите од претходниот член се утврдуваат со договорот што тој го склучува со организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост.

Договорот од претходниот став сопственикот на станот, како посебен дел од зграда, е должен да го склучи во рок од 30 дена, и тоа:

— од денот на предавањето на станот од страна на инвеститорот — при изградба на нови станови;

— од денот на склучувањето на договорот за купопродажба — во случај на пренесување на сопственоста на станот;

— од денот кога на друг начин е прибавена сопственоста на станот.

Со договорот од став 1 на овој член може да се определи трошоците за инвестиционо одржување на зградата како целина, односно само на некои нејзини посебни делови, сопствениците да ги сносат сразмерно со вредноста на нивните посебни делови од зградата, кога ќе настане потреба од инвестиционо вложување според пресметката за извршената инвестиција.

Во случај на спор за висината на износите од ставовите 1 и 3 на овој член, секоја договорна страна може да бара овој износ да го утврди судот во вонпроцесна постапка.

Одлуката на судот од претходниот став го заменува договорот од став 1 на овој член.

Член 16

Сопственикот на деловна просторија како посебен дел од зграда со која управува организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост, без оглед на тоа дали деловната просторија ја користи сам или ја издава во закуп, должен е на таа организација да ѝ плаќа трошоците за тековно и инвестиционо одржување на заедничките делови на зградата што би требало да ги плаќа кога тој посебен дел би се користел како стан.

Висината на износот од претходниот став се утврдува со договор меѓу организацијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост и сопственикот на деловната просторија како посебен дел на зградата.

Одредбите од ставовите 2, 3, 4 и 5 од член 15 на овој закон се однесуваат и на сопственикот на деловната просторија како посебен дел на зградата.

Член 17

Сопственикот на посебен дел од зграда во сопственост на граѓани учествува во трошоците за

тековно одржување на заедничките делови на зградата на начин и во износ што ќе го определи кукниот совет на зградата, а кој не може да изнесува помалку од износот што за оваа намена се пресметува за соодветен стан во општествена сопственост.

Средствата од претходниот став можат да се користат на начин и под услови што со одлука ќе ги определи кукниот совет на зградата.

Член 18

Сопственикот на посебен дел од зграда ги врши на свој трошок поправките со цел за одржување на својот посебен дел од зградата во исправна состојба.

Сопственикот е должен на свој трошок да ги изврши поправките на својот посебен дел ако е тоа неопходно за да се отстрани штетата на посебниот дел на друг сопственик или за деловите од зградата што и служат на зградата како целина или само на посебниот дел на друг сопственик.

Член 19

Сопственикот на посебен дел од зграда може, во согласност со градежните прописи, на свој трошок да врши преправки на својот посебен дел од зградата, ако со тие преправки не се засегнува во посебниот дел на друг сопственик или во деловите што и служат на зградата како целина или на посебниот дел на друг сопственик.

Сопственикот не може на својот посебен дел да врши преправки што би можеле да го нарушат архитектонскиот лик на зградата, или да ја намалат сигурноста или стабилноста на зградата или на заеднички дел на зграда односно на посебен дел на друг сопственик како и на тие делови на друг начин да им нанесе штета.

Член 20

Поправките на деловите од семејна станбена зграда во сопственост на граѓани што и служат на зградата како целина, како и преправките на таква зграда, можат да се вршат врз основа на спогодба на сопствениците од сите посебни делови на зградата.

Поправките и преправките на деловите од семејна станбена зграда во сопственост на граѓани што им служат на посебните делови на некои сопственици се вршат врз основа на спогодба на тие сопственици.

Ако до спогодба не дојде, општинскиот суд, по предлог од заинтересираниот сопственик на посебниот дел, ќе одлучи во вонпроцесна постапка дали ќе се извршат определени поправки односно преправки, водејќи притоа сметка дали таквите поправки односно преправки се целесообразни и оправдани.

Во случај од претходниот став судот истовремено ќе одлучи кои сопственици и во кој сразмер ги поднесуваат трошоците на поправките односно преправките, и ќе води сметка за тоа на кои посебни делови и во која мера им користат поправките или преправките што треба да се извршат.

Член 21

Одредбите од оваа глава кои се однесуваат на правата и обврските на сопственикот на посебен дел од семејна станбена зграда во сопственост на граѓани, согласно важат и во поглед на правата и обврските на сопствениците на оние делови на истата зграда на кои не постои етажна сопственост.

III

ЗАЕМНИ ОДНОСИ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ

Член 22

Заемните односи на сопствениците што произлегуваат од етажната сопственост во една зграда се определуваат со договор (договор за заемни односи), доколку со овој закон не е определено поинаку.

Договорот за заемни односи особено содржи:
— одредби за управувањето со зградата;
— одредби за начинот, условите и редот на користењето на заедничките простории и уреди во зградата;

— висината на износите и начинот на плаќање на трошоците за инвестиционо одржување на заедничките делови на зградата што е во сопственост на граѓани;

— одредби за кукниот ред на зградата;
— други одредби со кои се регулираат прашањата што произлегуваат од користењето на заедничките делови на зградата.

Член 23

Договорот за заемните односи мора да биде составен во писмена форма и потпишан од сопствениците на посебните делови од зградата.

Договорот што не е составен во писмена форма нема правно дејство.

Договорот од став 1 на овој член што го склучиле повеќе од половината сопственици на посебните делови од зграда задолжително се применува и на другите сопственици на посебните делови од таа зграда, доколку во рок од 30 дена од потпишувањето договорот не биде оспорен.

По спорот од претходниот став одлука донесува судот во вонпроцесна постапка. Одлуката на судот го заменува договорот за заемни односи во оспорениот дел.

Член 24

Правниот следбеник на сопственикот на посебниот дел од зградата стапува во правата и обврските на својот претходник што се утврдени со договорот за заемните односи.

Член 25

Договорот за заемните односи може да се менува со писмена согласност на сопствениците на посебните делови, на чии права се однесува таа измена.

Во случај на измени и дополнувања на договорот за заемни односи се применуваат одредбите од член 23 на овој закон.

Член 26

Ако зградата делумно пропаѓа или стане неупотреблива, таа ќе се поправи според одредбите на договорот или според дополнителна спогодба на сопствениците на посебните делови.

Ако со договорот не се предвидени такви поправки ниту сите сопственици на посебните делови дополнително се спогодиле за тие поправки, сопствениците што се спогодиле за тоа имаат право да ги откупат посебните делови на другите сопственици.

Ако сопствениците не се спогодат за откупната цена, неа ќе ја утврди судот во вонпроцесна постапка според прометната вредност на тие посебни делови.

Ако не дојде до откуп, зградата ќе се продаде по барање на некои од сопствениците преку суд на јавна продажба.

Цената постигната со јавната продажба ќе се подели меѓу сопствениците на посебните делови сразмерно со прометната вредност на нивните делови според вкупната прометна вредност на целата зграда, земајќи ја предвид вредноста на посебните делови на целата зграда на денот на јавната продажба.

Член 27

Заедничките составни делови на повеќестанбена зграда што и служат на зградата како целина или само на некои посебни делови од зградата, сопствениците ги користат на начин кој им овозможува на сите сопственици нормално користење и употреба на тие делови.

Член 28

Сопственик на посебен дел од зграда должен е да дозволи во станот односно во деловната просторија да се вршат работи што се неопходни за отстранување на дефектите на тој или на друг стан односно деловна просторија, доколку на друг начин тие не можат да се отстранат или доколку нивното отстранување бара несразмерно поголеми трошоци.

По завршувањето на работите од претходниот став, просториите во кои се извршени тие работи мора да бидат доведени во првобитна состојба за сметка на лицето што тие работи ги извршило.

Член 29

Трошоците што се нужни за користење на заедничките делови во зградата (осветлување на скалите и визбите, трошоци за вода во заедничките перални и сл.) ги сносат сопствениците на посебните делови од зградата односно носителите на станарското право на становите во таа зграда, сразмерно според бројот на членовите што го користат станот (членови на домаќинството, станари, потстанари).

Член 30

При отуѓувањето на гаража која се наоѓа во составот на зградата или на градежно земјиште што на зградата и служи како целина или само на некои посебни делови од зградата, во случај кога отуѓувањето се врши одделно од станот, првенствено право на купување имаат сопствениците на становите како посебни делови од зградата односно на носителите на станарското право на становите во таа зграда.

Во случаите од претходниот став не може да се изврши отуѓување на гаража на лице кое не користи стан во таа зграда под поповолни услови од оние што се понудени на сопствениците на станови како посебни делови од зградата односно носителите на станарското право.

Член 31

Во случај од претходниот член продавачот е должен понудата за продажба на гаражата, со означување на цената и другите услови на продажбата, да ја поднесе на куќниот совет, кој е должен во рок од 3 дена од приемот на понудата да ја истакне на јавен увид на сопствениците на посебните делови и носителите на станарското право во зградата.

Изјавата за прифаќање на понудата се поднесува непосредно на продавачот во рок од 15 дена од денот на истакнувањето на понудата.

Доколку во рокот од претходниот став понудата не биде прифатена ниту од еден сопственик односно носител на станарското право во зградата, продавачот може гаражата да ја продаде на друго лице под условите наведени во понудата или за повисока продажна цена.

Кога според условите на понудата цената треба во целост или делумно да се исплати во готово, изјавата за прифаќање на понудата може да има дејство само доколку во рокот од став 2 на овој член на понудувачот или кај општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа гаражата биде исплатен односно депониран целиот износ кој според понудата треба да се исплати во готово.

Член 32

Во случај понудата за продажба на гаража да биде прифатена од повеќе сопственици на посебни делови од зградата односно носители на станарско право, продавачот самостојно одлучува на кое заинтересирано лице ќе му ја продаде гаражата.

Член 33

Ако граѓанин продаде гаража спротивно на предвидените услови од член 30 и 31 на овој закон, секое заинтересирано лице, кое согласно со одредбите на овој закон има првенствено право на

купување на гаража, може по судски пат да бара продажбата да се поништи и сопственикот нему, под истите услови, да му ја продаде гаражата.

Тужба поради погреша на правото на првенствено купување може да се поднесе во рок од 30 дена од денот кога заинтересираното лице од претходниот став дознало за продажбата.

Тужителот е должен во рокот за поднесување на тужба поради повреда на правото на првенствено купување кај општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа гаражата да го положи износот на куповната цена што според склучениот договор тасал за плаќање од денот на поднесувањето на тужбата.

По истек на 6 месеци од денот на извршеното пренесување во јавните книги не може да се поднесе тужба поради повреда на правото на првенствено купување на гаражи.

Член 34

Одредбите од оваа глава согласно ќе се применуваат и по однос на сопствениците на оние делови од иста зграда на кои не постои етажна сопственост.

IV**УКНИЖУВАЊЕ НА ЕТАЖНА СОПСТВЕНОСТ****Член 35**

Сопственикот на згради односно носителот на правото на располагање со зграда што не е во етажна сопственост може да бара укинување на сопственост на одделен посебен дел, на повеќе посебни делови или на сите посебни делови од таа зграда што можат да бидат предмет на етажна сопственост.

Член 36

Укинувањето на сопственоста на посебни делови од згради се врши според посебни прописи.

V**ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 37**

Сопственик на посебен дел од зграда, чие местожителство е надвор од местото каде што се наоѓа неговиот посебен дел од зграда, е должен во рок од 60 дена по влегувањето во сила на овој закон да постапи согласно со одредбите од член 10, став 1—4 на овој закон.

Доколку сопственикот на посебен дел од зграда не постапи согласно одредбата од претходниот став, куќниот совет ги има овластувањата од член 10, став 5 на овој закон.

Член 38

Секој сопственик на идеален дел од зграда има право да бара неговата идеална сопственост да се преправи во етажна сопственост на определен посебен дел од зграда, ако е тоа можно со оглед на вредноста на тој идеален дел, големината на зградата, бројот на нејзините простории и нивниот распоред.

Ако сите сопственици на идеални делови се согласат идеалната сопственост да се претвори во етажна сопственост, тие се должни за тоа да состават писмен договор.

Ако не дојде до спогодба на сите сопственици, по барање за преправање на идеалната сопственост во етажна сопственост решава, според правилата на вонпроцесната постапка, општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа зградата.

Член 39

Сопствениците на идеални делови од зграда можат со договор да определат одделни посебни делови од зградата да ги користат како сопственици на тие делови додека својата идеална сопственост не ја преправат во етажна сопственост според важечките прописи.

Меѓусебните односи на сопствениците што склучиле договор според одредбата од претходниот став се утврдуваат според одредбите на овој закон и тоа со договор.

Член 40

Сопствениците на станови и деловни простории како посебни делови од зграда со кои управува организацијата за стопанисување со станбените згради и станови во општествена сопственост, должни се во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон да склучат договори за тековно и инвестиционо одржување на заедничките делови од зградата согласно со одредбите на членовите 14, 15 и 16 на овој закон.

Доколку во рокот од претходниот став не биде склучен договор, по барање од секоја договорна страна висината на износот од договорот ќе го утврди судот во вонпроцесна постапка.

Одлуката на судот од претходниот став го заменува договорот од став 1 на овој член.

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

149.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТВАРНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ

Се прогласува Законот за стварната надлежност на редовните судови,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1080
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА СТВАРНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ

Член 1

До денот определен со Законот за редовните судови, постојните судови во Социјалистичка Република Македонија ја задржуваат својата надлежност според постојните прописи.

Член 2

Од денот кога ќе престанат со работа Врховниот суд на Југославија и Врховниот стопански суд, Врховниот суд на Македонија е надлежен да одлучува по предметите од надлежноста на Врховниот суд на Југославија, а Вишиот стопански суд по предметите од надлежноста на Врховниот стопански суд, освен по предметите што спаѓаат во надлежност на Сојузниот суд.

Член 3

Кога претседателот на Врховниот суд на Македонија ќе утврди дека судската практика е неизедначена во прашањата што се од значење за единството во примената на републичките закони од страна на судовите од општа надлежност и стопанските судови, или дека во врска со неизедначената примена на републички закон кај судовите од општа надлежност и стопанските судови треба да се заземаат начелни ставови и начелни правни мислења, закажува заедничка седница на Врховниот суд на Македонија и Вишиот стопански суд.

Претседателот на Врховниот суд на Македонија ќе свика заедничка седница и кога тоа ќе го побара претседателот на Вишиот стопански суд.

Заедничката седница ја сочинуваат претседателот и судиите на Врховниот суд на Македонија и претседателот и судиите на Вишиот стопански суд.

За одржување на заедничката седница е потребно присуство на најмалку две третини од судиите на секој суд.

Се смета дека определениот став е заземен кога за него гласале мнозинството од присутните членови на заедничката седница.

На заедничка седница се определуваат делегатите за заедничката седница на Сојузниот суд, републичките врховни судови, покраинските врховни судови и Врховниот воен суд за заземање на начелни ставови по прашања што се од интерес за применувањето на сојузни прописи.

Делегатите се определуваат посебно за секоја заедничка седница.

Поблиски одредби за работата на заедничката седница се пропишуваат со деловникот што го донесува заедничката седница.

Член 4

По барањата за заштита на законитоста против правосилни одлуки на стопанските судови, освен по предметите за чие решавање е надлежен Сојузниот суд, решава Врховниот суд на Македонија.

Врховниот суд на Македонија, по барањата од претходниот став и во споровите за надлежност меѓу судовите од општа надлежност и стопанските судови, решава во совет составен од 5 судии, од кои претседателот и двајца членови се судии на Врховниот суд на Македонија, а другите двајца членови се судии на Вишиот стопански суд.

Член на овој совет не може да биде судија кој веќе одлучувал по односниот предмет.

Член 5

Постапката по предметите што е започната, а нема да биде довршена кај Врховниот суд на Југославија и Врховниот стопански суд со денот на престанувањето на нивната работа, и постапката по предметите по кои тече рокот за правен лек за кој решаваат овие судови, како и постапката по предметите што се решени, а на странките не им се врачени одлуки на кои имаат право да изјават правен лек за кој решаваат овие судови, ќе ја довршат правосилно по прописите по кои е започната постапката по тие предмети и тоа: Врховниот суд на Македонија — предметите за чие решавање бил надлежен Врховниот суд на Југославија, односно Вишиот стопански суд — предметите за чие решавање бил надлежен Врховниот стопански суд.

Одредбата од претходниот став не се однесува на постапката по предметите за чие решавање, според одредбите на Уставот на СФРЈ, е надлежен Сојузниот суд.

Член 6

По предметите од член 2 и 5 на овој закон, Врховниот суд на Македонија одлучува во совет составен од 5 судии, а Вишиот стопански суд во совет составен од тројца судии и двајца судии-поротници.

Член на советот не може да биде судија односно судија-поротник кој веќе одлучувал по односниот предмет.

Член 7

Судиите-поротници, кои на денот на влегувањето во сила на овој закон се затечени на таа функција, продолжуваат да ја вршат функцијата на судија-поротник до денот определен со Законот за редовните судови.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

150.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1086
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 1

Во Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и на даночните олеснувања и ослободувања („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Обврзниците на данокот на доход од членот 6, став 2 од Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд се ослободуваат од плаќање на данок на доход за 1974 година“.

Член 2

Во членот 4, точката на крајот се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен на примањата од работен однос на уживателите на пензии кои врз основа на таквата работа немаат својство на осигуреник и на примањата на работа подолга од полното работно време“.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите на членовите 1 и 2 ќе се применуваат од 1. IV. 1974 година.

151.

Врз основа на член 386, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1085
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74), во членот 5, став 1, точката 3, зборовите: „на сите организации на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „на организациите на здружениот труд од областа на стопанството во Републиката“.

Член 2

По членот 9, се додава нов член 9а, кој гласи: „На товар на средствата од членот 4, став 1, алинеја 4 од овој закон, може од приливот на средствата на Републиката во 1974 година да потроши износ од 20 милиони динари за истата намена“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

152.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за заштита при работа,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 април 1974 година.

Број 03-1109

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА
ПРИ РАБОТА

Член 1

Во Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/73 год.), по член 79 се додава нов член 79а кој гласи:

„До донесувањето на соодветни прописи ќе се применуваат како републички прописи, прописите донесени врз основа на Основниот закон за заштита при работата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65 год.) и тоа:

1) Општиот Правилник за хигиенски и технички заштитни мерки при работењето, освен одредбите од членовите од 26 до 32, од 50 до 75, од 78 до 86, од 88 до 99, од 104 до 151 („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/47 и 36/50 год.);

2) Наредбата за задолжително снабдување на работниците со газирана солена вода во одделенијата со висока температура („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/47 год.);

3) Наредбата за задолжително вршење на периодични медицински прегледи на работниците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 48/47 год.);

4) Правилникот за хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето во графичките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/47 год.);

5) Правилникот за заштитните мерки при работењето со рендгенски уреди и радиоактивни материји („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 100/47 год.);

6) Правилникот за заштитните мерки против опасноста од електрична струја во работните простории и работилишта („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 107/47 год.);

7) Правилникот за хигиенски и технички заштитни мерки при работењето во фабриките за стакло — стаклари („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/48 год.);

8) Правилникот за хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето во каменоломи и тулани како и кај вадењето на глина, песок и чакал („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 69/48 год.);

9) Правилникот за заштитните мерки при ракување со експлозив и лагумање (минирање) во рудниците и каменоломите, како и при други работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 98/49, прилог бр. 3);

10) Правилникот за техничките и здравствено-техничките заштитни мерки на пловните објекти на внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 20/50, прилог бр. 2);

11) Правилникот за техничките и здравствено-техничките заштитни мерки на работите при хемиско-технолошките процеси („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 55/50, прилог бр. 9);

12) Правилникот за техничките и здравствено-техничките заштитни мерки при работата во црната металургија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 7/55 год.);

13) Правилникот за хигиенските и техничките заштитни мерки при нуркачките работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 36/58);

14) Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работите на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со длабински дупнатини („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 46/60 год.);

15) Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата на преработката и обработката на метали („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/61 год.);

16) Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата на механичка преработка и обработка на дрво и слични материјали („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/61);

17) Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата на експлоатација на шуми („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 41/61 год.);

18) Правилникот за заштита при работа при термичко обработување на легури од лесни метали во бањи со интратни сили („Службен лист на СФРЈ“ бр. 48/65);

19) Правилникот за заштита при работа при одржување на моторни возила и при превоз со моторни возила („Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/65);

20) Правилникот за заштита при работа при товарење на товари на товарни моторни возила и при истовар на товари од такви возила („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/66);

21) Правилникот за заштита при работата и за техничките мерки за развизачи на ацетилен и за ацетиленски станици, освен одредбите на член 79, став 2 и член 81 од Правилникот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/67, 29/67 и 27/69);

22) Правилникот за општите мерки и нормативи за заштита при работа на орудијата за работа и уредите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/67);

23) Правилникот за посебните здравствени услови и за постапката за нивното утврдување кај работниците што учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/67);

24) Правилникот за периодичните испитувања на орудијата за работа и уредите, хемиските и биолошките штетности и микроклимата, освен одредбите од членовите 1, 18, 19 и 20 („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/67 год.);

25) Правилникот за општите мерки и нормативи за заштита при работа за градежните објекти наменети за работни и помошни простории („Службен лист на СФРЈ“ бр. 27/67, исправки во 29/67 и 41/68 год.);

26) Наредбата за забрана на употребата на моторни бензини за одмастување, миене или чистење на метални делови и предмети од друг материјал („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/67 год.);

27) Правилникот за техничките прописи за громобрани („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/68 год.);

28) Правилникот за техничките мерки за погон и одржување на електро-енергетските постројки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/68 год.);

29) Правилникот за заштита при работа во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/68 год.);

30) Правилникот за обезбедување на сместување и исхрана на работниците односно нивниот превоз од местото на живеење до местото на работа и назад („Службен лист на СФРЈ“ бр. 41/68 год.);

31) Правилникот за заштита при работа во градежништвото („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/68 год.);

32) Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за складирање и чување карбид и манипулирање со карбид („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/69 год.);

33) Правилникот за општите мерки и нормативи за заштита при работа со дигалки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/69, исправка во 41/69 год.);

34) Правилникот за средствата за лична заштита при работа и за личната заштитна опрема („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/69 год.);

35) Правилникот за заштита при работа при изработката на експлозивни и барут и при манипулирање со експлозивни и барути („Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/69 год.);

36) Правилникот за заштита при работа на железниците („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/70 год.);

37) Правилникот за заштита при работа и условите при монтажа на челични конструкции („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/70 и 32/70 год.);

38) Правилникот за посебни мерки и нормативи за заштита при работа при преработката на кожи, крзно и отпадоци од кожи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/70 год.);

39) Правилникот за техничките мерки и услови за лифтови („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/70 год.);

40) Правилникот за опремата и за постапката за укажување на прва помош и за организирање на службата за спасување во случај на незгода при работата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 21/71 год.);

41) Општествениот договор за минималните стандарди на животните и работните услови на градежните работници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/71);

42) Правилникот за општите мерки и нормативи за заштитата при работата од бука во работните простории („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/71 год.).

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

153.

Врз основа на член 19 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 24/66, 11/72 и 40/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се одобрува завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта за 1973 година што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта на седницата одржана на 4. IV. 1974 година и тоа:

а) вкупни средства	106.432.682 динари
б) неповратни средства и не-посредни расходи	17.601.128 динари
в) кредити дадени од Фондот	84.941.285 динари
г) непотрошени средства на 31. XII. 1973 година	3.890.269 динари

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1088
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

154.

Врз основа на член 10 и член 34 точка 8 од Законот на Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 април 1974 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1973 година што ја донесе Советот на Народната банка на Македонија на својата седница одржана на 26 февруари 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1087
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

155.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО СРМ ВО 1974 ГОДИНА

I

Во текот на 1974 година ќе продолжи спроведувањето на мерките и дејностите насочени кон решавање на најприоритетните проблеми во подобрувањето на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ, со што ќе продолжат дејно-

стите и мерките што беа планирани и кои се започнати во 1971 година кога почна да се реализира Акционата програма.

Во текот на 1974 година се предвидува следниот обем на работи по задачи:

II

Значително намалување на морбидитетот од црвен тифус, паратифус, дизентерија и заразна жолтица преку подобрување на хигиенските прилики, првенствено со решавање на водоснабдувањето и отстранувањето на отпадните води и материји.

Во текот на 1974 година ќе се пристапи кон обезбедување на доволни количества хигиенски исправна вода за пиење во определен број селски населби. Како критериум за приоритет при партиципацијата на Републиката во изградбата на водоводите ќе се земаат критериумите предвидени во тригодишната програма.

Собранијата на општините ќе учествуваат во оваа акциона програма и треба да изготват свои програми, усогласени со републичката.

Во текот на 1974 година се предвидува Републиката да учествува во изградбата на 70 селски водоводи во 30 општини, со околу 140 км. водоводни цевки од разни профили и соодветни материјали. Договорувањето со општинските собранија за доделување на помошта, дистрибуцијата на цевките како и стручната помош во планирањето и реализацијата на програмата за изградба на селски водоводи ќе се врши преку Републичкиот завод за здравствена заштита. Санитарниот надзор при изградбата ќе се врши преку овластени републички санитарни инспектори вработени во Републичкиот завод, а по овластување од главниот републички санитарен инспектор согласно со Законот за санитарна инспекција, во соработка со општинските органи за санитарна инспекција во чија надлежност спаѓа вршењето на надзорот.

Паралелно со водоснабдувањето, како извонредно важна мерка за спречување на појавата и ширењето на цревните заразни болести ќе се решава отстранувањето и крајната диспозиција на фекалните отпадни материји. Заради поефикасна примена на донесените одлуки на општинските собранија за изградба на хигиенски ѓубришта и клозети во населбите или делови од населбите без канализација, собранијата на општините ќе треба да предвидат услови и можности за изградба на овие објекти според одлуките.

Учеството на Републиката во изградбата на водоводите по селата ќе се условува со реализација на донесените одлуки во врска со изградбата односно реконструкцијата на клозетите и ѓубриштата.

За намалување на морбидитетот ќе се преземат следните мерки: задолжително пријавување и евиденција на сите заболувања, рано и активно изнаоѓање на болните, лабораториска дијагноза, епидемиолошка анкета, дезинфекција во жариштата, здравствено просветување.

За епидемиско заболување задолжително треба да биде известен, по најбрз пат, Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје.

Покрај овие општи мерки што важат за сите цревни заразни заболувања, како посебни мерки ќе се преземаат:

За цревниот тифус и паратифус:

— задолжителна хоспитализација,

— имунизација според епидемиолошката индикација,

— систематско испитување на клиноносителите, на преболните, евиденција и надзор над трајните клиноносители како и испитувања на клиноносителство на контактите од болните.

За заразната жолтица:

— задолжителна хоспитализација.

Покрај редовните дејности против цревните заразни болести предвидени со Законот за заразните

болести во текот на 1974 година ќе се извршуваат посебни епидемиолошки испитувања и дејности.

Ќе се извршат подетални годишни анализи за состојбата и движењето на цревните зарази во Републиката, систематско испитување на клиноносителството на салмонели и шигели во 6 градови (Скопје, Куманово, Тетово, Струмица, Битола и Охрид) кај децата од училишна возраст, како и систематско одредување на бактериите од фекално потекло на прстите на рацете кај тие деца.

На овој начин цревните заразни заболувања ќе се стават под зајакнат епидемиолошки надзор, ќе се добијат податоци за пејсажот на типовите на цревните инфекции и ќе се даде процена на фекалната контаминација на рацете кај училишните деца, сè со цел за откривање на доминантните патитишта на ширење на цревните зарази заради поуспешно нивно сузбивање.

Со епидемиолошките испитувања се предвидува да се опфатат околу 1.050 деца 4 пати во текот на 1974 година.

III

Следење на санитарната состојба на површинските води и водотеци во СРМ, следење на проблемот на аерозагадувањето во населбите каде што постои опасност од индустриско загадување на атмосферата.

Во текот на 1974 година Хигиенско-епидемиолошкиот одред — Скопје ќе ја следи санитарната состојба на површинските води и водотеци и тоа: реката Вардар со притоците — Црна со Драгор и Брегалница и Злетовската Река, Пчиња, Треска и Лепенец — како главен реципиент на отпадните води од населбите и индустријата во Републиката, реките Струменница и Радика, природните и вештачките езера: Охридското, Преспанското, Дојранското, Дебарското и Мавровското.

На точно определени профили — спротивно и низводно од главните загадувачи (населби и индустриски објекти), на местата каде што се влеваат главните притоки како и местата што се користат за туризам и рекреација, ќе се земаат систематски примероци за физикохемиска и микробиолошка анализа, а за реката Вардар истите профили и примероци за вкупната сета радиоактивност. Вакви систематски примероци од сите профили ќе се земаат во текот на 1974 година четири пати т.е. во сите годишни сезони по еднаш. Испитувањата ќе се вршат по стандардни методи, а според Правилникот за опасните материји кои не смеат да се внесуваат во води („Службен лист на СФРЈ“ бр. 3/66). Освен наведените, на реката Вардар вакви систематски примероци ќе се земаат и ќе се анализираат по истата методологија секој месец на следните профили: Драчево, над и под Титов Велес, Криволак и кај Гевгелија.

Резултатите од извршените испитувања ќе му бидат презентирани на Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика, заради преземање на потребните мерки.

За подобрување на санитарно-хигиенската положба во загрозените населби од индустриско загадување на атмосферата, општинските собранија во текот на 1974 година треба да ја организираат службата за контрола на чистотата на воздухот или на друг начин да обезбедат вршење на контрола на чистотата на воздухот над својата територија. Контролата ќе се врши по стандардните методи што се применуваат во нашата земја, т.е. регистрирање на таложниот прав во седиментатори, а прашина што лебдеа, чадот и сулфурдиоксидот — со гасомери.

Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје и хигиенско-епидемиолошките служби во организациите на здружен труд во здравството ја вршат контролата на чистотата на воздухот во Скопје, Титов Велес, Битола и Куманово со наведените методи. Со методата за мерење таложната прашина ќе се определува на 10 мерни места во

Скопје, 5 во Битола и 4 во Титов Велес. Со методата на гасомери ќе се следи секојдневниот просек на чадот и сулфурдиоксидот на три мерни места во Скопје, а по две во Титов Велес и Битола, еден во Куманово.

На крајот на годината ќе се изготви билтен за движењето на аерозагадувањето, кој ќе му биде презентираан на Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика како и на општинските служби за контрола на чистотата на воздухот со цел да се донесат и спроведат потребните мерки.

IV

Отпочнување на процесот на ерадикација на дифтеријата, детската парализа, тетанусот на новороденчињата и значително намалување на морбидитетот од црната кашлица.

По Акционата програма за 1974 година ќе се продолжи со мерките и дејностите за искоренување на дифтеријата, детската парализа, тетанусот кај новороденчињата и значително намалување на црната кашлица.

Имунизацијата против заразните болести ќе се спроведува според Програмата за задолжителна имунизација во СР Македонија за 1974 година што ја донесува Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Посебно внимание ќе се обрне на средувањето на документацијата за задолжителната имунизација, како и ќе се обезбеди точен увид во пропуштените од минатите години со цел за нивно имунизирање.

Ќе се интензивира стручнометодолошката помош за планирањето и изведувањето на задолжителната имунизација како и санитарно-инспекцискиот надзор над нејзиното спроведување.

Детска парализа

При појава на заболување од детска парализа или сомневање во неа ќе се преземат следните мерки:

— пријавување на заболувањето до Републичкиот завод за здравствена заштита по телеграфскиот пат во рок од 24 часа од поставувањето на клиничката дијагноза за заболување или сомневање во него,

— хоспитализацијата на болните и сомнителните во Клиниката за заразни болести — Скопје или стационарна установа со специјализиран кадар и опрема,

— задолжителна вирусолошка и серолошка дијагностика,

— епидемиолошка анкета,

— испитување на опфатот и успехот на имунизацијата во општините каде што ќе се појави ова заболување,

— ќе се изврши детален преглед на документацијата за извршената вакцинација на заболелите како и во населбите каде што ќе се појави заболување,

— вирусолошки прегледи на здрави деца.

Со Програмата за имунизација се предвидува да бидат опфатени децата што стасале за имунизација редовно според календарот за имунизација, како и одреден број според епидемиолошките индикации во местата каде што имунизацијата досега била запоставена или, пак, ова заболување се појавило во епидемиска форма.

Епидемиолошките испитувања ќе ги опфатат:

а) вирусолошките прегледи за поставување на дијагноза (изолација на вирус на полио, ЕСНО и коксеки) од околу 30 болни или сомнителни на детска парализа и парни серуми од нив за серолошка дијагноза. Исто така, ќе се зема материјал за изолација на вирусот на детска парализа кај здравите деца во општините (населбите) каде што ќе се регистрираат заболувања, при што ќе бидат прегледани околу 60 материјали,

б) епидемиолошката анкета на сите болни и сомнителни болни, што ќе биде извршена од лекар специјалист-епидемиолог.

Дифтерија

При појава или сомневање на заболување од дифтерија ќе се преземат следните мерки:

— пријавување на заболувањето во Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје, телеграфски, во рок од 24 часа од поставувањето на клиничката дијагноза за заболување или сомневање во заболувањето,

— хоспитализација на одделение за заразни болести,

— епидемиолошка анкета,

— активно и рано откривање на евентуално болните во околината и меѓу контактите со болните од страна на хигиенско-епидемиолошката служба во општините, каде што е регистрирано заболување,

— откривање и испитување на кличносителите од страна на Републичкиот завод за здравствена заштита, а во соработка со територијалните хигиенско-епидемиолошки служби,

— по потреба, ако за тоа постојат индикации, ќе се врши имунизација и на децата постари од 8 години.

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат:

а) бактериолошки преглед на материјали (брис од грло и нос) од околу 60 болни или сомнително болни од дифтерија. Исто такви прегледи ќе бидат извршени на околу 600 лица од околината на болните (контакти) односно од средината каде што се појавило заболувањето,

б) епидемиолошката анкета на сите болни или сомнителни ќе биде извршена од лекар-специјалист-епидемиолог, со посебен осврт на имунолошкиот статус.

Црна кашлица

При појава на заболувањето задолжително ќе се врши следното:

— пријавување на заболувањето во Републичкиот завод за здравствена заштита,

— задолжителна бактериолошка дијагноза,

— епидемиолошка анкета,

— активно и рано откривање на евентуално болните од контакти и од околината на регистрираните болни.

Со Програмата за имунизација се предвидува да бидат опфатени децата кои редовно стасуваат според календарот за имунизација, како и пропуштените од претходните години.

Епидемиолошките испитувања опфаќаат:

а) бактериолошки преглед на материјали за околу 400 болни и сомнително болни од црна кашлица при појава на епидемија или спорадични случаи,

б) епидемиолошката анкета за сите болни ќе се врши од страна на лекар.

Тетанус на новороденчињата.

При појава на заболувања од тетанус кај новороденчињата ќе се врши следното:

— пријавување до Републичкиот завод за здравствена заштита,

— епидемиолошка анкета од лекар, контрола на епидемиолошките испитувања од страна на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје,

Испитувањата за тетанусот на новороденчињата имаат цел да се добие увид во факторите и раширеноста на тетанусот како и во мерките за спречување на ова заболување.

Во спроведувањето на мерките против дифтеријата, детската парализа, црната кашлица и тетанусот на новороденчињата ќе учествуваат здравствените работни организации и органите надлежни за здравствената заштита. За обезбедување на материјалните и кадровските услови потребно е да се ангажираат и општествено-политичките заедници, како што е предвидено во програмата 1973—1975 година.

V.

Унапредување и хигиенско-епидемиолошката дејност и санитарно-инспекциските служби

Во текот на годината ќе продолжат активностите по однос на обезбедувањето на лекари и соодветен број средномедицински кадар во сите хигиенско-епидемиолошки дејности при здравствените работни организации.

Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје и Комисијата за епидемиологијата и хигиена ќе укажуваат помош, а посебно во оние здравствени работни организации каде што нема специјалистички кадар.

Исто така ќе продолжи и доследното спроведување на Законот за санитарна инспекција по однос на обезбедувањето на соодветен кадар во општинските служби за санитарна инспекција за вршење на оваа дејност.

За стручно оспособување на овој кадар ќе се организираат советувања во траење од 2 дена според посебна програма.

Советувањето ќе го организира Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје во соработка со Хигиенско-епидемиолошкиот одред — Скопје, Републичкиот санитарен инспекторат и Медицинскиот факултет.

VI.

Санитарно-инспекциски служби

Во текот на 1974 година општинските органи на управата надлежни за работата на санитарната инспекција и Републичкиот санитарен инспекторат, преку редовните и овластени републички санитарни инспектори, ќе вршат интензивен санитарен надзор над спроведувањето на мерките и дејностите предвидени во Акционата програма и ќе преземат соодветни мерки согласно со прописите. Исто така, ќе се преземат конкретни акции од страна на санитарната инспекција врз основа на наодите и резултатите од испитувањата извршени во врска со Акционата програма.

VII.

Комисија за епидемиологија и хигиена

Во текот на 1974 година Комисијата ќе продолжи да укажува стручна помош при изготвувањето на општинските акциони програми, и ќе врши контрола на спроведувањето на мерките од Акционата програма.

VIII.

Финансирање на Програмата

Програмата ќе се финансира од Републичкиот буџет, Републичкиот секретаријат за земјоделие и шумарство, од Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците и од општините.

Републиката со свои средства ќе учествува во финансирањето на оваа Акциона програма.

Висината на учествоста на Републиката ја одредува Комисијата за следење спроведувањето на Акционата програма, формирана од Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

За остварување на оваа програма, Републиката ќе учествува со износ 2.640.000 дин. од буџетот на Републиката, Републичкиот секретаријат за земјоделие и шумарство во износ од 1.650.000 динари и Сојузот на заедниците на здравствено осигурување со износ од 1.200.000 динари.

IX.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Број
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

156.

Во смисла на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДООЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1974 ГОДИНА

I

Во текот на 1974 година ќе продолжи акцијата за намалување високата смртност на доенчињата и малите деца, особено на селските подрачја поради релативно полошата здравствена состојба.

II

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Акционата програма треба да придонесе за намалување смртноста на доенчињата во СРМ преку подобрувањето на здравствената заштита на мајките и децата т.е. преку зголемување на процентот на раѓањата со стручна помош, опфаќањето на доенчињата, предучилишните деца и жените во советувањата, зајакнување на патронажната служба, планирање на семејството и други превентивни дејности.

Истовремено Акционата програма треба да овозможи на селското население како целина да му се обезбеди подостапна здравствена заштита и со тоа значајно да се подобрат условите за живеење на селското население.

III

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Здравствените работници што ќе ја спроведуваат оваа Програма — лекарите, медицинските сестри и акушерките, покрај обезбедување на времено лекување на болните, ќе преземаат и специјални мерки за здравствена заштита на мајките и децата и тоа:

- а) за доенчињата и малите деца:
 - систематски прегледи за следење на развитокот и здравствената состојба,
 - давање совети по сите прашања поврзани со здравјето и развитокот на децата,
 - спроведување на активна имунизација и други профилатични мерки,
 - патронажна служба.
- б) за училишните деца:
 - систематско следење на физичкиот и психичкиот развиток и здравствената состојба на училишните деца,
 - систематски прегледи на училишните деца од I, IV и VII одделение на основните училишта,

- давање совети на родителите, наставниците и учениците во врска со зачувувањето на здравјето,
 - здравствено воспитување.
- в) за жените:
- грижа за здравјето на жените во текот на бременоста (прегледи во советувалиштата, патронажни посети, контрола на забите, лабораториски анализи и др.),
 - раѓање со стручна помош — во установи или дома со бабица,
 - надзор на здравјето на жената во текот на леуството, (прегледи, патронажни посети, совети и др.),
 - работа на планирање на семејството и упатување на жените за примена на современите методи на контрацепција,
 - здравствено воспитување на жените.

IV

НИВО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И СОСТОЈБА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ШТО КЕ СЕ ПОСТИГНЕ ВО СРМ ВО 1974 ГОДИНА

Врз основа на досегашното движење на показателите за здравствената состојба и заштитата во последните години, Програмата за задолжителните видови на здравствена заштита и оваа Програма во 1974 година во СРМ ќе биде достигнато следното ниво на здравствена заштита и состојба на мајките и децата:

1. стапката на смртноста на доенчињата ќе се намали на околу 67 промили,
2. процентот на родените со стручна помош ќе порасне на околу 70,
3. процентот на лекуваните доенчиња пред смрт ќе се зголеми на околу 70,
4. опфатот на доенчињата во советувалиштата ќе достигне ниво од околу 84 отсто,
5. опфатот на бремените жени во советувалиштата ќе достигне ниво од околу 80 отсто,
6. со систематски прегледи ќе бидат опфатени околу 60 отсто од оние што подлежат на нив,
7. патронажната служба ќе обезбеди 2 посети по доенче, а на бремените жени 11,
8. примомунизацијата ќе биде извршена над епидемиолошкиот минимум,
9. со советувања за контрацепција ќе бидат опфатени најмалку 15 отсто од жените од фертилен период.

V

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За обезбедување на услови за побрзо опфаќање на мајките и децата со основната здравствена заштита и извршувањето на мерките на специфичната заштита, ќе се обезбеди следното:

1. проширување на мрежата на медицинските единици на селското подрачје со зголемување бројот на вработените здравствени работници,
2. во текот на 1974 година здравствената заштита на селските подрачја ќе се спроведува од медицинските единици и здравствените работници во нив утврдени според оваа табела:

Ред. број	ОПШТИНА	Мед. едн. Лекар Мед. сестри Акуш.							
		има во 1973	треба да има 1974	има во 1973	треба да има 1974	има во 1973	треба да има 1974	има во 1973	треба да има 1974
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дебар	2	3	3	4	3	4	3	7
2.	Гостивар	9	11	9	12	18	16	18	21
3.	Тетово	11	12	14	16	23	25	14	16
4.	Струга	8	8	8	9	16	10	15	16
5.	Кичево	3	5	3	5	5	6	4	7
6.	Куманово	9	10	8	10	11	12	8	12
7.	Прилеп	5	6	5	6	9	9	17	13
8.	Крушево	1	2	1	2	1	2	4	3
9.	Мак. Брод	3	3	3	3	5	5	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Охрид	5	5	6	6	4	5	3	4
11.	Скопје	17	17	21	22	21	22	17	19
12.	Виница	—	1	—	1	—	2	4	5
13.	Кочани	3	3	2	3	5	6	3	5
14.	Т. Велес	4	5	4	5	5	5	4	6
15.	Ресен	—	1	1	2	—	2	2	2
16.	Берово	2	2	1	2	5	5	2	3
17.	Делчево	2	2	3	3	7	7	4	5
18.	Св. Николе	2	3	2	3	3	3	2	2
19.	Кр. Паланка	1	2	2	3	5	5	1	3
20.	Радовиш	1	2	1	2	2	2	2	3
21.	Битола	7	7	6	7	17	17	8	8
22.	Кавадарци	2	2	2	2	3	3	8	4
23.	Неготино	1	2	2	2	1	2	4	4
24.	Штип	—	1	—	1	—	—	8	3
25.	Струмица	7	7	6	8	13	13	10	12
26.	Кратово	1	1	1	1	1	2	2	2
27.	Валандово	—	1	—	1	2	2	1	2
28.	Гевгелија	2	3	2	3	3	4	4	4
29.	Демир Хисар	1	2	2	3	3	3	3	3
30.	Пробиштип	1	1	1	1	1	2	3	2
Вкупно СРМ:		110	130	119	147	191	201	185	197

3. Обезбедување на нужните предуслови за нормална работа на екипите од лекар, медицинска сестра и акушерка,

4. обезбедување на стручно-методолошка помош на здравствените работници од селските здравствени единици од страна на специјализираните кадри на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца и педијатри и гинеколози во здравствените домови односно медицинските центри,

5. следење извршувањето на плановите за работа на медицинските единици на село од страна на медицинските центри односно здравствените домови,

6. тесна соработка на службата за здравствена заштита на мајки и деца на здравствените пунктови на село со Црвениот крст, конференциите на ССРМ, конференциите за општествена активност на жените и сите други органи и организации што можат да придонесат за остварување на програмата.

VI

НАЧЕЛНИ ПОСТАВКИ

1. Врз основа на оваа програма, собранијата на општините треба да изготват и усвојат свои програми во кои како минимум треба да бидат застапени планираните подобрувања (зголемувања) на медицинскиот персонал на селското подрачје, а во некои општини и во самите градови.

2. Во програмите на општините треба да бидат прецизно определени изворите за финансирање.

Критериумите за партиципација на Републиката во извршувањето на акционите програми ќе бидат изработени од Републичката комисија за следење спроведувањето на акционите програми.

3. Сите медицински единици треба да бидат опремени со неопходната медицинска опрема и моторно возило според карактеристиките на теренот.

4. Здравствената заштита на населението ќе се укажува по единствена методологија т.е. ќе се применува активниот метод на здравствената заштита. Плановите за работа на сите медицински единици ќе бидат изготвени со помош на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца.

VII

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата ќе се финансира од заедниците на здравственото осигурување и од општините. Републиката со свои средства ќе партиципира во финансирањето на оваа Акциона програма за намалување високата смртност на доенчињата во СРМ во 1974 година. Висината на партиципацијата на

Републиката ја одредува Комисијата за следење спроведувањето на Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата, формирана од Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

За остварување на оваа програма Републиката ќе партиципира со износ од 3.450.000 дин. од буџетот на Републиката, и со износ од 2.400.000 дин. од Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците.

VIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1974 година.

Број 03-983

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

157.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, и член 11 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 16/70, 20/71 и 35/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО 1974 ГОДИНА

I. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО 1973 ГОДИНА

Политиката на социјалната заштита е остварувана во услови на интензивна општествено-политичка активност за спроведување на Уставните амандмани и афирмација на самоуправните општествени односи, врз кои требаше да се потпира и развојот на социјалната заштита.

1. За примената на Уставните амандмани на самоуправно-здружениот труд и за реализацијата на предвидувањата со планот за 1973 година, остварувана е соодветна законодавна дејност во правец на создавање поадекватен систем на социјална заштита. Донесен е Закон за односите меѓу родителите и децата, Законот за старателство и Законот за пенсификација. Со Законот за пензиското и инвалидското осигурување е регулирано прашањето за рехабилитација на инвалидните деца социјално осигурени и подготвен е предлог за донесување на закон за социјална заштита.

2. Бројот на корисниците на социјална заштита кон крајот на 1972 година бележи пораст од 18% во однос на состојбата во почетокот на годината. За 1973 година се цени дека корисниците на социјалната заштита ќе го задржат тој однос.

3. Постигнати се видни резултати во однос на проширување и подобрување на условите за сместување на корисниците во установите за социјална заштита. Изградени се следните објекти: домози за заштита на доенчиња и мали деца и деца од 3—18 годишна возраст со зголемен капацитет за 70 штитеници, Центар за професионално оспособување на младинци со оштетен слух, Медико — педагошко советувањето во Скопје за третман на децата со медицински, психолошки и педагошки проблеми, Установа за рехабилитација на тешкофизички инвалидни лица во Банско — Струмица, проширен е капацитетот во Центарот за лица со оштетен слух, говор и глас за 80 лица, вршени се

и други адаптации во повеќе установи за социјална заштита и отпочната е изградба на уште два објекта за заштита на стари лица во Куманово и Прилеп.

4. Финансирањето на социјалната заштита се врши претежно во рамките на распределбата на буџетските средства. Остварените номинални движења на потрошувачката за социјална заштита преку буџетите на општините од 16,3%, во 1972 година не го следат порастот на вкупните буџетски приходи (19,6%). Во минатата година, средствата за потребите во социјална заштита се остварија за 2,2 поени помалку од очекувањата со планот и за 3,3 поена под остварениот пораст на вкупните буџетски приходи. Се очекува тие односи да се задржат и до крајот на 1973 година. Учеството на социјалната заштита во вкупните буџетски приходи во поголем дел од општините има тенденција на опаѓање.

Средствата што се обезбедуваат преку Републичкиот фонд за социјална заштита се остваруваа, согласно со обврските што произлегуваат од Законот за социјална заштита во СРМ. Тие во 1972 година остварија растеж од 21,6% во однос на претходната година. За 1973 година (заедно со пренесените обврски од претходната година) се цени дека фондот ќе оствари средства за 46% повеќе од 1972 година.

5. Состојбата на стручните служби за социјална заштита не е битно изменета, освен што е формиран уште еден центар за социјална работа во Струга.

II. ОПШТИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО 1974 ГОДИНА

Тргнувајќи од досегашното остварување на целите и задачите на среднорочниот план, како и од тенденциите на порастот на социјалните проблеми што ќе бидат присутни во наредната година, тежиштето на политиката за развојот на социјалната заштита во услови на интензивно спроведување на уставните промени, ќе биде насочено кон:

1. Забрзување динамиката на развојот на социјалната заштита

Со оглед на тоа што развојот на социјалната заштита во првите три години од реализацијата на среднорочниот план се одвива доста бавно, ориентација кон динамизирање на развојот е услов за побрзо надминување на присутните проблеми и доближување на нејзиниот развој до развојот на другите општествени дејности.

Реализацијата на оваа цел претпоставува да се оствари: поголема опфатеност на корисниците на социјална заштита, подобрување стандардот на штитениците во установите за социјална заштита, подигање нивото на паричните и другите давања на материјално необезбедените лица, поттикнување на процесот на задоволувањето на социјалните потреби врз основите на солидарност на луѓето и хуманизација на односите во општеството, дебуџетизација на средствата за финансирање на социјалната заштита и создавање на нови односи во социјалната заштита по пат на формирање на самоуправни интересни заедници, отворање и остварување процесот на развивање системот на општествено договарање и самоуправно спогодување во областа на социјалната заштита и подигање на стручното ниво на кадрите во областа на социјалната заштита.

2. Динамизирање на инвестиционите вложувања во областа на социјалната заштита

Тргнувајќи од остварените движења на инвестиционите вложувања во последните години, во кои се остварени видни резултати, натамошното ин-

тензивирање на инвестициите во социјалната заштита станува неопходен услов за остварување целите и задачите сврзани со материјалниот развој предвиден до 1975 година, особено во правец на обезбедување на покомплексна заштита на корисниците на социјалната заштита.

Ова претпоставува дека ќе се оствари: поголема инвестициона активност за создавање на поповолни услови за заштита на старите лица, забрзано проширување на инвестиционите зафати за отворање на заштитни работилници и осетно поголемо ангажирање на општините и организациите на здружениот труд во инвестиционото вложување по пат на регионална соработка.

3. Очекувани движења во развојот на социјалната заштита во 1974 година

Реализацијата на подинамичниот развој на социјалната заштита во 1974 година се смета дека ќе оствари поголема опфатеност на корисниците на социјалната заштита за 10% од претходната година. Во рамките на тој пораст, поосетни движења се очекуваат кај децата и младинците со психо-физички недостатоци, децата лишени од нормален семеен живот, инвалидните лица, старите и други лица.

Проширувањето на материјалната основа и поефикасно користење на расположливите средства ќе овозможи, меѓу другото, и поквалитетно вршење на стручните услуги во областа на социјалната заштита.

Средствата за потребите на социјалната заштита преку општините и Републиката се смета дека ќе ги остварат следните движења:

	— во 000 дин. —		
	1973	1974	1974/1973
1. Општини	38.001	47.310	124,4
2. Република	19.000	23.560	124,0
ВКУПНО:	57.001	70.870	124,3

Реализацијата на инвестиционата политика ќе оствари обновување и проширување на капацитетите во установите за социјална заштита и тоа: довршување на објектите за заштита на стари лица во Куманово, Прилеп и адаптација и опремување на постојните простории во Гостивар, отворање на установи за рехабилитација на умерено ментално ретардирани деца и младици, адаптација и опремување на установите за згрижување на деца без родителска грижа, рехабилитацијата на деца со општетен слух и со пречки во говорот, подобрување на просторните услови за работа на центрите за социјална работа и создавање на услови за отворање на нови.

За остварување на предвидените инвестициони зафати, нужни се вкупно 20 милиони динари. За натамошна партиципација на Републиката во веќе започнатите објекти, за 1974 година се обезбедуваат 10 милиони динари, а преостанатиот дел се очекува да го обезбедат општинските собранија.

IV. НУЖНИ МЕРКИ И ЗАДАЧИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕДВИДУВАЊАТА ВО 1974 ГОДИНА

За да се остварат општите насоки за развој на социјалната заштита нужно е да се извршат следните задачи:

1. да се донесе нов закон за социјална заштита преку кој ќе се настојува:

— создавање на адекватен систем на социјална заштита, чиј натамошен развој ќе се темели врз принципот на хуманизам, солидарност и заемност на работните луѓе заради обезбедување на основните услови на егзистенција на оние граѓани што се нашле во неповолна социјална положба,

— создавање на нови односи во социјалната заштита по пат на формирање на интересни заедници на социјална заштита во општините,

— утврдување на основните и други права на корисниците на социјалната заштита и обврските на Републиката и општината во нивното материјално обезбедување.

2. Продолжување на напорите за создавање на услови за развој на стручните служби за социјална заштита во општините, стопанските и други организации на здружениот труд како и подигање стручното ниво на кадрите на повисок степен на образование.

3. Стимулирање на интеграционите процеси во социјалната заштита и меѓуопштинското договарање за развој на мрежата на установите за социјална заштита.

4. Создавање на услови за довршување на веќе отпочнатите објекти за заштита на стари лица и др.

5. Мобилизирање на заинтересирани фактори во правец на поопштествување дејноста на социјалната заштита и создавање на адекватен систем на социјална заштита во Републиката.

VII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1974 година.

Број 03-994

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

158.

Врз основа на член 188, алинеја 1 и 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УМЕТНИЧКА ЛИТЕРАТУРА ПРЕВЕДЕНА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ПЕРИОДОТ 1973—1978 ГОДИНА

1. Социјалистичка Република Македонија во периодот 1973—1978 година ќе учествува во финансирањето на Програмата за издавање уметничка литература преведена на македонски јазик со износ од 14.238.000 динари, што претставува 40% од вредноста за реализација на Програмата.

Средствата за учеството на Републиката ќе се обезбедат од Републичкиот буџет преку Републичката заедница на културата.

Висината на средствата ќе се утврдува секоја година со Законот за Републичкиот буџет.

2. Обезбедените средства во 1973 и 1974 година се засметани во износот на средствата од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-986

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

159.

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за финансирање на републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73 година), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НА-
УЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 1973
ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа на седницата одржана на 18. II. 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

160.

Врз основа на член 13 од Законот за Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ бр. 12/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО
1973 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство за 1973 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство, на својата седница одржана на 22 март 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-991
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

161.

Врз основа на член 16 од Законот за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 10/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД ГРА-
ДОБИЈНОСТ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за заштита од градобијност за 1973 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за заштита од градобијност, на својата седница одржана на 20 март 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-992
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

162.

Врз основа на член 15, став 2 од Законот за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 10/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗА-
ШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за заштита од градобијност за 1974 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за заштита од градобијност, на својата седница одржана на 26 февруари 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-993
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

163.

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за заштита од градобилност („Службен весник на СРМ“ бр. 10/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЛНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ОД ГРАДОБИЛНОСТ ВО 1974 ГОДИНА ВО СР МАКЕДОНИЈА

I

Се дава согласност на Програмата на Републичкиот фонд за заштита од градобилност за спроведување на заштитата од градобилност во 1974 година во СР Македонија, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за заштита од градобилност, на својата седница одржана на 26 февруари 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-988
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

164.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за Републичкиот фонд за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“ бр. 25/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за пошумување на голините за 1974 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за пошумување на голините, на својата седница одржана на 8 февруари 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-990
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

165.

Врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот фонд за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“ бр. 25/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за пошумување на голините за 1973 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за пошумување на голините, на својата седница одржана на 8 февруари 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-989
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

166.

Врз основа на член 14 од Законот за стопанските судови во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ

I

Во Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во Скопје и во окружните стопански судови („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66, 21/68, 5/69, 43/69, 20/71 и 21/72) точка 2, алинеја 2 се менува и гласи: „2. Окружен стопански суд во Скопје на 28“.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-987
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

167.

Врз основа на член 265, алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ
МУЗЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ
И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

I

Се дава согласност за основање Музеј на Революцијата на народите и народностите на Југославија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1124
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

168.

Врз основа на член 52 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА СРМ — СКОПЈЕ

I

Се дава согласност на Статутот на Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ — Скопје, што го донесе Соборот на работните луѓе на Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ — Скопје на 8. XII. 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-985
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

169.

Врз основа на член 66, став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 21/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ —
СКОПЈЕ

I

Се дава согласност на Статутот на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје, што го донесе Соборот на работните луѓе на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје на 14. XII. 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-984
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

170.

Врз основа на член 24 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ГАРАНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ
КОРИСТАТ ВРЗ ОСНОВА НА СПОГОДБАТА МЕ-
ЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА
НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКИ РЕПУБЛИКИ ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХ-
НИЧКА СОРАБОТКА ВО ИЗГРАДБАТА И РЕ-
КОНСТРУКЦИЈАТА НА ИНДУСТРИСКИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ОБЈЕКТИ
ВО СФРЈ

I

Социјалистичка Република Македонија (Република) гарантира дека, доколку организацијата на здружениот труд — крајниот корисник на кредитот од територијата на Републиката, не изврши уплатата по стасаните обврски по кредитот даден врз основа на Спогодбата меѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики за економска и техничка соработка во изградбата и реконструкцијата на индустриски претпријатија и други објекти во СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/73), таа обврска ќе ја изврши Републиката.

II

Републичкиот секретаријат за финансии ќе издава исправи за гаранција согласно со оваа одлука.

III

Републичкиот секретаријат за финансии ќе склучи договор со крајниот корисник на кредитот за уредна отплата на кредитот со гаранција на деловната банка.

На крајниот корисник на кредитот Републичкиот секретаријат за финансии ќе му ја предаде исправата за гаранција по склучувањето на договорот од став 1 на оваа точка.

IV

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање гаранција за делот на средствата по кредитите за изградба на објекти во СР Македонија, врз основа на Спогодбата меѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики за економска и техничка соработка во изградбата и реконструкцијата на индустриски претпријатија и други објекти во СФРЈ („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73).

V

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1091
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

171.

Врз основа на член 9 од Законот за Републичкиот буџет за 1974 година, Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ВО 1974 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува финансирањето на дејности од поширок општествен интерес во областа на водостопанството, што ќе се финансира од буџетот на Социјалистичка Република Македонија.

II

Средствата за финансирање на дејности од поширок општествен интерес во областа на водостопанството се обезбедуваат:

1. Од буџетот на СР Македонија	11.475.000 дин.
2. Салдо на 31. XII. 1973 година од Републичкиот фонд за води	6.650.589 „
3. Неостварени приходи во 1973 година за завршување на порои во хидромелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на федерацијата	500.000 „
4. План за приходите на Републичкиот фонд за води од 1. I. до 31. III. 1974 година	3.275.000 „
Вкупно:	21.900.589 „

III

Распоред на средствата:

Средствата на Републичкиот буџет за финансирање на дејностите од поширок општествен интерес во областа на водостопанството се распоредуваат за финансирање на следните намени:

1. За исплата на обврски од 1973 година	6.057.259 дин.
2. За редовно одржување (чување и оправка) на постојните заштитни водостопански објекти	5.060.000 „
3. За изградба на нови заштитни објекти и постројки (регулација на реки, објекти за одбрана од поплави, уредување на порои, заштита на извори и заштита од ерозија)	6.000.000 „
4. За учество во довршување на пороите во ХМС чија изградба се финансира со средства на Федерацијата	1.000.000 „
5. За набавка на цевки за водовод во селско-населени места	1.650.000 „
6. За студии и истражувања: — Студија за регионално искористување на изворските потенцијали на вода за пиење — Поројна основа на р. Пчиња	600.000 „ 120.300 „
7. Трошоци за банкарски услуги, административни услуги и надзор	266.300 „
Вкупно распоредени средства	20.753.559 дин.
Тековна резерва	1.147.030 „

СЕ ВКУПНО СРЕДСТВА: 21.900.589 дин.

IV

Извршниот совет на СРМ, врз основа на посебна програма, врши распределба на средствата по корисници.

V

Стручните и административните работи за спроведување на програмата ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

VI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1046
25 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

172.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОШ НА СР ЦРНА ГОРА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОКРИВАЊЕ ПРЕЧЕКОРУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРУГАТА БЕЛГРАД — БАР ПРЕКУ СР ЦРНА ГОРА

1. Се усвојува Договорот за пружање помош на СР Црна Гора за обезбедување на средства за покривање пречекорувањето на трошоците за изградба на пругата Белград — Бар преку СР Црна Го-

ра — во вкупен износ од 399.745.000 динари од сите републики и автономни покраини.

2. Се овластува републичкиот секретар за финансии, од името на Социјалистичка Република Македонија да го потпише Договорот од претходната точка.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1104

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

173.

Врз основа на член 365 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ И НА ДОГОВОРОТ ЗА ГАРАНЦИИ СО МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

I

Се дава согласност на договорот за заем и на договорот за гаранции со Меѓународната банка за обнова и развој.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1121

25 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

41.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73) и член 21, став 1 точка 1, 29, 34 и 42 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на заедничка седница на сите собири на делегатите, одржана на ден 26. IV. 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

I.

Со оваа одлука до донесување на Статутот се утврдуваат органот на управувањето, неговите извршни органи и постојните органи и тела како и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје (во понатамошен текст: Заедницата).

II.

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите нејзини самоуправни општи акти му се ставени во надлежност.

III.

Собранието на Заедницата има Извршен одбор.

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од претседател и 14 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата и тоа:

— 7 члена од редот на делегатите на соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите,

— 2 члена од редот на делегатите на соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите,

— 6 члена од редот на делегатите на соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Изборот на претседателот и членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

IV.

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежноста на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиски планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправни општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплатите на осигурениците во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствената заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— одлучува за надоместок на трошоци за правата од здравственото осигурување во висина до 50.000 динари;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

V.

Постојани тела на Собранието на Заедницата се:

1. Комисија за жалби;

2. Комисија за избор и именување.

Постојаните тела од претходниот став се состојат од претседател и 4 члена избрани за време од 4 години, на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата може по потреба да формира и други постојани и повремени тела за разгледување односно проучување на одделни прашања.

VI.

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

VII.

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата и работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата, ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежноста на Собранието и му поднесува на Собранието предлози за избор, именување и разрешување.

VIII.

Заедницата има секретар.

Секретарот на Заедницата го именува и разрешува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собири на делегати.

IX.

Секретарот на Заедницата ги врши особено следните работи:

- се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата;
- ја застапува Заедницата во правните односи со другите органи и организации;
- ја застапува Заедницата при склучување на договори со организациите на здружениот труд од здравството за укажување здравствена заштита на осигурените лица;
- му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите на Собранието и претседателот на Извршниот одбор во подготвувањето на седниците на Собранието на Заедницата и Извршниот одбор;
- се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана;
- врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за извршување на финансискиот план на Заедницата.

X.

Секретарот на Заедницата едновременно раководи со работите на Стручната служба на Заедницата и во тоа својство ги врши особено следните работи:

- се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба на Заедницата;
- се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба на Заедницата;
- решава во прв степен за правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;
- врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ акт или поединечен акт кој е донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управната постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидена надлежност на судот, е спротивен на закон односно друг пропис, општествен договор, самоуправна спогодба, или самоуправен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот кој што го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане при својата одлука секретарот е должен да му предложи на органот што врши надзор над законитоста во работењето на Заедницата да го запре од извршувањето таквиот акт.

На секретарот на Заедницата во неговата работа му помагаат определен број помошници секретари, самостојни советници и други раководни работници кои ги именува Собранието на Заедницата.

XI.

За вршење на стручните, финансиските и административните работи Заедницата има стручна служба организирана како работна заедница без својство на правно лице.

До донесување на општ акт за организација на Стручната служба на Заедницата и општ акт за систематизација на работните места, Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, со денот на конституирањето на оваа заедница се презема со постојната организација и систематизација на работните места.

Преземените работници на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје ќе се распоредат на работа во Стручната служба на Заедницата на работни места утврдени со постојната организација и систематизација на работните места.

Одлука за распоредување на работниците од претходниот став, освен за работниците со посебни овластувања и одговорности — работници на раководни работни места, донесува органот на управувањето на работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

Секретарот на Заедницата и работниците на Стручната служба на Заедницата со посебни овластувања и одговорности — работници на раководни работни места, избрани со одлука на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, ќе ги именува и распореди според постојните работни места Собранието на Заедницата на првата конституирана седница.

XII.

Заедницата ќе отпочне со работа на 1. V. 1974 година.

XIII.

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-15528/1
26 април 1974 година
Скопје

Претседател,
Крсте Сардовски, с. р.

42.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 21 став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на заедничката седница на сите собири на делегати, одржана на ден 26. IV. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I.

Со оваа одлука, до донесување на Статутот и другите самоуправни општи акти на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје (во понатамошниот текст: Заедница) се

утврдуваат правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот на остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука.

II.

Правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем на правата што осигурените лица — корисници на услугите (работници и земјоделци), ги имале до денот на применувањето на оваа одлука.

По однос на правата и во постапката за остварувањето и заштитата на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со закон и оваа одлука ќе се применуваат одредбите на Статутот и другите општи акти на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје, одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија и одредбите на општите акти на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија.

III.

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-12526/1
26 април 1974 година
Скопје

Претседател,
Крсте Сарџовски, с. р.

43.

Воз основа на член 21 став 1 точка 1 и член 32 од Самоуправната спогодба за основање самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 26. IV. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

I.

До донесување на Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје (во натамошниот текст: Заедница) по однос на финансирањето и финансиското работење на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје и Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје, доколку не се во спротивност со соодветните одредби на Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-12527/1
26 април 1974 година
Скопје

Претседател,
Крсте Сарџовски, с. р.

44.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и чл. 21 став 1, точка 8 и 9 и чл. 22 став 2 од Самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје на седниците на соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд од здравството — даватели на услугите, одржани на 26. IV. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I.

Со оваа одлука до крајот на 1974 година се утврдуваат висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници, висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство и основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници.

II.

Висината на стапките на придонесите и постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување од претходната точка се утврдуваат во висина утврдена со одлуките на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје и тоа:

— Одлуката за висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците бр. 02-39594 од 27. 12. 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 46/73).

— Одлуката за утврдување на постојаните износи на придонесите на одделни категории осигуреници бр. 02-39595 од 27. XII. 1973 година („Сл. весник на СРМ“ бр. 46/73) и

— Одлуката за висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство бр. 02-39596 од 27. XII. 1973 година („Сл. весник на СРМ“ бр. 46/73).

III.

Основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници се утврдуваат во висина утврдена со:

— Одлуката на Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија бр. 01-300/1 од 12. 7. 1972 година („Сл. весник на СРМ“ бр. 27/72), освен основните утврдени со членот 3 став 1 точка 1 и 4;

— Одлуката на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје бр. 02-21774/1 од 10. VII. 1973 година („Сл. весник на СРМ“ бр. 30/73).

IV.

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 5. 1974 год.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-12525/1
26 април 1974 година
Скопје

Претседател,
Крете Сардовски, с. р.

45.

Врз основа на чл. 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и чл. 21 ст. 1 т. 9 и чл. 22 став 2 од Самоуправната спогодба за основање самоуправни интересна Заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седниците на соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржани на 26. IV. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I.

До крајот на 1974 година висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува во висина утврдена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје со Одлуката за висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците бр. 02-39672 од 28. XII. 1973 година.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 мај 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-12524/1
26. април 1974 година
Скопје

Претседател,
Крете Сардовски, с. р.

46.

Врз основа на член 21 став 1 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје и точка 3 став 6 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 26. IV. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

I

За претседател на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје се избира Слободан Теофиловски делегат на соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници.

За членови на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, се избираат и тоа:

— Од редот на делегатите на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници:

1. РАТКО КАРЕВСКИ
2. ЉУБЕ ЦВЕТКОВСКИ
3. ТИНКА БОГОЕВСКА
4. АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ
5. ПЕТРЕ НАСТЕВСКИ

6. ПАВЛЕ ПОПОВСКИ.

— Од редот на делегатите на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци:

1. ФИЛИП КУШЕВСКИ
2. БЛАГОЈА ГОВЕДАРОВ.

— Од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите:

1. д-р БРАНИСЛАВ ГЛУМОВ
2. д-р КОЧО ПАВЛОВСКИ
3. д-р ЉУБОМИР ЈАКОВСКИ
4. д-р ТОМЕ ГЕНЕВСКИ
5. д-р ИВАН ДЕАНОВ
6. д-р МАРИЈА МИТРИЧЕВСКА

II.

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-12534/1
26 април 1974 година
Скопје

Претседател,
Крете Сардовски, с. р.

47.

Врз основа на член 21 став 1 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје и точка 5 став 1 и 2 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 26 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

I.

Во Комисијата за избор и именување на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, се избираат:

- за претседател Теофиловски Слободан
- за членови:

1. Коневски Илија
2. Јанкуловски Милорад
3. Кушевски Филип
4. Проф. д-р Методија Станковски.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-12532/1

26 април 1974 година

Скопје

Претседател,

Крсте Сарџовски, с. р.

48.

Врз основа на член 21 став 1 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје и точка 5 став 1 и 2 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 26. IV. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

I.

Во Комисијата за жалби на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, се избираат:

- за претседател ЉИЉАНА МАНДИЧЕВА
- за членови:

1. ПЕТАР ТРАЈЧЕВСКИ
2. д-р АТАНАС МАЛИНОВ
3. НАДА ВЕЛЕВСКА
4. д-р РИСТО ПЕТРОВСКИ

II.

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр.02-12533/1

26 април 1974 година

Скопје

Претседател,

Крсте Сарџовски, с. р.

49.

Врз основа на член 21 став 1 точка 17 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје и точка VIII став 2 и точка XI став 5 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 26-IV-1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

I.

За секретар на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје се именува КИРО ЕФРЕМОВ, директор на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје.

II.

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-12535

26 април 1974 година

Скопје

Претседател,

Крсте Сарџовски, с. р.

50.

Врз основа на член 21 став 1 точка 17 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје и точка X став 3 и XI став 5 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 26. IV. 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТНИЦИ НА РАКОВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД — СКОПЈЕ

I.

Во Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на раководни работни места, се именуваат:

1. За пом. секретар НИКОЛА НИКОЛОВСКИ
2. За советник за работи на самоуправните органи и нормативна дејност на Заедницата КОЛИК МАРИЈА

3. За советник за унапредување на здравствената дејност ЗАФИРОВСКИ ПЕТАР
4. За началник на Одделението за здравствено осигурување ГАВРИЛОВСКИ АНГЕЛЕ
5. За началник на Одделението за финансии ВЕЛЈАНОВСКИ ЈАНКО
6. За началник на Одделението за план, анализа и договарање ПАНЕВ ПАНТЕЛЕЈ
7. За началник на Одделението за ревизија и контрола ШУТАРОВ ТОМЕ
8. За началник на Одделението за пензиско-инвалидско осигурување ВИКТОР ГУЛИЈА
9. За началник на Одделението за додаток на деца ТОРОМАНОВСКИ ТОДЕ
10. За началник на Одделението за правни работи КУРЧИЕВА ЛЈУБИЦА
11. За началник на Одделението за општи работи ВАСИЛЕВСКИ БЛАГОЈА
12. За здравствен советник д-р АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВСКИ
13. За здравствен советник д-р СТОЛЕ СТОЈКОВСКИ
14. За здравствен советник Мр ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВСКА
15. За претседател на лекарската комисија I ИВАНОВСКИ д-р СЛАВКО
16. За претседател на лекарската комисија II СТАМАТОВСКА д-р ОЛИВЕРА
17. За претседател на лекарската комисија III ХРИСТОВ д-р ВАСИЛ.

II.

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-12536/1
26 април 1974 година
Скопје

Претседател,
Крсте Сарцовски, с. р.

51.

Врз основа на член 42 став 1 точка 1 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово („Службен весник на СРМ“ бр. 4/73), на предлог од Извршниот одбор, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово, на својата седница одржана на 26. III. 1974 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ И ЗАДАЧИ ОД ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

Член 1

Работите и задачите што ги вршат лекарските комисиии и комисијата на лекари-вештаци не се смета за работен однос бидејќи се повремени и не траат подолго од 30 дена во една календарска година.

Член 2

За извршување на работите и задачите од претходниот член се заклучува договор за дело меѓу Заедницата и членовите на лекарските комисиии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува со денот на донесувањето.

Бр. 03-733/1
26 март 1974 година
Куманово

Претседател,
Никола Кујунџиски, с. р.

52.

Врз основа на член 46 став 1 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, Собранието на Заедницата, на својата седница одржана на 8. IV. 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОЈ ЛИЦАТА, КОИШТО ПОКРАЈ ЗАНАЕТЧИСКАТА ОБАВУВААТ И ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ, МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ ПРАВОТО НА ИЗБОР НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Одлуката за условите под кои лицата, коишто покрај занаетчиската обавуваат и земјоделска дејност, можат да го користат правото на избор на здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 2/74) се става вон сила.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Број 01-192
8 април 1974 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

53.

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 и 24/73), член 44 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Гостивар, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Гостивар, на својата седница одржана на 27 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и тарифата на придонесите за финансирањето на здравственото осигурување на работниците вработени во работни и други организации и кај приватни работодаатели, за лица кои обавуваат самостојна професионална дејност, за уживатели на пензија и инвалиднина, како и за други лица предвидени со оваа одлука, осигурени кај Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Гостивар (во понатамошен текст: Заедница).

Член 2

Придонесите за здравственото осигурување се утврдуваат по единствена пропорционална стапка за целото подрачје на Заедницата за сите осигуреници.

Член 3

Обврзниците на придонесот ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување:

1. Придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;
2. Придонес за останатите права од здравственото осигурување; и
3. Придонес за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и оболување од професионални болести.

Член 4

Стапката на придонесот за финансирање на правата од здравственото осигурување на работниците се утврдува во височина од 7,30% од што:

- за задолжителни видови на здравствена заштита 2,70%,
- за останатите права од здравственото осигурување 4,60%.

Основица за пресметување на придонесот за здравственото осигурување е бруто личен доход на работникот.

Член 5

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во височина од 0,50%.

Основица за плаќање на придонесот е бруто личниот доход на работникот.

Плаќањето на придонесот од ставот 1 на овој член се врши од доходот на работната организација.

Член 6

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се утврдува во височина од 15% од нето личниот доход односно од основницата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 4 и 5 од оваа одлука.

Член 7

До колку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравственото осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифи пресметани за примена на нето личните доходи односно примањата.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во случаи кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници запослени во работни организации.

Придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ќе се уплатува со еден налог-уплатница.

Член 8

Обврзникот за уплата на придонесот должен е, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користењето на здравствената заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основницата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот на уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбата од став 1 на овој член, Службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на членот 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 9

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците и други општи акти на Заедницата.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ — ГОСТИВАР**

Број 02-568/1
27 декември 1973 година
Гостивар

Претседател,
Томе Давидовски, с. р

54.

Врз основа на член 17, 18, 97 и 101 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), од член 44 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Гостивар Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Гостивар на седницата одржана на 27 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА
НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО
ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
ЗА 1974 ГОДИНА**

Член 1

За лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои заради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време прималт стипендија, се пресметува и плаќа придонес за здравственото осигурување по стапката од основниот придонес за здравственото осигурување и тарифата за придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионалните болести.

Придонесот од претходниот став се пресметува од месечниот износ на стипендијата по стапката пресметана на нето лични примања.

Член 2

Придонесот за здравственото осигурување во постојанен месечен износ се плаќа:

1. за лицата кои по завршеното школување се наоѓаат на задолжителна практична работа или доброволна практика (волонтери), а не прималт личен доход од 40,00 динари;
2. за учениците во стопанството и во стручните училишта со практична работа, за ученици во стручни школи и гимназии за време на производната работа, како и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии за време на задолжителна практика во организациите од 15,00 динари;
3. за учениците во стручните училишта и гимназиите и студентите на вишите и високите школи, факултети и уметнички академии кога вршат практична работа во врска со наставата од 10,00 динари;
4. за лицата кои учествуваат на младинските работни акции од 15,00 динари;
5. за лицата што учествуваат во организационите јавни работи, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно од 15,00 динари;
6. за лицата на работа кои учествуваат во организирани јавни и на младинските работни акции од 10,00 динари;

7. за лицата што ќе претрпат повреда како учесници во определени јавни акции или во вршењето на определени јавни функции или должности од 10,00 динари;

8. за лицата што се наоѓаат на предвојничка обука — логорување од 15,00 динари;

9. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика од 40,00 динари;

10. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира Заводот за запослување на работници од 15,00 динари;

11. за лицата странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија кои поради тоа го прекинале работниот однос ако за тоа време примаат стипендија од 40,00 динари;

12. за лицата кои организацијата пред воспоставување на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување од 40,00 динари;

13. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничката обука 10,00 динари;

14. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението од 30,00 динари;

15. за иселениците-повратници додека се редовно пријавени кај надлежниот завод за запослување на работници 40,00 динари;

16. за уживателот на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на Народното собрание или од страна на Извршниот совет 40,00 динари; и

17. за носителите на Илинденската споменица кои не уживаат Илинденска пензија од 30,00 динари.

Член 3

Придонесите на лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и се плаќаат месечно назазад.

Доколку придонесот се утврдува за време по кусо од еден месец за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определен месечен износ на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ГОСТИВАР

Број 02-569/1
27 декември 1973 година
Гостивар

Претседател,
Томе Давидовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст се утврди дека во уводниот дел на Одлуката за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во годините 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 и 1972 на ниво на личните доходи од 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/74) се поткраднала грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ГОДИНИТЕ 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 и 1972 НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1973 ГОДИНА

Во уводниот дел на Одлуката — ред последен, годината „1973“ се заменува со „1974“.

ОД СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, БР. 01-502/1-74

Обласен дел

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 589, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител Јакимовски Коле на Продавницата број 9 во село Умин Дол, Кумановско, на Земјоделската задруга „Слога“ — село Умин Дол, Кумановско е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Здравковиќ Велимир, кој нема да биде потписник, бидејќи истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 659 од 3. VIII. 1973 година. (1183)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругните организации, на 23. IV. 1973 година, рег. бр. 154, реден број 13 е запишано следното: Регистрираната Деловница во Струмица, на Земјоделската задруга „Благој Мучето“ — село Просениково, Струмичко, продолжува да работи како организационен дел во состав на задругата под назив: Земјоделска задруга „Благој Мучето“ — село Просениково, Струмичко, Претставништво — Струмица.

Се укинува жиро-сметката на деловницата и водењето на посебното книговодство и се брише како раководител лицето Димитар Пројков.

Предмет на работењето е вршење на комерцијални работи во име и за сметка на задругата, а во рамките на регистрираната дејност.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 88/73. (1009)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 112, страна 772, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Победа“, село Милетино, Тетовско. Предмет на работењето на задругата е:

— организирање и унапредување на земјоделското производство на сопствени површини и на површини земени во закуп и на други основи во ратарското производство, сточарството, лозарството, производството на семенски материјали за сите видови на земјоделски производи;

— кооперација во сите видови на земјоделското производство со индивидуалните земјоделски производители што се остварува преку организирање и пружање стручна помош на кооперантите за унапредување на земјоделското производство;

— организирање на фито заштита на земјоделското производство и друга помош на индивидуалните земјоделски производители;

— вршење услуги на индивидуалните земјоделски производители со земјоделски машини и други стручни услуги, нужни за обавување и унапредување на земјоделското производство;

— организирање на штедење и кредитирање кај индивидуалните земјоделски производители.

Задругата е основана од членовите на задругата: Стефаноски Бранко, Мемеди Мемед, Стефаноски Божин, Горѓевски Илија, Ристоски Димитар, Трпчески Данаил, Николоски Веселин, Маркоски Благоја, Милошески Златан, Илиевски Драго, Ангелоски Александар, Ајрулаи Веап, Салија Изајет, Куртиши Фаил, Исмаили Осман, Јаковчески Ангелко, Ристоски Живко, Ристоски Драго, Ангелкоски Богоја, Кузманоски Боривоја, Емини Ваит, Мојсовски Панта, Јованоски Горан, Емини Серџет, Вецети Мерсел, Петроски Славе, Јованоски Микаил, Илиевски Стојан, Мојсовски Љубомир, Јованоски Живко, Мојсовски Тешимир, согласно одлуката на задружниот совет за основање на задругата на основачкото собрание, одржано на 12. IV. 1973 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Ангелкоски Гуре, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Членови на деловниот одбор се: Марковски Благоја, претседател на деловниот одбор, Емини Ваит, Ристоски Златан, Таири Ејуп и Ајрулаи Азби. Заменик претседател на деловниот одбор е Ристоски Златан, согласно записникот од одржаната седница на задружниот совет од 25. IV. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 666 од 18. VII. 1973 година. (106i)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 663, страна 273, книга VI е запишано следното: На досегашниот директор Јордан Гиров на „Семе Вардар“ — Специјализирано семенско претпријатие — увоз-извоз — Скопје му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на соборот на работните луѓе на работната заедница на претпријатието, бр. 02-1156 од 12. IV. 1973 година.

За в.д. директор со гореспоменатата одлука е назначен Петровски Димитар, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Ѓорѓи П. Георгиев, шеф на сметководството и Ѓорѓи Данковски, главен книговодител, сметано од 25. V. 1973 година.

Обврска пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 513 од 12. VI. 1973 година. (907)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 39, страна 459, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Братство единство“, село Горно Лисиче, Скопско — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 5 во Скопје, на улица „Карпош“ III — снабдувачки центар. Предмет на работењето на продавницата е промет со земјоделски производи и алкохолни и безалкохолни пијалоци во оригинална опаковка.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Братство единство“, село Горно Лисиче, со одлуката број 02-935 од 2. VI. 1972 година, од одржаната седница на 10. V. 1972 година.

Раководител на продавницата е Китан Китановски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 375 од 24. IV. 1973 година. (659)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 39, страна 459, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Братство единство“ — село Горно Лисиче — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 6 во Скопје, ул. „Партизанска“ II блок, 7 локал, број 1. Предмет на работењето на продавницата е продажба на земјоделски производи и алкохолни и безалкохолни пијалоци во оригинална опаковка.

Продавницата е основана со одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Братство единство“ — село Горно Лисиче, Скопско, бр. 02-2233 од 31. XII. 1971 година, од одржаната седница на 23. XI. 1971 година.

Раководител на продавницата е Маринко Тречадафиловски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 377 од 24. IV. 1973 година. (660)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 335, страна 401, книга II е запишано следното: Дејноста на „Крива Река“ — претпријатие за уредување и регулација на буици — Крива Паланка, согласно со одлуката на работничкиот совет број 105 од 26. III. 1973 година, од одржаната седница на 7. III. 1973 година, се проширува и со производство на тули и керамиди и промет на градежни материјали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 319 од 9. V. 1973 година. (806)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 568, страна 365, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на бифето „Сава Михајлов“ — Гевгелија, на Здружението на пензионерите и инвалидите на трудот во Гевгелија и тоа: Почков Сотир, претседател на одборот и Цишев Александар, книговодител, им престанува правото за потпишување, согласно одлуката на Сојузот на здружението на пензионерите и пензионираниите инвалиди на трудот на СРМ — Општинско здружение — Гевгелија, број 87 од 27. IV. 1973 година.

Досегашниот раководител на споменатото бифе Белчев Димов Ристе, во согласност со горецитираната одлука во иднина бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 4. V. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 441 од 21. V. 1973 година. (845)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 572, страна 459, книга VII е запишано следното: Седиштето на Стовариштето во Скопје, на „Славија“ — трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз — Скопје се преселува во Скопје од ул. „Индустриска“ 513 бб на ул. „Сава Ковачевиќ“ бб во Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет број 7256 од 27. V. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 429 од 24. V. 1973 година. (857)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 233, страна 643, книга III е запишано следното: Дејноста на „Брако“ — метална индустрија „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес, согласно со одлуката на работничкиот совет број 02-4079 од 22. V. 1973 година од одржаната седница на 16. V. 1973 година, во иднина се проширува и со: производство и монтажа на метални силоси.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 522 од 7. VI. 1973 година. (878)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 233, страна 643, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на „Брако“ — метална индустрија „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес и тоа: Александар Јован Никодиновски, директор, Северов Јован Ристо, дипломиран правник секретар, Делов Благоја и Сердаровиќ Петар, финансиски директор им престанува правото за потпишување со одлуката на работничкиот совет, бр. 03-2367 од 28. III. 1973 година, од одржаната седница на 26. III. 1973 година.

За нови потписници на „Брако“ — метална индустрија „Браќа Кошулчеви“ — Титов Велес, со горенаведената одлука на работничкиот совет се назначени следните лица: Георгиевски Горчо, генерален директор, Балукоски Сотир, комерцијален директор, Лазаревиќ Грозда, шеф на план и анализа и Бошков Љубе, шеф на сметководство, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Нусис Томас, технички директор, сметано од 9. IV. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 354 од 28. V. 1973 година. (864)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 117, книга VIII е запишано следното: На досегашните потписници на „Интер-промет“ — трговско претпријатие за промет со универзална стока на големо и мало — Скопје — ООЗТ со својство на правно лице „Куманово-промет“ — Куманово или скратено „Купром“ — Куманово и тоа: Стојановски Киро, Ивановски Бранко и Думановски Денко им престанува правото за потпишување бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници со одлуката на советот на ООЗТ број 03/885 од 21. V. 1973 година се назначени следните лица: Јакимовски Љубе Мирко, шеф на комерцијалното одделение, Поповски В. Драган, шеф на сметководството и Јовчиќ Олгица, книговодител, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Илиевски Блашко Методија, директор, сметано од 29. V. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 533 од 20. VI. 1973 година. (900)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 340, страна 441, книга II е запишано следното: Се врши пренотација на одлуката за издвојување на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице, во состав на „Интерпласт“ — фабрика за производство на амбалажа „30 Јули“ — Куманово, на „Интерпласт“ — индустрија за пластични производи — експорт-импорт — Белград во работна организација под назив: „30 Јули“ — фабрика за производство на амбалажа — Куманово. Одлуката е донесена на 5. IV. 1973 година под број 02-1834 од 6. IV. 1973 година, со следните податоци, под фирма: Фабрика за производство на амбалажа „30 Јули“ — Куманово. Предмет на работењето е:

— преработка на пластични маси од сите видови и типови со постапка на бризгање (термопреработка), вакумирање, екструдирање, дување, други техники на преработка во оваа област;

— преработка на алуминиум, олово и други метали и изработка и обликување на готови производи од истите како туби и сл.;

— преработка на алуминиумска фолија и изработка на сите видови амбалажа од истите со помош на хартија, полиетилен, целофан и др.;

— изработка на алати за изработка на пластични маси, алуминиум и други намени за свои потреби и за трети лица;

— изведуваче на ремонтни и сервисни услуги и одржување на објекти и капацитети за свои потреби и за трети лица;

— набавка на основни и помошни материјали и сировини со цел за преработка, односно за производство на нови производи;

— продажба на стоки од сопствено производство;

— купување и продавање на производи кои го дополнуваат производството и овозможуваат услови за нормално работење;

— вршење работи на увоз и извоз за свои потреби и други претпријатија од оваа област;

— организирање на деловно-техничка соработка од матични и страни фирми;

— вршење услуги во превоз со свои транспортни средства за свои потреби и потребите на трети лица.

Фабриката ќе ја потпишува Николовски Михајло Штерија, в.д. директор.

Фабриката за производство на амбалажа „30 Јули“ — Куманово ќе се конституира во рок од 30 дена по уписот на актот за основање во регистарот.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 314, страна 211, книга II „Интерпласт“ — индустрија за пластични производи — експорт-импорт и застапување — Белград — Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице, во состав на „Интерпласт“ — Белград — Фабрика за производство на амбалажа „30 Јули“ — Куманово, бидејќи се издвојува во работна организација под назив: „30 Јули“ — фабрика за производство на амбалажа — Куманово, согласно со одлуката за издвојување донесена на 5. IV. 1973 година под број 02-1834 од 6. IV. 1973

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 599 од 19. VI. 1973 година. (901)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 858, страна 1171, книга III е запишано следното: Претставништвото во Скопје на Претпријатието „Феримпорт“ — извоз-увоз — Загреб се преселува од ул. „Илинденска“ бр. 13, на ул. „Градски ѕид“ кула 3 мезанин во Скопје, согласно уверението од Собранието на град Скопје — Одделение за инспекции Уп. бр. 12-14896 од 25. VI. 1971 година.

На досегашниот потписник Поленак Томо, в.д. раководител на Претставништвото во Скопје, на Претпријатието „Феримпорт“ — извоз-увоз — Загреб, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на управниот одбор на „Феримпорт“ — Загреб од одржаната седница на 30. VI. 1972 година.

За директор на претставништвото со горенаведената одлука е назначен Николов Никола, кој претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 2. XII. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1101/72 од 12. III. 1973 година. (470)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 964, страна 173, книга VIII е запишано следното: Дејноста на „Македонија спорт“ — производно трговско претпријатие — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 19. I. 1973 година во иднина се проширува и со вршење промет на големо со спортски реквизити и спортска опрема, туристичка опрема, камп опрема и спортска конфекција.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 464 од 25. V. 1973 година. (853)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. III. 1973 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Марксва“ 66, на Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на намештај, електроуреди, јоргани и теписи.

Раководител на продавницата е Ѓорески Ристо. Продавницата е основана од Трговското и посредничко претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп, со одлуката бр. 02-1682/2 од 15. XII. 1972 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 170/73. (707)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1628, страна 165, книга VII е запишана под фирма: Јагодинска пивара — Светозарево — Деловна единица (складиште) во Скопје, населба „Маџари“, ул. „840“ број 1. Предмет на работењето на деловната единица е продажба на флаширано пиво.

Деловната единица е основана со одлуката на работничкиот совет на Јагодинската пивара — Светозарево, бр. VIII/3537/2 од 30. III. 1973 година.

Раководител на деловната единица е Петко Бисовски.

Деловната единица (Складиште) во Скопје, населба Маџари, ул. „840“ број 1 ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 418 од 15. V. 1973 година. (799)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1000, страна 550, книга VI е запишана под фирма: Автокуќа „Механика“ — претпријатие за ремонт, сервис на моторни возила, машински услуги, продажба на автомобили, делови, нафтени деривати и др. — Скопје — Деловна единица „Застава“ — (сервис) во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 67. Предмет на работењето на деловната единица е одржување и поправка на сите моторни возила со бензинска пумпа, перална и промет со делови и возила.

Деловната единица е основана со одлуката на работничкиот совет на Автокуќа „Механика“ — претпријатие за ремонт, сервис на моторни возила, машински услуги, продажба на автомобили, делови, нафтени деривати и др. — Скопје, бр. 02/9231 од 19. XII. 1972 година, од одржаната седница на 28. XI. 1972 година.

Раководител на деловната единица е Стојанов Трајко.

Деловната единица „Застава“ (сервис) во Скопје, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Стојанов Трајко, директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1090 од 16. V. 1973 година. (800)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1085, страна 170, книга VII е запишано следното: Дејноста на Занаетчиската браварска задруга „Цветан Димов“ — Ѓорче Петров, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 16. VIII. 1972 година во иднина се проширува и со вршење на занаетчиска дејност — столарска и производство на мебел.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 435 од 11. VI. 1973 година. (870)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1631, страна 182, книга VIII е запишана под фирма: „Интереуропа“ — меѓународна шпедиција и транспорт — Копер — Деловна единица без својство на правно лице (претставништво) во Скопје (нов Скопски саем). Предмет на работењето на деловната единица е склучување на договори во име и за сметка на претпријатието, во рамките на регистрираната дејност.

Деловницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Интереуропа“ — меѓународна шпедиција и транспорт — Копер, од одржаната седница на 25. II. 1973 година.

Раководител на деловницата е Блажев Владимир.

Деловната единица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Блажев Владимир, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 245 од 29. V. 1973 година. (842)

СОДРЖИНА

Страна

138. Закон за пријавување и испитување по- теклото на имотот — — — — —	449
139. Закон за јавно информирање — — — — —	451
140. Закон за радиодифузијата — — — — —	459
141. Закон за шумите — — — — —	463
142. Закон за управување и користење на па- сиштата и утрините — — — — —	475
143. Закон за изменување и дополнување на Законот за здружување на индивидуал- ните земјоделски производители — — — — —	478
144. Закон за изменување и дополнување на Законот за водниот придонес во 1974 го- дина — — — — —	478
145. Закон за основање Кинотека на Социјали- стичка Република Македонија — — — — —	479
146. Закон за самоуправните интересни заед- ници на вработувањето и за материјално обезбедување за време на привремена безработност — — — — —	479
147. Закон за заштита на воздухот од загаду- вање — — — — —	487
148. Закон за сопственост на делови од згради — — — — —	491
149. Закон за стварната надлежност на редов- ните судови — — — — —	495
150. Закон за дополнување на Законот за стап- ките на данокот на доход на организации- те на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања — — — — —	496
151. Закон за изменување и дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организа- циите на здружениот труд — — — — —	496
152. Закон за дополнување на Законот за за- штита при работа — — — — —	497
153. Одлука за одобрување на завршната смет- ка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развиток на недо- волно развиените краишта за 1973 година — — — — —	498
154. Одлука за потврдување на завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1973 година — — — — —	498
155. Одлука за акционата програма за подоб- рување на санитарно-хигиенската и епи- демиолошката состојба во СРМ во 1974 година — — — — —	498

156. Одлука за акциона програма за намалување високата смртност на доенчињата и малите деца во СР Македонија во 1974 година — — — — —	501	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
157. Одлука за програма за развој на социјалната заштита во 1974 година — — — — —	503	41. Одлука за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — — — — —	509
158. Одлука за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на Програмата за издавање на уметничка литература преведена на македонски јазик во периодот 1973—1978 година — — — — —	504	42. Одлука за привремено утврдување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување — — — — —	510
159. Одлука за давање одобрение на завршната сметка на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа за 1973 година — — — — —	505	43. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања за финансирањето и финансиското работење на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — — — — —	511
160. Одлука за одобрување на завршната сметка на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство во 1973 година — — — — —	505	44. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за здравствено осигурување, постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории осигуреници и за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за одделни категории осигуреници — — — — —	511
161. Одлука за одобрување на завршната сметка на Републичкиот фонд за заштита од градобијност за 1973 година — — — — —	505	45. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —	512
162. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за заштита од градобијност за 1974 година — — — — —	505	46. Одлука за избор на претседател и членови на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — — — — —	512
163. Одлука за давање согласност на Програмата на Републичкиот фонд за заштита од градобијност за спроведување на заштитата од градобијност во 1974 година во СР Македонија — — — — —	506	47. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за избор и именување на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — — — — —	513
164. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за пошумување на голините за 1974 година — — — — —	506	48. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за жалби на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — — — — —	513
165. Одлука за одобрување на завршната сметка на Републичкиот фонд за пошумување на голините за 1973 година — — — — —	506	49. Одлука за именување секретар на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — — — — —	513
166. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во Скопје и во окружните стопански судови — — — — —	506	50. Одлука за именување работници на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — — — — —	513
167. Одлука за давање согласност за основање Музеј на Револуцијата на народите и народностите на Југославија — — — — —	507	51. Статутарна одлука за вршење на работи и задачи од лекарските комисии — — — — —	514
168. Одлука за давање согласност на Статутот на Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ — Скопје — — — — —	507	52. Одлука за ставање вон сила Одлуката за условите под кои лицата, коишто покрај занаетчиската обавуваат и земјоделска дејност, можат да го користат правото на избор на здравственото осигурување — — — — —	514
169. Одлука за давање согласност на Статутот на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје — — — — —	507	53. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1974 година — — — — —	514
170. Одлука за гаранција на Социјалистичка Република Македонија за кредитите што се користат врз основа на спогодбата меѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики за економска и техничка соработка во изградбата и реконструкцијата на индустриските претпријатија и други објекти во СФРЈ — — — — —	507	54. Одлука за основниците и постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по прописите за здравственото осигурување за 1974 година — — — — —	515
171. Одлука за Програма за финансирање на дејности од поширок општествен интерес во областа на водостопанството во 1974 година — — — — —	508	Исправка на Одлуката за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во годините 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 и 1972 на ниво на личните доходи од 1973 година — — — — —	516
172. Одлука за усвојување на Договорот за пружање помош на СР Црна Гора за обезбедување на средства за покривање прекорчувањето на трошоците за изградба на пругата Белград—Бар преку СР Црна Гора — — — — —	508		
173. Одлука за давање согласност на Договорот за заем и на Договорот за гаранции со Меѓународната банка за обнова и развој — — — — —	509		